

Службен весник на Република Македонија

Број 233

20 декември 2018, четврток

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4366. Закон за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот.....	2	4378. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	56
4367. Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување.....	13	4379. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	57
4368. Закон за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.....	24	4380. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	61
4369. Закон за амнестија.....	25	4381. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	62
4370. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон*.....	27	4382. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	62
4371. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	48	4383. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	62
4372. Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	49	4384. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	63
4373. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	50	4385. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	63
4374. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	51	4386. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	64
4375. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	54	4387. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	64
4376. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	54	4388. Решение на Комисија за заштита од конкуренцијата.....	65
4377. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	55	4389. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	65
		4390. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	66
		4391. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	67
		Огласен дел.....	1-60

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

4366.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗА НОТАРИЈАТОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 декември 2018 година.

Бр. 08-7288/1 Претседател
18 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ

Член 1

Во Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија” број 72/16 и 142/16), во членот 3 став (4) пред зборот „неспорност” се додаваат зборовите: „диспозиција на странките и“.

Член 2

Во член 10 точките д) и ѓ) се менуваат и гласат:

„д) да има положено нотарски испит;

ѓ) да има најмалку три години работен стаж на правни работи по положен правосуден испит или две години работен стаж во нотарска канцеларија по положен правосуден испит;“.

Точката и) се брише.

Во ставот (2) зборовите: „во делот на психолошки тест и тест на интегритет“ и буквата „и“ се бришат.

Член 3

Членот 11 се менува и гласи:

„(1) Нотарот се именува со решение на Министерството врз основа на конкурс.

(2) Конкурсот за именување на нотари го распишува Министерството, а го спроведува Комората која за таа цел формира комисија составена од пет члена од кои два члена од Комората, еден член од Судскиот совет на Република Македонија, еден член од Академијата за судии и јавни обвинители и еден универзитетски професор од правните факултети акредитирани во Република Македонија, применувајќи го начелото на соодветна и правична застапеност. Со комисијата раководи претседател кој се определува од редот на членовите на комисијата кои се номинирани од Комората.

(3) Во конкурсот мора да биде определено подрачјето за кое треба да се именува нотар. Ако истовремено се распишува конкурс за повеќе нотарски места, во конкурсот се соопштува дека кандидатите можат да се

пријават за сите нотарски места. Кандидатите можат да го определат приоритетот на местата на кои сакаат да бидат именувани.

(4) Конкурсот за именување на нотари се објавува во „Службен весник на Република Македонија” и во два дневни весника, од кои по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(5) Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати не смее да биде пократок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на Република Македонија“.

(6) Пријавите со прилозите со кои се докажува дека се исполнети условите за именување на нотар согласно со членот 10 од овој закон, се поднесуваат писмено до Комората.

(7) По истекот на рокот од ставот (5) на овој член, Комората е должна да ги достави до Министерството примените пријави со свое мислење, најдоцна во рок од 15 дена од денот на завршување на конкурсот.

(8) На кандидатите кои нема да бидат именувани за нотар, во рок од 15 дена од денот на именувањето на нотарите, им се доставува писмено известување, со копија од решението за именување.

(9) Против решението за именување на нотар, именуваниот кандидат може да поведе управен спор пред надлежен суд.“.

Член 4

Во член 12 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) По именувањето во рок од 15 работни дена од денот на приемот на записникот за преглед на просториите и опремата на нотарската канцеларија со кој се утврдува дека нотарот ги исполнува условите кои се однесуваат на просторот и опремата во нотарската канцеларија, нотарот е должен да даде свечена изјава пред министерот за правда (во натамошниот текст: министерот), при што се покануваат и претседателот на Врховниот суд на Република Македонија и претседателот на Комората чие отсуство не претставува пречка за давањето на свечена изјава.

(2) Нотарската свечена изјава гласи: „Изјавувам дека нотарската служба ќе ја вршам совесно, чесно и непристрасно, во согласност со Уставот, законите на Република Македонија и меѓународните договори ратификувани согласно со Уставот“.“.

Ставовите (8) и (9) се бришат.

Ставовите (10), (11) и (12) стануваат ставови (8), (9) и (10).

Ставот (13) се брише.

Член 5

Во членот 20 став (1) точката ѓ) се менува и гласи:

„ѓ) ако е член на органи на политичка партија, финансира партија, партиска коалиција или кандидат на изборите;“.

Член 6

Во членот 23 став (1) по зборовите: „свое седиште“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Во ставот (2) по зборот „согласност“ се додаваат зборовите: „или на последниот именуван нотар од подрачјето на судот на чие подрачје нотарот на кој му престанала службата имал свое седиште, кои ќе бидат определени како нотари кои привремено ја вршат службата.“.

Член 7

По членот 26 се додава нов наслов и нов член 26-а, кои гласат:

„Слободен избор на нотар

Член 26-а

(1) Во договорите за пренос на ствари или права, за залог или хипотека, договорните страни, без оглед дали се правни или физички лица имаат право на слободен избор на нотар на чиешто службеното подрачје се наоѓа недвижноста, а за подвижни предмети нотарот на чиешто службеното подрачје се наоѓа предметот на залог или живеалиштето, односно седиштето на заложникот должник.

(2) Правото на слободен избор на нотар му припаѓа на учесникот кој е обврзан да ја плати наградата и трошоците на нотарот за соодветната правна работа.

(3) Нотарот и сите учесници во правната работа се должни да го почитуваат правото на слободен избор на нотарот кој е направен од учесникот и да се воздржат од сите постапки со кои би се ограничило тоа право.“

Член 8

Во членот 27 став (1) зборовите: „без негова претходна писмена согласност“ се бришат.

Член 9

Во членот 28 став (1) бројот „40“ се заменува со бројот „60“.

Член 10

Во членот 32 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) Нотарот ќе се из земе по сопствено барање или по барање на странките, доколку при изготвување на нотарски акт или потврдување (соле мнизирање) на приватна исправа самиот е странка, неговиот брачен другар, неговите браќа и сестри, неговите родители или деца.

(2) Во случај на сомневање на странката, дали постојат причини за изземање, нотарот е должен да го прекине вршењето на службеното дејствие.“

Во ставот (3) запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 11

По членот 35 се додава нов наслов и нов член 35-а, кои гласат:

„Забрана на нелојална конкуренција

Член 35-а

(1) Нотарот не смее со странка да договара и наплати награда спротивно на Нотарската тарифа.

(2) Секој граѓанин како и нотар кој има такви сознанија за друг нотар е должен случајот веднаш да го пријави во Нотарската комора.“

Член 12

Во членот 36 став (4) зборовите: „нотарот ќе издаде копија од нотарската исправа“ се заменуваат со зборовите: „нотарот ќе достави фотокопија од исправата, а доколку му е побаран оригинал од исправата истата ќе ја достави на надлежниот орган, а во списите на предметот ќе стави фотокопија од исправата“.

Член 13

Во членот 38 став (2) зборовите: „од службено лице“ се заменуваат со зборовите: „во вршење на службата“.

Во став (5) зборовите: „на службените лица“ се заменуваат со зборовите: „во вршење на службата“.

Ставот (6) се менува и гласи:

„(6) Надоместокот на штетата се утврдува спогодбено, а во спротивно се утврдува во парнична постапка.“

Член 14

Во член 40 ставови (2) и (7), зборовите: „нотарскиот акт“ се заменуваат со зборовите: „нотарската исправа“.

Член 15

Во член 52 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Нотарски акт е задолжителен за:

а) сите правни работи кои лично ги преземаат глуви лица кои не знаат да читаат или неми лица кои не знаат да пишуваат, освен во случаи предвидени со овој или друг закон;

б) договори за располагање со имот на малолетни лица и лица на кои им е одземена или ограничена деловната способност и

в) други правни работи и изјави за кои со закон е предвидено дека мора да бидат составени во форма на нотарски акт.“

Член 16

Во член 57 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Во случаите од ставот (3) на овој член, доколку учесник е банка, осигурително друштво или странско правно лице, неговиот субјективитет се утврдува со извод издаден од надлежен регистар, не постар од 30 дена од денот на составувањето на нотарската исправа.“

Член 17

Во член 59 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) При составувањето на нотарски акт се потребни двајца сведоци и тоа:

а) за тестамент;

б) кога некој од учесниците не го знае службениот јазик;

в) кога некој од учесниците е слеп, глув, нем или глувонем;

г) кога некој од учесниците е неписмен или не може да пишува и

д) во сите други случаи предвидени со закон.“

Член 18

Во член 68 ставот (3) се менува и гласи:

„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, предлогот за издавање на решение за нотарски платен налог од страна на доверител за побарување кое произлегува од комунални услуги и тоа:

- за вода, смет и одржување на заеднички простории за парично побарување од веродостојни исправи во вкупен износ до 6.000,00 денари,

- за електрична или топлинска енергија за парично побарување од веродостојни исправи во вкупен износ до 15.000,00 денари,

- за телефонија, мобилни оператори или кабелски оператори за парично побарување од веродостојни исправи во вкупен износ до 6.000,00 денари, се поднесува непосредно до нотарот, без плаќање на обврската за судска такса“.

Член 19

Во членот 69 став (1) по зборот: „доспеаност“ се додаваат зборовите: „и попис на трошоците кои доверителот бара да му бидат надоместени од должникот“.

Член 20

Членот 70 се менува и гласи:

„(1) Предлогот за издавање на решение за нотарски платен налог, во доволен број примероци и прилози, се поднесува за доспеано парично побарување кое се докажува со веродостојна исправа. Веродостојната исправа се доставува кон предлогот во оригинал или во заверен препис кај нотар само за примерокот на нотарот.

(2) Како веродостојни исправи во смисла на овој закон, се сметаат:

- 1) фактура;
- 2) меница и чек со протест и со повратна сметка, кога е тоа потребно за засновање на побарување;
- 3) јавна исправа;
- 4) извод од заверена деловна книга;
- 5) приватна исправа на која потписот од должникот го заверил нотар;
- 6) исправа која според посебни прописи има значење на јавна исправа;
- 7) градежна ситуација и
- 8) пресметка на камата.“.

Член 21

Членот 71 се менува и гласи:

„(1) Ако доверителот, освен во ситуација на поднесен предлог за издавање на решение за нотарски платен налог од членот 68 став (3) од овој закон, не ја плати судската такса во рок од осум дена од денот на поднесување на предлогот за издавање на решение за нотарски платен налог, нотарот ќе донесе решение со кое предлогот за издавање на нотарски платен налог ќе се смета за повлечен поради неплатена судска такса.

(2) Ако нотарот оцени дека не е месно надлежен за постапување и за издавање на решение за нотарски платен налог ќе го повика доверителот или неговиот полномошник во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето да определи месно надлежен нотар кому да му се достават списите на предметот. Ако во определениот рок не добие известување, нотарот со решение ќе се огласи за месно ненадлежен и ќе определи по свој избор на кој месно надлежен нотар ќе му ги достави списите по правосилноста на решението со кое се огласил за месно ненадлежен.

(3) Ако нотарот оцени дека предлогот за издавање на решение за нотарски платен налог врз основа на веродостојна исправа не е уреден, ќе го врати на доверителот кој нема полномошник да го уреди според дадените насоки во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето. Ако предлогот биде уреден и предаден на нотарот во определениот рок, ќе се смета дека е поднесен оној ден, кога прв пат бил поднесен до нотарот. Ќе се смета дека предлогот е повлечен ако не му биде вратен на нотарот, во определениот рок, а ако биде вратен без уредување, ќе се отфрли.

(4) Предлогот поднесен од полномошник, кој е неразбирлив или не ги содржи податоците од членот 98 ставови (3), (4) и (5) од ЗПП или не е поднесен во доволен број примероци заедно со прилозите и веродостојната исправа во оригинал или заверен препис за примерокот на нотарот, кога тие се поднесени во писмена форма, нотарот ќе го отфрли.

(5) Против решенијата на нотарот од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член е дозволен приговор во рок од осум дена од приемот на решението преку нотарот до надлежниот основен суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на нотарот кој постапувал по предлогот. Против решението на судот дозволена е жалба во рок од осум дена од приемот на решението до надлежниот Апелационен суд.

(6) Ако нотарот оцени дека е месно надлежен, а предлогот за издавање на решение за нотарски платен налог врз основа на веродостојна исправа е уреден, допуштен и основан, нотарот веднаш, а најдоцна во рок од три дена од приемот на предлогот, ќе донесе решение со кое го издава предложениот нотарски платен налог.

(7) Решението за издавање на нотарски платен налог веднаш се доставува до доверителот или до неговиот полномошник и до должникот. За должникот кој е државен орган основан со закон решението за издавање на нотарски платен налог се доставува до Државниот правобранител на Република Македонија. На должникот со решението му се доставува и примерок од предлогот за издавање на нотарски платен налог заедно со прилозите.

(8) Ако нотарот оцени дека предлогот за издавање на решение за нотарски платен налог не е допуштен или не е основан, ќе го препрати предметот до надлежниот суд за натамошно постапување и одлучување како да е поднесена тужба.“.

Член 22

Во членот 72 став (1) зборовите: „може да изјави“ се заменуваат со зборовите: „или доверителот можат да изјават“.

Во ставот (4) зборот „решението“ се заменува со зборот „одлуката“.

Член 23

Во членот 73 став (1) зборовите: „приговорот го отфрлил како ненавремен или недозволен“ се заменуваат со зборовите: „доколку со правосилно решение на судот приговорот е отфрлен како ненавремен, нецелосен или недозволен“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Нотарот ќе стави потврда на правосилност и извршност на оригиналниот примерок од решението со кое е издаден нотарски платен налог.“.

Ставот (4) се брише.

Член 24

Во член 74 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Против решението со кое нотарот одлучувал за укинување на потврдата на правосилност и извршност, дозволен е приговор во рок од осум дена од денот на приемот на решението, преку нотарот до основниот суд на чие подрачје е седиштето на нотарот кој одлучувал по предлогот. Нотарот го доставува приговорот заедно со сите списи до надлежниот суд во рок од седум дена од денот на приемот на приговорот.“.

Во ставот (5) зборовите: „решението на судот од ставот (4)“ се заменуваат со зборовите: „решенијата на судот од ставовите (2) и (4)“.

Член 25

Во член 75 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Нотарот не наплаќа судска такса за издавање на нотарски платен налог за услуги кои произлегуваат од комунални дејности, телефонија, мобилни и кабелски оператори, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште.“.

Член 26

Во членот 76 зборовите: „на записник ќе го констатира повлекувањето без да донесе формално решение“ се заменуваат со зборовите: „ќе ги архивира списите на предметот“.

Член 27

Во членот 77 по зборот „налог“ се додаваат зборовите: „со исклучок на случаите предвидени со член 68 став (3)“, сврзникот „и“ во заградата се заменува со запирка, а по зборот „решение“ се додаваат зборовите: „и приговор“.

Член 28

Членот 78 се менува и гласи:

„Решението со кое нотарот издава нотарски платен налог ја има следната содржина:

- податоци за нотарот кој го издава платниот налог,
- назначување дека е решение со кое се издава нотарски платен налог,
- назначување дека се усвојува предложениот нотарски платен налог и се задолжува должникот да му го плати на доверителот пристигнатото парично побарување според веродостојната исправа, видот и обемот на побарувањето како и трошоците на постапката во рок од осум дена од приемот на решението,
- правна поука за право на приговор во рок од осум дена од денот на приемот на решението со кое е издаден нотарскиот платен налог и
- датум на донесување на решението, потпис и печат на нотарот.“.

Член 29

Членот 79 се менува и гласи:

„Доставата на писмената кои произлегуваат од работата на нотарот во постапката за нотарски платен налог се врши според одредбите од Законот за парничната постапка.“.

Член 30

Членот 80 се менува и гласи:

„Одредбите за судски доставувачи соодветно се применуваат за овластени лица за достава, вработени во нотарската канцеларија.“.

Член 31

Во членот 86 став (6) зборот „заверката“ се заменува со зборовите: „забелешката од Уписникот“.

Член 32

Во насловот на членот 92 зборовите: „и потврдување на заклучоци“ се бришат.

Во член 92 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Ако нотарот е повикан од овластено лице да го води записникот на собрание или на седница на некој друг орган на правно лице, пред да пристапи кон составување на Записникот, ќе утврди дали се исполнети условите за свикување и одржување на собрание согласно со одредбите од Законот за трговските друштва. Во записникот ќе ги внесе денот и времето на седницата, сè што се предложило и било изјавено, а по потреба и други факти, доколку тоа е важно за оценување

на правилноста на постапката, а посебно заклучоците и одлуките донесени на седницата. Во записникот нотарот ќе внесе и сè друго што со закон е пропишано.“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Записникот од ставот (1) на овој член, се води и изготвува согласно со одредбите од Законот за трговските друштва.“.

Член 33

Во член 112 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Заменик - нотар може да биде лице кое ги исполнува условите за именување на нотар од членот 10 од овој закон.“.

Член 34

Во член 113 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Помошник - нотарот е лице кое ги исполнува условите за именување на нотар од членот 10 од овој закон и е вработено во канцеларијата на нотарот и истиот се запишува во Именикот на помошници – нотари што го води Комората.“.

Во ставот (4) по зборовите: „доставува до Комората“, се додава запирка и зборот „нотарот“.

Член 35

Во член 114 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Нотарските стручни соработници се дипломирани правници со завршено четиригодишно високо образование на правни студии или дипломиран правник кој според Болоњската декларација има 300 кредити на правни студии според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) или нострифицирана диплома за завршени правни студии во странство во траење од четири години или според Болоњската декларација има 300 кредити на правни студии според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС), кои положили правосуден испит, се вработени во канцеларијата на нотарот и се запишуваат во Именикот на нотарски стручни соработници што го води Комората.“.

Член 36

Во членот 115 став (2) по зборот: „присуство“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 37

Во членот 117 став (4) зборовите: „регистар на полномошна и“ се бришат.

Член 38

Во член 129 ставот (4) се менува и гласи:

„(4) За извршениот надзор се составува записник кој го потпишуваат овластените лица од Министерството и судијата што го вршат надзорот и претседателот на Комората или нотарот овластен од него. Ако претседателот на Комората или нотарот овластен од него одбие да го потпише записникот, е должен да ги изнесе причините за тоа, а овластеното лице ги внесува во записникот.“.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) За утврдените состојби од извршениот надзор комисијата составува извештај. Примерок од извештајот се доставува до Комората во рок од 30 дена од денот на извршениот надзор.“.

Ставот (6) станува став (7).

Член 39

Во членот 130 став (3) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „и одговара за точноста на податоците и списите презентирани при надзорот.“.

Во ставот (4) по зборот „информации“ се додаваат зборовите: „согласно со Законот за заштита на личните податоци“.

Ставот (6) се менува и гласи:

„(6) За извршениот надзор се составува записник, кој го потпишуваат овластените лица од Министерството што го вршат надзорот, судијата и нотарот. Ако нотарот одбие да го потпише записникот, е должен да ги изнесе причините за тоа, а овластеното лице ги внесува во записникот.“

Ставот (7) се менува и гласи:

„(7) За утврдената фактичка состојба при спроведениот надзор комисијата формирана од министерот составува извештај. Примерок од извештајот се доставува само до нотарот и Комората во рок од 30 дена од денот на извршениот надзор. Доколку постои несогласување на членовите на Комисијата за определено или за сите прашања од извршениот надзор тоа посебно се забележува во извештајот. Доколку нотарот има забелешки на извршениот надзор кон извештајот за извршениот надзор се приклучува и одговорот на нотарот. Нотарот е должен забелешките на извештајот да ги достави во рок од осум дена од приемот на извештајот.“

По ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:

„(8) Во зависност од констатираните состојби во извештајот за извршениот надзор, Министерството одлучува дали има основ за поднесување на предлог за поведување на дисциплинска постапка или за преземање на други мерки во согласност со закон.

(9) Надзор се врши и по конкретен предмет на нотар, без претходно известување на нотарот над чие работење се врши надзорот, согласно со ставовите (2), (3), (4), (6), (7) и (8) на овој член.“

Ставот (8) станува став (10).

Член 40

Во член 132 ставови (1), (2), (3), (4) и (5) по зборот „нотарот“ се додаваат зборовите: „заменик нотар и нотар кој привремено ја врши службата“.

Ставот (8) се брише.

Член 41

Во членот 136 став (2) точка f), по зборот „закон“ се става точка, а сврзникот „и“ се брише.

Точката е) се брише.

Член 42

Во членот 138 во воведната реченица зборовите: „на една плата на претседател на основен суд со проширена надлежност“ се заменуваат со зборовите: „од 500 евра во денарска противвредност“.

Член 43

Во членот 139 став (1) во воведната реченица зборовите: „една до три плати на претседател на основен суд со проширена надлежност“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност“.

Член 44

Во членот 140 во воведната реченица зборовите: „три до шест плати на претседател на основен суд со проширена надлежност“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 2.500 евра во денарска противвредност“.

Член 45

Во членот 141 алинејата 13 се брише.

Алинеите 14 и 15 стануваат алинеи 13 и 14.

Член 46

Членот 145 се менува и гласи:

„(1) Против решението на Дисциплинскиот совет со кое се изрекува дисциплинска мерка, нотарот има право на жалба до второстепениот дисциплински орган на Комората во рок од осум дена од приемот на решението.

(2) Второстепениот дисциплински орган го сочинуваат двајца членови на Управниот одбор на Комората именувани од страна на Управниот одбор и тројца судии од Апелационите судови именувани на предлог на Судскиот совет на Република Македонија.

(3) Во постапката по жалба второстепениот дисциплински орган одлучува со решение со кое:

- го укинува решението на Дисциплинскиот совет и предметот го враќа на повторно постапување и одлучување или

- го потврдува решението на Дисциплинскиот совет.

(4) Против решението на второстепениот дисциплински орган со кое се потврдува решението на Дисциплинскиот совет за изрекување на дисциплинска мерка нотарот има право да поведе управен спор.“

Член 47

Насловот на глава XVII се менува и гласи: „НОТАРСКИ ИСПИТ“.

Насловот на членот 161 и членот 161 се менуваат и гласат:

„Нотарски испит

Член 161

(1) Нотарски испит може да полага лице кое дипломирало во Република Македонија на правни студии со завршено четиригодишно високо образование или дипломиран правник кој според Болоњската декларација има 300 кредити на правни студии според Европскиот кредит трансфер систем (ECTS), да има најмалку три години работен стаж на правни работи по положен правосуден испит или две години работен стаж во нотарска канцеларија по положен правосуден испит и доставило доказ за уплатениот износ на предвидените средства за полагање на испитот.

(2) Нотарски испит може да полага лице со нострифицирана диплома за завршени правни студии во странство, под условите од ставот (1) на овој член.

(3) За кандидат кој поднел барање за полагање нотарски испит, а не ги исполнува условите од ставовите (1) и (2) на овој член, министерот донесува решение кое е конечно и против кое кандидатот може да поведе управен спор.

(4) Нотарскиот испит се состои од писмен и устен дел.

(5) Во писмениот дел, кој е елиминаторен, се проверува практичното знаење на кандидатот во изготвување на нотарски исправи и заверки и познавање на правните институти во врска со нотарската дејност.

(6) Во усниот дел се проверува познавање на кандидатот на правните институти во врска со обавувањето на нотарската дејност, а особено на правните прописи со кои се уредува нотарската служба, составувањето, заверката и легализацијата на исправите во односите со

меѓународен елемент, трговските друштва, претпријатијата и правните лица воопшто, евиденција на правата на недвижности, наследното, семејното, стварното и облигационото право, парничната, вонпарничната и извршната постапка и кривичното право во делот кој е од значење за вршење на нотарската служба.

(7) Содржината на нотарскиот испит поблиску се уредува со програма што ја донесува министерот.

(8) Министерот ја утврдува висината на реално направените трошоци за полагање на нотарски испит, неопходни за спроведување на првиот и вториот дел од испитот, изготвување на материјали и покани, уверенија и надоместок за работата на членовите и секретарот на Комисијата која го спроведува испитот.

(9) Трошоците за полагање на испит се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на Министерството за правда. Ако трошоците не се уплатени на соодветната сметка на Министерството за правда, најдоцна седум дена пред денот определен за полагање на испитот, на кандидатот нема да му се дозволи полагање на испитот. Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага испитот, уплатените средства се враќаат согласно со закон.

(10) Нотарскиот испит се полага пред Комисија формирана од министерот составена од три членови, нивни заменици и секретар.

(11) Членовите на Комисијата и нивните заменици, министерот ги именува од редот на нотарите, судиите, професорите на правни студии од акредитираните универзитети во Република Македонија и од раководните административни службеници од Министерството за правда.

(12) Секретарот на Комисијата, министерот го именува од редот на вработените во Министерството за правда.

(13) Членовите на Комисијата, нивните заменици и секретарот имаат право на надоместок за својата работа за секоја спроведена испитна сесија, утврден со одлука на министерот, во зависност од поединечното учество на секој од членовите или замениците на организирани испитни сесии.

(14) Начинот на организирањето и полагањето на нотарскиот испит поблиску ги пропишува министерот со Правилник.“

Член 48

Членовите 162, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174 и 175 се бришат.

Член 49

Во член 169 во ставот (1) зборовите: „од 1.000 до 1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 500 до 1.000 евра“, а во ставот (2) зборовите: „од 500 до 1.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 250 до 500 евра“.

Член 50

Во членот 170 зборовите: „од 1.000 до 1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 500 до 1.000 евра“.

Член 51

Во членот 180 зборовите: „се признаваат како уверенија за положен квалификационен нотарски испит и претставуваат услов за пријавување за полагање на испитот за рангирање за нотар по распишан конкурс за именување на нотари,“ се заменуваат со зборовите: „се признаваат како уверенија за положен нотарски испит согласно со овој закон“.

Член 52

Одредбата од членот 25 од овој закон се применуваат и на постапките започнати пред стапување во сила на овој закон, освен ако судските такси се веќе платени, при што не може да се бара поврат на платените судски такси.

Член 53

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за нотаријатот.

Член 54

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NOTERI

Neni 1

Në Ligjin për noteri (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 72/16 dhe 142/16) në nenin 3 paragrafi (4), para fjalës: “moskontestimin” shtohen fjalët: “dispozicion të palëve dhe”.

Neni 2

Në nenin 10 pikat d) dhe gj) ndryshohen si vijojnë:

“d) të ketë kaluar provimin e noterit;

gj) të ketë së paku tre vjet stazh pune në punë juridike pas provimit të dhënë të jurisprudencës ose dy vjet stazh pune në zyrë të noterit pas provimit të dhënë të jurisprudencës;”.

Pika i) shlyhet.

Në paragrafin (2) fjalët: “në pjesën e testit psikologjik dhe testit të integritetit” dhe shkronja “i)” shlyhen.

Neni 3

Neni 11 ndryshohet si vijon:

“(1) Noteri emërohet me aktvendim të Ministrisë në bazë të konkursit.

(2) Konkursin për emërimin e noterëve e shpall Ministria, ndërsa e zbaton Oda e cila për atë qëllim formon komision të përbërë prej pesë anëtarëve prej të cilëve dy anëtarë nga Oda, një anëtar nga Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë, një anëtar nga Akademia për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë dhe një profesor universitar nga fakultetet juridike të akredituara në Republikën e Maqedonisë, duke e zbatuar parimin e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë. Me komisionin udhëheq kryetari i cili caktohet nga radhët e anëtarëve të komisionit të cilët janë nominuar nga Oda.

(3) Në konkurs doemos duhet të caktohet rajoni për të cilin duhet të emërohet noter. Nëse njëkohësisht shpallet konkurs për më shumë vende të noterit, në konkurs njoftohet se kandidatët mund të paraqiten për të gjitha vendet e noterit. Kandidatët mund ta caktojnë prioritetin e vendeve në të cilat dëshirojnë të emërohen.

(4) Konkursi për emërimin e noterëve botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në dy gazeta ditore, prej të cilave në një nga gazetata që botohen në gjuhën maqedonase dhe në gazetata që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

(5) Afati për paraqitjen e kandidatëve të interesuar nuk guxon të jetë më i shkurtër se 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

(6) Fletëparaqitjet bashkë me shtojcat me të cilat dëshmohet se janë përmbushur kushtet për emërimin e noterit në pajtim me nenin 10 të këtij ligji, parashtrihen me shkrim te Oda.

(7) Pas skadimit të afatit nga paragrafi (5) të këtij neni, Oda ka për detyrë t'i dërgojë në Ministrinë fletëparaqitjet e pranuar me mendimin e vet, më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të konkursit.

(8) Kandidatëve të cilët nuk do të emërohen noter, në afat prej 15 ditësh nga dita e emërimit të noterëve, u dërgohet njoftim me shkrim, me kopje të aktvendimit për emërim.

(9) Kundër aktvendimit për emërimin e noterit, kandidati i paemëruar mund të ngrejë kontest administrativ para gjykatës kompetente.”.

Neni 4

Në nenin 12 paragrafët (1) dhe (2) ndryshohen si vijojnë:

“(1) Pas emërimit në afat prej 15 ditë pune nga dita e pranimit të procesverbalit për kontrollin e lokaleve dhe pajisjes së zyrës së noterit me të cilin përcaktohet se noter i plotëson kushtet të cilat kanë të bëjnë me lokalin dhe pajisjen në zyrën e noterit, noteri ka për detyrë të japë deklaratë solemne para ministrit të Drejtësisë (në tekstin e mëtejshëm: ministri), me ç’rast ftohen edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë edhe kryetari i Odës mungesa e të cilit nuk paraqet pengesë për dhënien e deklaratës solemne.

(2) Deklarata solemne e noterit është si vijon: “Deklaroj se shërbimin e noterit do ta kryej në mënyrë të vetëdijshme, në mënyrë të ndershme dhe në mënyrë të paanshme, në pajtim me Kushtetutën, ligjet e Republikës së Maqedonisë dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën”.

Paragrafët (8) dhe (9) shlyhen.

Paragrafët (10), (11) dhe (12) bëhen paragrafë (8), (9) dhe (10).

Paragrafi (13) shlyhet.

Neni 5

Në nenin 20 paragrafi (1) pika gj) ndryshohet si vijon:

“gj) nëse është anëtar i organeve të partisë politike, financon parti, koalicion partiak ose kandidatë në zgjedhje;”.

Neni 6

Në nenin 23 paragrafin (1) pas fjalëve: “selinë e vet” vihet pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Në paragrafin (2) pas fjalës: “pëlqim” shtohen fjalët: “ose noterit të fundit të emëruar nga rajoni i gjykatës në rajonin e të cilës noterit të cilit i është ndërprerë shërbimi e ka pasur selinë e tij, të cilët do të caktohen si noterë të cilët përkohësisht e kryejnë shërbimin.”.

Neni 7

Pas nenit 26 shtohet titull i ri dhe nen i ri 26-a si vijon: “Zgjedhja e lirë e noterit

Neni 26-a

“(1) Në marrëveshjet për bartjen e sendeve ose të drejtave, për peng ose hipotekë, palët kontraktuese, pa marrë parasysh nëse janë persona juridikë ose fizikë kanë

të drejtë për zgjedhje të lirë të noterit në rajonin zyrtar të të cilit gjendet patundshmëria, ndërsa për sende të tundshme noterit në rajonin zyrtar të të cilit gjendet lënda e pengut, ose vendbanimi përkatësisht selia e debitorit të pengut.

(2) E drejta e zgjedhjes së lirë të noterit i takon pjesëmarrësit i cili është i obliguar ta paguajë shpërblimin dhe shpenzimet e noterit për punën juridike adekuate.

(3) Noteri dhe të gjithë pjesëmarrësit në punën juridike janë të detyruar ta respektojnë të drejtën e zgjedhjes së lirë të noterit që është bërë nga pjesëmarrësi dhe të përmbahen nga të gjitha procedurat me të cilat do të kufizohet ajo e drejtë.”.

Neni 8

Në nenin 27 paragrafin (1) fjalët: „pa pëlqimin e tij paraprak me shkrim” shlyhen.

Neni 9

Në nenin 28 paragrafin (1) numri “40” ëvendësohet me numrin “60”.

Neni 10

Në nenin 32 paragrafët (1) dhe (2) ndryshohen si vijon:

“(1) Noteri do të përjashtohet me kërkesë të tij ose me kërkesë të palëve, nëse gjatë përpilimit të aktit të noterit ose vërtetimit (solemnizimit) të dokumentit privat vetë ai është palë, bashkëshorti/ja e tij/saj, vëllezërit dhe motrat e tij, prindërit ose fëmijët e tij.

(2) Në rast të dyshimit të palës, nëse ekzistojnë shkaqe për përjashtim, noterit është i detyruar ta ndërpret kryerjen e veprimit zyrtar.”.

Në paragrafin (3) presja zëvendësohet me pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Neni 11

Pas nenit 35 shtohet titull i ri dhe nen i ri 35-a si vijon:

“Ndalim për konkurrencë jolojale

Neni 35-a

(1) Noteri nuk guxon me palën të kontraktobj dhe arkëtojë shpërblim në kundërshtim me Tarifën e noterit.

(2) Secili qytetar si dhe noterit i cili ka njohuri të tilla për noter tjetër është i detyruar rastin menjëherë ta paraqet te Oda e Noterëve.”

Neni 12

Në nenin 36 paragrafin (4) fjalët: “noteri do të japë kopje nga dokumenti i noterit” zëvendësohen me fjalët: “noteri do të dorëzojë fotokopje nga dokumenti, ndërsa nëse i është kërkuar origjinali nga dokumenti të njëjtin do ta dorëzojë te organi kompetent, ndërsa në shkresat e lëndës do të vendos fotokopje nga dokumenti”.

Neni 13

Në nenin 38 paragrafin (2) fjalët: “nga personi zyrtar” zëvendësohen me fjalët: “në kryerjen e shërbimit”.

Në paragrafin (5) fjalët: “personave zyrtarë” zëvendësohen me fjalët: “në kryerjen e shërbimit”.

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

“(6) Kompensimi i dëmit përcaktohet me ujdi, ndërsa në të kundërtën përcaktohet në procedurë kontestimore.”.

Neni 14

Në nenin 40 në paragrafët (2) dhe (7), fjalët: “akti i noterit” zëvendësohen me fjalët: “dokumenti i noterit”.

Neni 15

Në nenin 52 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Akti i noterit është i detyrueshëm për:

a) të gjitha punët juridike të cilat personalisht i ndërmarrin persona të shurdhër të cilët nuk dinë të lexojnë ose persona memec të cilët nuk dinë të shkruajnë, përveç në raste të parapara me këtë ligj ose ligj tjetër;

b) marrëveshje për disponim me pronë të personave të mitur dhe personave të cilëve u është marrë ose kufizuar aftësia afariste dhe

(v) punë tjera juridike dhe deklarata për të cilat me ligj është paraparë se doemos duhet të përpiqen në formë të aktit të noterit."

Neni 16

Në nenin 57 pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4) si vijon:

"(4) Në rastet nga paragrafi (3) i këtij neni, nëse pjesëmarrës është banka, shoqëria e sigurimit ose personi i huaj juridik, subjektiviteti i tij përcaktohet me certifikatë të lëshuar nga regjistri kompetent, jo më të vjetër se 30 ditë nga dita e përpilimit të dokumentit të noterit."

Neni 17

Në nenin 59 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Gjatë përpilimit të aktit të noterit janë të nevojshëm dy dëshmitarë edhe atë:

a) për testament;

b) kur ndonjë nga pjesëmarrësit nuk e din gjuhën zyrtare;

v) kur ndonjë nga pjesëmarrësit është i verbër, memec dhe shurdhmemec;

g) kur ndonjë nga pjesëmarrësit është analfabet ose nuk mund të shkruajë dhe

d) në të gjitha rastet tjera të parapara me ligj."

Neni 18

Në nenin 68 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, propozimi për lëshimin e aktvendimit për urdhërpagesë noteriale nga kreditori për kërkesë që rezulton nga shërbimet komunale edhe atë:

- për ujë, mbeturina dhe mirëmbajtje të lokaleve të përbashkëta për kërkesë me para nga dokumente autentike në shumë të përgjithshme deri në 6.000,00 denarë,

- për energji elektrike ose termike për kërkesë me para nga dokumente autentike në shumë të përgjithshme deri në 15.000,00 denarë,

- për telefoninë, operatorët mobilë ose operatorët kabllorë për kërkesë me para nga dokumente autentike në shumë të përgjithshme deri në 6.000,00 denarë, parashtrohet drejtpërdrejt te noterit, pa e paguar obligimin për taksë gjyqësore."

Neni 19

Në nenin 69 në paragrafin (1) pas fjalës: "maturim" shtohen fjalët: "dhe regjistrim të shpenzimeve të cilat kreditori kërkon t'i kompensohen nga debitori".

Neni 20

Neni 70 ndryshohet si vijon:

"(1) Propozimi për lëshimin e aktvendimit për urdhërpagesë noteriale, në numër të mjaftueshëm ekzemplarësh dhe shtojcash, parashtrohet për kërkesë me para të maturuar që dëshmohet me dokument autentik. Dokumenti autentik dorëzohet me propozimin në origjinal ose në kopje të verifikuar te noterit vetëm për ekzemplarin e noterit.

(2) Si dokumente autentike në kuptim të këtij ligji, konsiderohen:

1) fatura;

2) kambial dhe çek me protest dhe me llogari kthimi, kur kjo është e nevojshme për bazimin e kërkesës;

3) dokument publik;

4) ekstrakt nga libri afarist i verifikuar;

5) dokument privat në të cilin nënshkrimin e debitorit e ka verifikuar noterit;

6) dokument i cili sipas rregullave të veçanta ka rëndësi të dokumentit publik;

7) situatë ndërtimore dhe

8) përllogaritje e kamatës."

Neni 21

Neni 71 ndryshohet si vijon:

"(1) Nëse kreditori, përveç në situatë të propozimit të dorëzuar për lëshimin e aktvendimit për urdhërpagesë noteriale nga neni 68 paragrafi (3) të këtij ligji, nuk e paguan taksën gjyqësore në afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të propozimit për lëshimin e aktvendimit për urdhërpagesë noteriale, noterit do të miratojë aktvendim me të cilin propozimi për lëshimin e urdhërpagesës noteriale do të konsiderohet i tërhequr për shkak të taksës së papaguar gjyqësore.

(2) Nëse noterit vlerëson se nuk është me kompetencë vendore për veprim dhe për lëshimin e aktvendimit për urdhërpagesë noteriale do ta ftojë kreditorin ose përfaqësuesin e tij të autorizuar në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit të caktojë noter me kompetencë vendore të cilit t'i dorëzohen shkresat e rastit. Nëse në afatin e caktuar nuk merr njoftim, noterit me aktvendim do të deklarohet me jokompetencë vendore dhe do të përcaktojë me zgjedhjen e tij cilit noter me kompetencë vendore do t'ia dorëzojë shkresat pas plotfuqishmërisë së aktvendimit me të cilin është deklaruar me jokompetencë vendore.

(3) Nëse noterit vlerëson se propozimi për lëshimin e aktvendimit për urdhërpagesë noteriale në bazë të dokumentit autentik nuk është rregulluar, do t'ia kthejë kreditorit i cili nuk ka të autorizuar që ta rregullojë sipas udhëzimeve të dhëna në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit. Nëse propozimi rregullohet dhe dorëzohet noterit në afatin e përcaktuar, do të konsiderohet se është dorëzuar atë ditë, kur për herë të parë është parashtruar në noter. Do të konsiderohet se propozimi është tërhequr nëse nuk i kthehet noterit, në afatin e caktuar, ndërsa nëse kthehet pa u rregulluar, do të hidhet poshtë.

(4) Propozimi i parashtruar nga i autorizuari, i cili është i pakuptueshëm ose nuk i përmban të dhënat nga neni 98 paragrafët (3), (4) dhe (5) nga LPK ose nuk është parashtruar në numër të mjaftueshëm të ekzemplarëve së bashku me shtojcat dhe dokumentet autentike në origjinal ose kopje të verifikuar për ekzemplarin në noter, kur ato janë parashtruar në formë të shkruar, noterit do ta hedh poshtë.

(5) Kundër aktvendimeve të noterit nga paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni lejohet kundërshtim në afat prej tetë ditësh nga pranimi i aktvendimit nëpërmjet noterit deri te gjykata kompetente themelore në rajonin e të cilës gjendet selia e noterit i cili ka vepruar për propozimin. Kundër aktvendimit të gjykatës lejohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga pranimi i aktvendimit te Gjykata Kompetente e Apelit.

(6) Nëse noterit vlerëson se është me kompetencë vendore, ndërsa propozimi për lëshimin e aktvendimit për urdhërpagesë noteriale në bazë të dokumentit autentik

është i rregulluar, lejuar dhe bazuar, noteri menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej tri ditësh nga pranimi i propozimit, do të miratohet aktvendimi me të cilin e lëshon urdhërpagesën e propozuar materiale.

(7) Aktvendimi për lëshimin e urdhërpagesës materiale menjëherë dorëzohet te kreditori ose te i autorizuari i tij dhe te debitori. Për debitorin i cili është organ shtetëror i themeluar me ligj aktvendimi për lëshimin e urdhërpagesës materiale dorëzohet te Avokati Shtetëror të Republikës së Maqedonisë. Debitorit me aktvendimin i dorëzohet edhe ekzemplar nga propozimi për lëshimin e urdhërpagesës materiale së bashku me shtojcat.

(8) Nëse noteri vlerëson se propozimi për lëshimin e aktvendimit për urdhërpagesë materiale nuk është lejuar ose nuk është bazuar, do ta ridërgojë lëndën te gjykata kompetente për veprim dhe vendimmarrje të mëtutjeshme si të jetë parashtruar padi.”

Neni 22

Në nenin 72 paragrafi (1) fjalët: “mund të deklarojë” zëvendësohen me fjalët: “ose kreditori mund të deklarojnë”.

Në paragrafin (4) fjala: “aktvendimi” zëvendësohet me fjalën: “vendimi”.

Neni 23

Në nenin 73 paragrafin (1) fjalët: „kundërshtimin e ka refuzuar si të parashtruar jo në kohë ose i palejuar” zëvendësohen me fjalët: “nëse me aktvendim të plotfuqishëm të gjykatës kundërshtimi është refuzuar si i parashtruar jo në kohë, jo i potë ose i palejuar.”

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“(3) Noteri do të vendosë vërtetim për plotfuqishmërinë dhe zbatueshmërinë e ekzemplarit original nga aktvendimi me të cilin është lëshuar urdhërpagesa materiale.”.

Paragrafi (4) shlyhet.

Neni 24

Në nenin 74 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Kundër aktvendimit me të cilin noteri ka vendosur për heqjen e vërtetimit për plotfuqishmëri dhe zbatueshmëri, është lejuar kundërshtimi në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit, nëpërmjet noterit te gjykata themelore në rajonin e së cilës është selia e noterit i cili ka vendosur për propozimin. Noteri e dorëzon kundërshtimin së bashku me të gjitha shkresat te gjykata kompetente në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimi të kundërshtimit.”.

Në paragrafin (5) fjalët: “aktvendimi i gjykatës nga paragrafi (4)” zëvendësohet me fjalët: “aktvendimet e gjykatës nga paragrafët (2) dhe (4).”

Neni 25

Në nenin 75 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

“(2) Noteri nuk arkëton taksë gjyqësore për lëshimin e urdhërpagesës materiale për shërbime të cilat dalin nga veprimtaritë komunale, telefonitë, operatorët mobilë dhe kabllorikë, mirëmbajtja e lokaleve të përbashkëta, ujitja dhe kullimi i tokës bujqësore.”.

Neni 26

Në nenin 76 fjalët: “në procesverbal do ta konstatojë tërheqjen pa miratuar aktvendim formal” zëvendësohen me fjalët: “do t’i arkivojë shkresat e lëndës”.

Neni 27

Në nenin 77 pas fjalës “urdhër” shtohen fjalët: “ me përjashtim të rasteve të parapara me nenin 68 paragrafi (3)“, lidhëza “dhe” në kllapë zëvendësohet me presje, ndërsa pas fjalës: „aktvendim” shtohen fjalët: „dhe kundërshtim”.

Neni 28

Në nenin 78 ndryshohet si vijon:

“Aktvendimi me të cilin noteri lëshon urdhërpagesë materiale e ka përmbajtjen si vijon:

- të dhëna për noterin i cili e lëshon urdhërpagesën,

- shënim se është aktvendim me të cilin lëshohet urdhërpagesë materiale,

- shënim se miratohet urdhërpagesa e propozuar materiale dhe ngarkohet debitori t’ia paguajë kreditorit kërkesën e arritur me para sipas dokumentit autentik, llojit dhe vëllimit të kërkesës si dhe shpenzimet e procedurës në afat prej tetë ditësh nga pranimi i aktvendimit,

- këshillë juridike për të drejtën e kundërshtimit në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit me të cilin është lëshuar urdhërpagesa materiale dhe

- datën e miratimit të aktvendimit, nënshkrimin dhe vulën e noterit.”.

Neni 29

Në nenin 79 ndryshohet si vijon:

“Dorëzimi i shkresave të cilat rezultojnë nga puna e noterit në procedurën për urdhërpagesë materiale bëhet sipas dispozitave të Ligjit për procedurë kontestimore.”.

Neni 30

Në nenin 80 ndryshohet si vijon:

“Dispozitat për dorëzues gjyqësorë zbatohen në mënyrë përkatëse për persona të autorizuar për dorëzim, të punësuar në zyrën e noterit.”.

Neni 31

Në nenin 86 në paragrafin (6) fjala: „verifikimi” zëvendësohet me fjalët: „vërejtja nga Regjistri”.

Neni 32

Në titullin e nenit 92 fjalët: “dhe vërtetimi i konkluzioneve” shlyhen.

Në nenin 92 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“(1) Nëse noteri është thirrur nga personi i autorizuar ta mbajë procesverbalin e kuvendit ose të mbledhjes së ndonjë organi tjetër të personit juridik, para se t’i qaset përpilimit të Procesverbalit, do të përcaktojë nëse janë plotësuar kushtet për konvokimin dhe mbajtjen e seancës në pajtim me dispozitat e Ligjit për shoqëritë tregtare. Në procesverbalin do t’i futë ditën dhe kohën e mbledhjes, gjithçka që është propozuar dhe deklaruar, ndërsa sipas nevojës edhe fakte tjera, nëse ajo është e rëndësishme për vlerësimin e plotfuqishmërisë së procedurës, ndërsa veçanërisht konkluzionet dhe vendimet e miratuara në mbledhje. Në procesverbal noteri do të futë edhe gjithçka tjetër që është përcaktuar me ligj.”.

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Procesverbali nga paragrafi (1) i këtij neni, mbahet dhe përpilohet në pajtim me dispozitat e Ligjit për shoqëritë tregtare.”

Neni 33

Në nenin 112 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Zëvendës – noter mund të jetë personi i cili i plotëson kushtet për emërimin e noterit nga neni 10 i këtij ligji.”.

Neni 34

Në nenin 113 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Ndhimës – noter është personi i cili i plotëson kushtet për emërimin e noterit nga neni 10 i këtij ligji dhe është i punësuar në zyrën e noterit dhe i njëjti regjistrohet në Listën e emrave të ndihmës - noterëve që e mban Oda."

Në nenin 113 paragrafi (4) pas fjalëve: „dorëzohet te Oda”, shtohet presja dhe fjala: "noteri".

Neni 35

Në nenin 114 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Bashkëpunëtorët profesionalë noterialë janë juristë të diplomuar me arsim të lartë katërvjeçar të përfunduar në studime juridike ose jurist i diplomuar i cili sipas Deklaratës së Bolonjës ka 300 kredi në studime juridike sipas Sistemit Evropian për Transfer të Kredive (SETK) ose diplomë të nostrifikuar për studime të përfunduara juridike në vend të huaj në kohëzgjatje prej katër vjet ose sipas Deklaratës së Bolonjës ka 300 kredi në studime juridike sipas Sistemit Evropian për Transfer të Kredive (SETK), të cilët e kanë dhënë provimin e jurisprudencës, janë të punësuar në zyrën e noterit dhe regjistrohen në Listën e emrave të bashkëpunëtorëve profesionalë noterialë që e mban Oda."

Neni 36

Në nenin 115 në paragrafin (2) pas fjalës: "prezencë" vihet pikë, dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Neni 37

Në nenin 117 në paragrafin (4) fjalët: "regjistër të autorizimit dhe" shlyhen.

Neni 38

Në nenin 129 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Për mbikëqyrjen e kryer përpilohet procesverbal të cilin e nënshkruajnë personat e autorizuar nga Ministria dhe gjykatësi që e kryejnë mbikëqyrjen dhe kryetari i Odës ose noter i autorizuar nga ai. Nëse kryetari i Odës ose noter i autorizuar nga ai refuzon ta nënshkruajë procesverbalin, është i detyruar t'i shpreh shkaqet për atë, ndërsa personi i autorizuar i shënon në procesverbal."

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:

"(6) Për gjendjet e përcaktuara nga mbikëqyrja e kryer komisioni përpilon raport. Ekzemplar nga raporti dorëzohet te Oda në afat prej 30 ditësh nga dita e mbikëqyrjes së kryer."

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Neni 39

Në nenin 130 paragrafi (3), pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "dhe përgjigjet për saktësinë e të dhënave dhe shkresave të prezantuara gjatë mbikëqyrjes."

Në paragrafin (4) pas fjalës: „informatave” shtohen fjalët: „në pajtim me Ligjin për mbrojtje të dhënave personale”.

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

"(6) Për mbikëqyrjen e kryer përpilohet procesverbal, që e nënshkruajnë personat e autorizuar nga Ministria që e kryejnë mbikëqyrjen, gjykatësi dhe noter. Nëse noter refuzon ta nënshkruajë procesverbalin, është i detyruar t'i shënojë arsyet për këtë, ndërsa personi i autorizuar i futë në procesverbal."

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"(7) Për gjendjen faktike të përcaktuar gjatë mbikëqyrjes së zbatuar komisioni mbikëqyrës i formuar nga ministri përpilon raport. Ekzemplar nga raporti

dorëzohet vetëm te noterit dhe Oda në afat prej 30 ditësh nga dita e mbikëqyrjes së kryer. Nëse ekziston mospajtim të anëtarëve të Komisionit për çështje të caktuara ose për të gjitha çështjet nga mbikëqyrja e kryer kjo veçanërisht shënohet në raport. Nëse noter ka vërejtje në mbikëqyrjen e kryer raportit për mbikëqyrjen e kryer i bashkëngjitet dhe përgjigja e noterit. Noteri është i detyruar që vërejtjet e raportit t'i dorëzojë në afat prej tetë ditësh nga pranimi i raportit."

Pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafë të rinj (8) dhe (9), si vijojnë:

"(8) Në varësi të gjendjeve të konstatuara në raportin mbi mbikëqyrjen e kryer, Ministria vendos nëse ka bazë për paraqitjen e propozimit për fillimin e procedurës disiplinore ose për ndërmarrjen e masave të tjera në përputhje me ligjin.

(9) Mbikëqyrja kryhet edhe për lëndë konkrete të noterit, pa njoftim paraprak të noterit mbi punën e të cilit kryhet mbikëqyrja, në përputhje me paragrafët (2), (3), (4), (6), (7) dhe (8) të këtij neni."

Paragrafi (8) bëhet paragraf (10).

Neni 40

Në nenin 132 në paragrafët (1), (2), (3), (4) dhe (5) pas fjalës: "noteri" shtohen fjalët: "zëvendës-noteri dhe noter i që përkohësisht e kryen shërbimin".

Paragrafi (8) shlyhet.

Neni 41

Në nenin 136 paragrafi (2) pika gj), pas fjalës "ligj" vihet pikë, ndërsa lidhëza "dhe" shlyhet.

Pika e) shlyhet.

Neni 42

Në nenin 138 në fjalinë hyrëse fjalët: "të një rroge të kryetarit të gjykatës themelore me kompetencë të zgjeruar" zëvendësohet me fjalët: "prej 500 euro në kundërvlerë me denarë".

Neni 43

Në nenin 139 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "një deri tri rroga të kryetarit të gjykatës themelore me kompetencë të zgjeruar" zëvendësohen me fjalët: "1.000 deri në 1.500 euro në kundërvlerë me denarë".

Neni 44

Në nenin 140 në fjalinë hyrëse fjalët: "tri deri në gjashtë rroga të kryetarit të gjykatës themelore me kompetencë të zgjeruar" zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri në 2.500 euro në kundërvlerë me denarë".

Neni 45

Në nenin 141 alineja 13 shlyhet.

Alinetë 14 dhe 15 bëhen aline 13 dhe 14.

Neni 46

Neni 145 ndryshohet si vijon:

"(1) Kundër aktvendimit të Këshillit disiplinor me të cilin shqiptohet masa disiplinore, noter ka të drejtë ankese te organi disiplinor i shkallës së dytë të Odës në afat prej tetë ditësh nga pranimi i aktvendimit.

(2) Organi disiplinor i shkallës së dytë përbëhet nga dy anëtarë të Këshillit Drejtues të Odës të emëruar nga Këshilli Drejtues dhe tre gjyqtarë të Gjykatës së Apelit të emëruar me propozim të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë.

(3) Në procedurën e ankesës, organi disiplinor i shkallës së dytë vendos me aktvendim me të cilin:

- e anulon aktvendimin e Këshillit disiplinor dhe e kthen lëndën në rishqyrtim dhe vendimmarrje ose
- e konfirmon aktvendimin e Këshillit disiplinor.

“(4) Kundër aktvendimit të organit disiplinor të shkallës së dytë me të cilin vërtetohet aktvendimi i Këshillit Disiplinor për shqiptimin e masës disiplinore noterit ka të drejtë të ngrejë kontest administrativ.”.

Neni 47

Titulli i kapitullit XVII ndryshohet si vijon: „PROVIMI I NOTERIT”.

Titulli i nenit 161 dhe neni 161 ndryshohen si vijojnë:

"Provimi i noterit

Neni 161

(1) Provimin për noter mund ta japë personi i cili ka diplomuar në Republikën e Maqedonisë në studime juridike me arsim të lartë të përfunduar katërvjeçar ose jurist i diplomuar, i cili sipas Deklaratës së Bolonjës ka 300 kredi në studime juridike sipas Sistemit Evropian për Transfer të Kredive (SETK), të ketë së paku tre vjet stazh pune në punë juridike pas dhënies së provimit të jurisprudence ose dy vjet stazh pune në zyrë të noterit pas dhënies së provimit të jurisprudence dhe ka dorëzuar dëshmi për shumën e paguar të mjeteve të parapara për dhënien e provimit.

(2) Provimi të noterit mund të japë personi me diplomë të nostrifikuar për studime të kryera juridike jashtë vendit juridike, me kushtet e paragrafit (1) të këtij neni.

(3) Për kandidat i cili ka paraqitur kërkesë për dhënie të provimit noterial, ndërsa nuk i plotëson kushtet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, ministri miraton aktvendim i cili është përfundimtar dhe kundër të cilit kandidati mund të ngrejë kontest administrativ.

(4) Provimi i noterit përbëhet nga pjesa me gojë dhe me shkrim.

(5) Në pjesën me shkrim, e cila është eliminatorë, kontrollon njohuria praktike e kandidatit në përpilimin e dokumenteve noteriale dhe verifikimeve dhe njohurive të institutëve juridike lidhur me veprimtarinë noteriale.

(6) Në pjesën me gojë kontrollon njohuria e kandidatit nga institutet juridike në lidhje me kryerjen e veprimtarisë noteriale, ndërsa në veçanti të rregullave ligjore me të cilat rregullohet shërbimi noterial, përbërja, verifikimi dhe legalizimi i dokumenteve në marrëdhëniet me element ndërkombëtar, shoqëritë tregtare, ndërmarrjet dhe personat juridikë në përgjithësi, evidenca e të drejtave të patundshmërive, e drejta trashëgimore, familjare, reale dhe obliguese, procedura kontestimore, jashtëkontestimore dhe procedura përmbartuese dhe e drejta penale në pjesën që është me rëndësi për kryerjen e shërbimit noterial.

(7) Përmbytja e provimit të noterit më afër rregullohet me program që e miraton ministri.

(8) Ministri e përcakton lartësinë e shpenzimeve reale të bëra për dhënien e provimit noterial, të domosdoshëm për zbatimin e pjesës së parë dhe të dytë të provimit, përgatitjen e materialeve dhe ftesave, certifikatave dhe kompensimit për punën e anëtarëve dhe sekretarit të Komisionit që e zbaton provimin.

(9) Shpenzimet për dhënien e provimit paguhen në llogarinë e të hyrave personale të Ministrisë së Drejtësisë. Nëse shpenzimet nuk paguhen në llogarinë përkatëse të

Ministrisë së Drejtësisë, më së voni shtatë ditë para ditës së caktuar për dhënien e provimit, kandidatit nuk do t'i lejohet dhënia e provimit. Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e pagesës së mjeteve nuk e jep provimin, mjetet e paguara kthehen në përputhje me ligjin.

(10) Provimi noterial jepet para Komisionit të formuar nga ministri i përbërë nga tre anëtarë, zëvendësit e tyre dhe sekretari.

(11) Anëtarët e Komisionit dhe zëvendësit e tyre, ministri i emëron nga radhët e noterëve, gjyqtarëve, profesorëve të studimeve juridike nga universitetet e akredituara në Republikën e Maqedonisë dhe nga nëpunësit administrativë udhëheqës të Ministrisë së Drejtësisë.

(12) Sekretarin e Komisionit, e emëron ministri nga radhët e të punësuarve në Ministrinë e Drejtësisë.

(13) Anëtarët e Komisionit, zëvendësit e tyre dhe sekretari kanë të drejtë të kompensimit për punën e tyre për secilin sesion provimi të realizuar, të përcaktuar me vendim të ministrit, në varësi të pjesëmarrjes individuale të secilit prej anëtarëve ose zëvendësve të sesioneve të organizuara të provimit.

(14) Mënyrën e organizimit dhe dhënien e provimit të noterit më afër e përcakton ministri me Rregullore.”

Neni 48

Nenet 162, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174 dhe 175 shlyhen.

Neni 49

Në nenin 169 në paragrafin (1) fjalët: “prej 1.000 deri më 1.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “prej 500 deri më 1.000 euro”, Ndërsa në paragrafin (2) fjalët: “prej 500 deri më 1.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “prej 250 deri më 500 euro”.

Neni 50

Në nenin 170 fjalët: “prej 1.000 deri më 1.500 euro” zëvendësohen me fjalët: “prej 500 deri më 1.000 euro”.

Neni 51

Në nenin 180 fjalët: “njihen si certifikata për provim të noterit kualifikues të dhënë dhe paraqesin kusht për paraqitje për dhënien e provimit për rangim për noter pas konkursit të shpallur për emërimin e noterëve”, zëvendësohen me fjalët: “njihen si certifikata për provim të dhënë të noterit në pajtim me këtë ligj”.

Neni 52

Dispozitat e nenit 25 të këtij ligji zbatohen edhe për procedurat e filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, përveç nëse taksat gjyqësore tashmë janë paguar, me ç'rast nuk mund të kërkohej kthim i taksave gjyqësore të paguara.

Neni 53

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktoj tekst të spastruar të Ligjit për noterit.

Neni 54

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

Во членот 46 став (1) алинејата 1 се брише.

Алинејата 2 која станува алинеја 1 се менува и гласи:

„- надоместок за обработка на предмет, трошоци и спроведени дејствија и“.

Ставот (3) се брише.

Во ставот (4), кој станува став (3), точката 1) се брише.

Точката 2), која станува точка 1), се менува и гласи:

„1) надоместокот за обработка на предметот се определува во зависност од висината на главното побарување. Трошоците се определуваат во реален износ, а надоместокот за спроведените дејствија се определува според видот, обемот, времетраењето и местото на извршувањето“.

Во точка 3) која станува точка 2) во алинејата 2 втората реченица се брише.

По ставот (5) кој станува став (4) се додаваат четири нови ставови (5), (6), (7) и (8), кои гласат:

„(5) Извршителот ќе го ослободи од плаќање на надоместоците определени во став (1) на овој член, и награда за реализација должникот физичко лице кое според податоците од надлежната институција е евидентирано како примател на социјална парична помош.

(6) Вкупниот износ на надоместоци за спроведени дејствија определени врз основа на ставот (1) на овој член за извршување на примено барање од доверител правно лице против должник физичко лице, за извршување на нотарски платен налог (за услуги кои произлегуваат од комунални дејности, топлинска енергија, електрична енергија, телефонија, мобилни и кабелски оператори, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште) со налог за извршување по членот 141 (налог за извршување врз плата) или по членот 149 од овој закон (извршување врз парично побарување кое по сметка кај банка му припаѓа на физичко лице), не може да надминат 20% од главниот долг и каматата определени во извршната исправа. Во ограничувањата на висината на надоместоците не влегуваат трошоците за извршени три достави по пат на поштенска пратка и надоместок за информација за трансакциска сметка на должникот од Единствениот регистар на трансакциски сметки.

(7) Извршителот за случаите од ставот (6) на овој член, е должен да се обиде да го спроведе извршувањето согласно со членовите 141 или 149 од овој закон пред да продолжи со преземање со другите извршни дејствија.

(8) Комората на извршители е должна мислењето по Предлог на Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци на извршителите од ставот (3) на овој член, да го достави најдоцна во рок од 15 дена, сметано од денот на приемот на предлогот во Комората на извршители.“

Член 11

Во член 48 во ставот (2) зборовите по запирката „секојдневно во текот на три последователни броја“ се заменуваат со зборовите: „како и на веб страната на Комората“.

Во ставот (3) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „од кога започнуваат да течат роковите за постапување.“

Член 12

Во членот 49 став (2) се менува и гласи:

„(2) За заменик на извршител може да биде именувано лице кое ги исполнува условите да биде именувано за извршител утврдени во членот 33 од овој закон.“

Член 13

Во членот 54 став (1) алинејата 7 се менува и гласи: „- уредно и навремено водење на евиденција за надоместоците за обработка на предмет, трошоците, спроведени дејствија и наградата на извршителот, како и за наплатата на главниот долг, каматата на главниот долг и трошоците на постапката со камата“.

Во алинејата 13 сврзникот на крајот од реченицата се заменува со запирка.

По алинејата 13 се додаваат две нови алинеи 14 и 15, кои гласат:

„- пренос на парични средства од реализираното извршување од посебната сметка на извршителот на трансакциската сметка на доверителот согласно со членот 36 став (5) од овој закон,

- враќање на паричните средства прибавени од спроведено извршување од посебната сметка на извршител на трансакциската сметка на должникот во случај на укинување, преиначување, поништување, ставање вон сила на извршната исправа или ставање вон сила на извршното дејствие по кое се наплатени паричните средства и“.

Член 14

По членот 54 се додава нов наслов и нов член 54-а, кои гласат:

„Вонреден надзор над работата на извршителите

Член 54-а

(1) Министерството за правда може по претставка на странка, трето лице или учесник во постапка, по барање на претседателот на суд, државен орган или правно лице, за конкретен предмет да изврши вонреден теренски надзор над работата на извршителот и Комората.

(2) Надзорот го врши комисија составена од претставници на Министерството, овластена од министерот.

(3) Организирањето, известувањето и начинот на вршење на надзорот се врши согласно со одредбите на членот 54 ставови (3) и (4) од овој закон.

(4) За извршениот надзор се составува записник и извештај согласно со одредбите на членот 55 од овој закон.“

Член 15

Во членот 56 став (2) алинејата 4 се менува и гласи: „- износ на наплатени средства за: надоместок за обработка на предмет, трошоци за преземени дејствија и награда за реализираните извршни исправи.“

Член 16

Во член 62 во точката в) зборовите: „500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „250 до 2.500“.

Член 17

Во член 64 алинејата 9 се менува и гласи:

„- неодговарање на поднесоци од странки, судови и државни органи.“

Алинеите 10 и 11 се бришат.

Член 18

Во членот 65 став (1) во алинејата 19 сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во алинејата 20 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка.

По алинејата 20 се додаваат две нови алинеи 21 и 22, кои гласат:

„- ненавремено или неточно ги доставува извештаите за неговата работа утврдени со овој закон и

- по барање на странка не изготви или изготви неточна пресметка за наплата на побарувањето, каматата, цената за администрирање, цена за извршни дејствија, награда на извршителот како и реални трошоци и такси кои се настанати при спроведување на извршувањето.“.

Член 19

Во член 66 во алинејата 4 зборовите: „или вонсудска наплата на долгови“ се бришат.

Член 20

Во член 73 став 1 во точката ж) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка.

Точката з) се брише.

Член 21

Во членот 74 став (1) зборот „веднаш“ се брише. Третата реченица се менува и гласи: „Заменикот на извршителот продолжува со постапување по предметите на извршителот чија должност престанала, се до моментот на предавање на евиденцијата на именуваниот односно определениот извршител.“.

Во првата реченица на ставот (2) зборовите: „прибавено мислење“ се заменуваат со зборовите: „предлог на“. По првата реченица се додава нова реченица која гласи: „Комората предлогот го утврдува по пат на ждрепка помеѓу извршителите од подрачјето на основните судови од каде бил извршителот чијашто должност престанала.“ Втората реченица станува трета.

Во ставот (6) по зборовите: „списите,“ се додаваат зборовите: „архивираните завршени предмети,“.

Член 22

Во членот 75 став (1) по точката се додава нова реченица, која гласи: „Замениците на извршителите немаат право на глас во Собранието на Комората“.

Член 23

Во членот 87 став (7) зборот „укине,“ се брише.

Член 24

Во членот 93 став (1) во алинејата 3 записката се заменува со точка.

Алинејата 4 се брише.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Доколку должникот пред извршителот презентира доказ за платено побарување во целост пред или по поднесување на барање за извршување, извршителот е должен да побара доверителот писмено да се произнесе за натамошниот тек на постапување по барањето за извршување. Доколку доверителот не се произнесе во рок од осум дена од приемот на барањето на извршителот, извршителот со заклучок го запира извршувањето.

(4) Доколку должникот презентирал доказ за платено побарување во целост пред приемот на налогот за извршување, или пак доверителот не се произнесел за текот на извршувањето во определениот рок од 8 дена определен во ставот (3) на овој член, трошоците на извршувањето ги поднесува доверителот.“.

Член 25

Насловот пред членот 95 и членот 95 се бришат.

Член 26

Во членот 103, пред зборот „Истовремено“ се додава бројот „(1)“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) По предлог на која било од странките до извршителот, процената од ставот (1) на овој член ќе се прифати и во случај на запирање на извршувањето и започнување на ново извршување по барање на доверителот, доколку процената во другото извршување се врши во период на важечка процена на вредноста.“.

Член 27

Во член 116 во точката 9) сврзникот „и“ се заменува со точка записка.

По точката 9) се додава нова точка 10), која гласи:

„10) средства исплатени како хуманитарна помош или надоместок на штета во ситуации предизвикани од елементарни непогоди во услови на донесена одлука за постоење на кризна состојба од страна на Владата на Република Македонија или Собранието на Република Македонија и“.

Точката 10) станува точка 11).

Член 28

Во член 149 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Доколку по налогот на извршителот носителот на платниот промет блокирал примања и надоместоци кои се изземени од извршување согласно со членот 116 или ја блокирал трансакциската сметка на физичкото лице во целост неводејќи сметка за ограничувањата од членот 117 став 1, деблокирањето на сметката се врши на трошок на носителот на платниот промет, а во случај на преземени дејствија спротивно на членовите 116 или 117 став 1 од овој закон, извршителот нема право на надоместок на трошоци за дејствијата преземени за блокирање, односно деблокирање на сметката (изготвување налог за извршување и слично).“.

Ставот (6) станува став (7).

Член 29

Во член 169 ставот (1) се брише.

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (1) и (2).

По ставот (4) кој станува став (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Доверителот за чие побарување подоцна е издаден налог за пристапување кон извршувањето врз истата недвижност, може за намирување на своето побарување да даде предлог да се спроведе извршување врз недвижноста, задржувајќи го редоследот на намирувањето по кој налозите се запишани во јавната книга“.

Член 30

Во член 176 по ставот (4), се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) По предлог на која било од странките до извршителот, процената од ставот (1) на овој член ќе се прифати и во случај на запирање на извршувањето и започнување на ново извршување по барање на доверителот, доколку процената на недвижноста во другото извршување се врши во период на важечка процена на вредноста.“.

Член 31

Во член 177 пред зборовите: „По приемот“ се додава бројот „(1)“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Утврдената вредност на недвижноста со заклучокот на извршителот од ставот (1) на овој член е во важност до завршување на постапката за извршување.“.

Член 32

Во член 179 во ставот (4) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „заради обезбедување на податок за данокот на имот пристигнат за последната година.“.

Член 33

Во членот 185 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Ако недвижноста не можела да се продаде на првото јавно наддавање, извршителот ќе закаже второ јавно наддавање на кое може, на предлог на доверителот, почетната цена да ја определи намалена најмногу за една третина од утврдената вредност.“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Доколку недвижноста не се продаде по истекот на роковите од ставот (3) на овој член, извршителот ќе определи нова продажба, само по предлог на доверителот. Почетната цена не може да биде намалена повеќе од една третина од утврдената вредност“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Предлог за определување на нова продажба, доверителот не може да стави пред истекот на три месеца од денот на второто јавно наддавање ниту по истекот на една година од тој ден.“.

Член 34

Во член 186 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Извршителот, по барање и на товар на купувачот, ќе ја изврши промената на сопственоста откако ќе биде платен данокот на промет и другите трошоци кои ќе произлезат заради промената на сопственоста.“.

Член 35

По членот 205 се додава нова точка 9. и нов член 205-а, кои гласат:

„9. Спроведување на извршување над недвижен имот опишан во лист за предбележба на градба

Член 205-а

(1) Извршителот со заклучок ќе определи процени-тел да го процени имотот кој е опишан во лист за предбележување на градба согласно со фактичката состојба и фазата на изведеност на идната градба утврдена со геодетски елаборат за посебна намена за утврдена фактичка состојба на идната градба.

(2) Заклучокот за извршена продажба на изградени-от дел од идната градба заедно со правото на градење, претставува правен основ за стекнување на правото на градење со сите права и обврски поврзани со идната градба кое претставува правен основ за стекнување на правото на сопственост врз делот од градбата што се извршува. Правото на градење се пренесува на купувачот заедно со идната градба, во состојба, односно фаза на изведеност на идната градба.

(3) Заклучокот од ставот (2) на овој член претставува правен основ за спроведување на сите промени во целокупната градежно-техничка, имотно-правна и друга документација која гласела на име на должникот, како и правен основ за запишување на промена на инвеститор и носител на право на градба пред надлежните органи.

(4) При спроведување на извршување на друг посебен дел од недвижен имот (стан, деловен простор, гаража и помошна просторија како имот кој претставува дел од идната градба опишана во лист за предбележување на градбата), на кој дел е прибележано правното дело за промет на предбележаното право на сопственост, купувачот се стекнува со правен основ за стекнување сопственост на тој дел од имотот што се извршува.

(5) Заклучокот на извршителот за продажба на делот од идната градба од ставот (4) на овој член претставува правен основ за стекнување на правото на сопственост врз делот од идната градба.

(6) Заклучокот од ставот (5) на овој член претставува правен основ кој се прибележува во листот за предбележување на градбата како правно дело за промет на предбележаното право на сопственост.

(7) Со прибележување на заклучокот од ставот (5) на овој член во листот за предбележување на градба, се брише прибележаното правно дело за промет на предбележаното право на сопственост.

(8) За спроведување на извршување над имот опишан во лист за предбележба на градба, а не е уредено во овој член, соодветно ќе се применуваат одредбите од членот 166 до членот 205 од овој закон.“.

Член 36

Во член 214 пред зборот „Ако“ се додава бројот „(1)“.

По ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:

„(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, извршителот обезбедува информации од останатите носители на платен промет за состојбата на средствата на сметките на должникот.

(3) Врз основа на обезбеден доказ за приоритет во извршувањето, извршителот со заклучок може да му наложи на кој било носител на платен промет да пренесе одреден износ на средства од сметката на должникот, на сметката на должникот која се води кај носителот на платен промет кој го примил налогот за извршување.

(4) Одредбите од овој член соодветно се применуваат и при спроведување на извршување кога должникот е физичко лице.“.

Член 37

Во член 221 во ставот (1) зборовите: „став (2)“ се бришат.

Член 38

Насловот на Главата дваесет и шеста се менува и гласи: „ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВА ВО ЈАВНА КНИГА“.

Член 39

По насловот на Главата дваесет и шеста се додаваат два нови члена 239-а и 239-б, кои гласат:

„Преземање извршни дејствија над недвижен имот кој останал со незапишани сопственички права

Член 239-а

(1) Ако недвижниот имот или дел од недвижниот имот, доградби, надградби или објекти над кои се спроведува извршување не се запишани во јавна книга, извршителот врши попис на предметната недвижност или на тој дел од недвижноста, за што се составува записник кон кој се прилага геодетски елаборат за посебни намени - теренска идентификација.

(2) На пописот на недвижниот имот од ставот (1) на овој член извршителот ќе ги повика странките и носителот на правото на сопственост на земјиштето на кој се наоѓа недвижниот имот од ставот (1) на овој член.

(3) Кога станува збор за земјоделско земјиште извршителот покрај странките, на пописот ќе ги повика и лицата со чии недвижности се граничи таа недвижност и лицата со право на првенствено купување.

(4) Записникот се прибележува во имотниот лист на катастарската парцела запишана со право на сопственост, а на која катастарската парцела се наоѓа објектот од ставот (1) на овој член, односно во имотниот лист каде е запишан постојниот објект доколку станува збор за попис на дел од недвижност- доградба или надградба.

(5) Со прибележување на записникот за попис во имотен лист согласно со ставот (4) на овој член, не се ограничува правото на сопственост на друго лице различно од должникот.

(6) Записникот за попис од ставот (1) на овој член извршителот го доставува до носителот на правото на сопственост запишано во Агенцијата за катастар на недвижности.

(7) Прибележувањето од ставот (4) на овој член се брише по запишувањето на правото на сопственоста на недвижниот имот од ставот (1) на овој член со поднесување на пријава или по службена должност согласно со Законот за катастар на недвижности.

Начин на спроведување на запишување на права во јавната книга кога должникот не е запишан како сопственик

Член 239-б

(1) Извршување на извршна исправа заради засновање право на недвижност со запишување во јавна книга, како и заради пренос, ограничување или укинување на правото запишано во јавна книга се спроведува така што извршителот со налог наложува во јавната книга да се изврши соодветно запишување.

(2) Кога должникот не е запишан како сопственик на недвижност, правото на доверителот на сопственост на таа недвижност може да се изврши ако доверителот, заедно со барањето за извршување пред извршителот поднесе доказ дека правен претходник на должникот е лицето кое е запишано како сопственик.

(3) Кога според извршната исправа доверителот е овластен спрема должникот да бара запишување на заложно или некое друго право на недвижност, освен правото на сопственост, а должникот не е запишан како сопственик на таа недвижност, доверителот може со барањето за извршување до извршителот да бара правото на сопственост да се запише на должникот, а извршителот да изврши запишување на доверителовото право, ако поднесе доказ дека должникот стекнал право на сопственост врз таа недвижност.“

Член 40

Насловот на главата дваесет и седма се менува и гласи: „Испит за извршители“.

Член 41

Членот 245 се менува и гласи:

„(1) Испитот за извршители може да го полагаат дипломирани правници со завршено четиригодишно високо образование на правни студии VII/1 или 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) во Република Македонија кои имаат најмалку пет години работно искуство на правни работи.

(2) Кандидатите треба да достават доказ за уплатен износ на предвидените средства за полагање на испитот.

(3) Министерот ја утврдува висината на реално направените трошоци за полагање на испит за извршител, неопходни за спроведување на првиот и вториот дел од испитот, изготвување на материјали и покани, уверенија и надоместок за работата на членовите и секретарот на Комисијата која го спроведува испитот и изготвување на уверенијата.

(4) Трошоците за полагање на испит се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на Министерството.

(5) Ако трошоците не се уплатени на соодветната сметка на Министерството, најдоцна седум дена пред денот определен за полагање на испитот, на кандидатот нема да му се дозволи полагање на испитот.

(6) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага испитот, уплатените средства му се враќаат согласно со закон.“

Член 42

Насловот пред членот 246 и членот 246 се менуваат и гласат:

„Програма за полагање на испитот

Член 246

Испитот за извршители се полага според програма и со него се проверува познавањето на правните прописи, кои ги уредуваат:

- 1) Извршување, парнична постапка, вонпарнична постапка и нотаријат;
- 2) Кривично право (општ и посебен дел);
- 3) Стварно право и катастар;
- 4) Трговско право и стечај.“

Член 43

Насловите пред членовите 247 и 248 и членовите 247 и 248 се бришат.

Член 44

Членот 249 се менува и гласи:

„(1) Испитот се состои од устен и писмен дел.

(2) Со писмениот дел од испитот се проверува способноста за примена на законите во практиката. Истиот се состои од практична примена на Законот за извршување во два реални предмети.

(3) За положениот испит Комисијата издава уверение во рок од 15 дена од денот на завршување на испитот.

(4) Програмата за полагање на испитот за извршители во која се содржани градивото и прописите и начинот на организирањето и полагањето на испитот за извршители, како и формата и содржината на уверението од ставот 4 на овој член ги пропишува министерот.“

Член 45

Насловот пред членот 250 и членот 250 се бришат.

Член 46

Насловот пред членот 251 и членот 251 се менуваат и гласат:

„Комисија за полагање

Член 251

(1) Испитот за извршител се полага пред Комисија формирана од министерот за правда составена од пет членови, нивни заменици и секретар.

(2) Членовите на Комисијата и нивните заменици ги именува министерот за правда, и тоа по еден од редот на извршителите, нотарите, судиите, професорите од правните факултети акредитирани во Република Македонија и од редот на вработените во Министерството за правда кои работат на соодветната област.

(3) Секретарот на Комисијата, министерот за правда го именува од редот на вработените во Министерството за правда.

(4) Членовите на Комисијата, нивните заменици и секретарот имаат право на надоместок за својата работа за секоја спроведена испитна сесија, кој го утврдува министерот за правда, во зависност од поединечното учество на секој од членовите или замениците на организирани испитни сесии врз основа на записникот од одржаниот испит. На членот на Комисијата чие работно место не е во Скопје, за присуство на испит му се признаваат патни трошоци во висина на вредноста на повратен билет за користење на редовен меѓуградски автобуски превоз.“.

Член 47

Насловот пред членот 252 и членот 252 се бришат.

Член 48

Во членот 253 став (1) зборовите: „1.000 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „500 до 750.“

Во ставот (2) зборовите: „500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „250 до 500“, а бројот „(11)“ се заменува со бројот „(9)“.

Член 49

Членот 254 се брише.

Член 50

Во членот 255 став (1) бројот „3.000“ се заменува со зборовите: „750 до 1.500“.

Член 51

Членовите 256, 257, 258, 259 и 260 се бришат.

Член 52

Извршувањата започнати согласно со одредбите од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 8320/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13) и Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16 и 142/16), како и извршувањата започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон, согласно со одредбите на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16 и 142/16), ќе продолжат согласно со одредбите од овој закон. За преземените извршни деј-

ствија до денот на влегувањето во сила на овој закон, извршителите ја применуваат Тарифата која била на сила во моментот на преземање на извршни дејствија, а за извршните дејствија кои се преземаат по денот на влегувањето во сила на овој закон се применува Тарифата донесена согласно со одредбите од овој закон, при што не може да се бара поврат на платените надоместоци или награди.

Член 53

Започнатите дисциплински постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со одредбите од овој закон.

Член 54

(1) Извршителите именувани до денот на влегувањето во сила на овој закон согласно со одредбите од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13) продолжуваат со работа согласно со одредбите од овој закон.

(2) Замениците извршители именувани до денот на влегувањето во сила на овој закон согласно со одредбите од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13) продолжуваат со работа, согласно со одредбите од овој закон.

(3) Уверенијата за положен испит за извршители издадени согласно со одредбите од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13), се признаваат како уверенија за положен испит за извршители согласно со членот 44 од овој закон, со кој се менува членот 249 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 72/16 и 142/16).

Член 55

Подзаконските акти утврдени во овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 56

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PËRMBARIM

Neni 1

Në Ligjin për përmbarim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 72/16 dhe 142/16), në nenin 11 pika 13) shlyhet.

Neni 2

Në nenin 28 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Kërkesën për përmbarim të dokumentit përmbarues kreditori ia parashtron përmbaruesit me shkrim duke i bashkangjitur dokumentin përmbarues në origjinal, certifikatë në origjinale, respektivisht kopjen e verifikuar të certifikatës origjinale. Nëse dokumenti përmbarues nuk dorëzohet në origjinal, kreditori bashkëngjijt edhe deklaratë

të verifikuar në noter se nuk ka filluar procedurë për përmbardim përpara një përmbarduesi tjetër për të njëjtin dokument përmbardues."

Paragrafët (3) dhe (4) shlyhen.

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

Neni 3

Në nenin 33 paragrafi (1) pikat 5) dhe 6) ndryshojnë si vijon:

"5) të ketë dhënë provimin për përmbardues;

6) të ketë përvojë pune në punë juridike së paku pesë vjet pas mbarimit të studimeve juridike shkalla VII/1 ose 300 kredi të studimeve juridike sipas Sistemit evropian të transferit të kredive (SETK)."

Pika 8) shlyhet.

Neni 4

Neni 34 ndryshohet si vijon:

"(1) Përmbarduesi emërohet me vendim të Ministrisë në bazë të konkursit.

(2) Konkursin për emërimin e përmbarduesit e shpall Ministria, dhe e zbaton Oda e Përmbarduesve të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejme: Oda), e cila për këtë qëllim formon komision të përbërë nga pesë anëtarë nga të cilët dy anëtarë të Odës, një anëtar i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, një anëtar nga Akademia për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë dhe një profesor universitar nga fakultetet juridike të akredituara në Republikën e Maqedonisë, me të cilin udhëheq kryetari i cili përcaktohet nga radhët e anëtarëve të komisionit të emëruar nga Oda.

(3) Në konkurs duhet të përcaktohet rajoni për të cilin duhet të emërohet përmbardues. Nëse në të njëjtën kohë shpallet konkurs për më shumë vende për përmbardues, në konkurs kumtohet se kandidatët mund të paraqiten për të gjitha vendet për përmbardues. Kandidatët mund ta përcaktojnë prioritetin e vendeve në të cilat dëshirojnë të emërohen.

(4) Konkursi për emërimin e përmbarduesit publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në dy gazeta ditore, prej të cilave nga një në gazetata që botohen në gjuhën maqedonase dhe në gazetata që botohen në gjuhë që e flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

(5) Afati për aplikim të kandidatëve të interesuar nuk duhet të jetë më i shkurtër se 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(6) Fletëparaqitjet me shtojcat me të cilat dëshmohet se janë plotësuar kushtet për emërimin e një përmbarduesi në pajtim me nenin 33 të këtij ligji, paraqiten me shkrim në Odë.

(7) Pas kalimit të afatit nga paragrafi (5) i këtij neni, Oda është e detyruar t'i dorëzojë në Ministri fletëparaqitjet e pranuar me mendim, jo më vonë se 15 ditë nga dita e përfundimit të konkursit.

(8) Kandidatëve të cilët nuk do të emërohen për përmbardues brenda 15 ditëve nga dita e emërimit të përmbarduesve, u dorëzohet njoftim me shkrim, me një kopje të aktvendimit për emërim.

(9) Kundër aktvendimit për emërimin e përmbarduesit, kandidati i cili nuk është emëruar mund të fillojë kontest juridik në gjykatën kompetente."

Neni 5

Në nenin 35 paragrafët (9), (10) dhe (11) shlyhen.

Paragrafi (12) bëhet paragraf (9).

Neni 6

Në nenin 40 paragrafin (1) alineja 15 shlyhet.

Në alinenë 19 e cila bëhet 18 presja zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

Alineja 20 shlyhet.

Neni 7

Në nenin 41 në paragrafin (1) pas fjalëve: "librat publikë" vendoset presje dhe shtohet fjala "noterët".

Në paragrafin (2) në fjalinë e tretë pika zëvendësohet me një presje dhe shtohen fjalët "taksat dhe shpenzimet administrative".

Neni 8

Në nenin 44 paragrafi (1) në alinenë 4 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikë.

Alineja 5 shlyhet.

Neni 9

Në titullin para nenit 45 fjala "kërkesat" zëvendësohet me fjalën "kërkesa".

Neni 10

Në nenin 46 paragrafi (1) alineja 1 shlyhet.

Alineja 2 e cila bëhet alineja 1, ndryshohet si vijon:

"- Kompensimi për përpunim të lëndës, shpenzimet dhe veprimet e kryera dhe".

Paragrafi (3) shlyhet.

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (3), pika 1) shlyhet.

Pika 2) e cila bëhet pika 1), ndryshohet si vijon:

"1) Kompensimi për përpunimin e lëndës përcaktohet në varësi të lartësisë së kërkesës kryesore. Shpenzimet përcaktohen në shumë reale, ndërsa kompensimi për veprimet e zbatuara përcaktohet sipas llojit, vëllimit, kohëzgjatjes dhe vendit të përmbardimit".

Në pikën 3) e cila bëhet pika 2) në alinenë 2 fjalia e dytë shlyhet.

Pas paragrafit (5) që bëhet paragraf (4) shtohen katër paragrafë të rinj (5), (6), (7) dhe (8) si vijojnë:

"(5) Përmbarduesi do ta lirojë nga pagesa e kompensimeve të përcaktuara në paragrafin (1) të këtij neni, dhe shpërblimi për realizim debitorin-person fizik i cili sipas të dhënave të institucionit kompetent është pranues i ndihmës sociale në para.

(6) Shuma e përgjithshme e kompensimeve për veprimet e kryera të përcaktuara në bazë të paragrafit (1) të këtij neni për përmbardimin e kërkesës së pranuar nga kreditori person juridik kundër debitorit person fizik, për përmbardimin e urdhërpaguesës noteriale (për shërbimet që rrjedhin nga veprimtaritë komunale, energjia termike, energjia elektrike, telefonja, operatorët celularë dhe kabllovikë, mirëmbajtja e hapësirave të përbashkëta, ujitja dhe kullimi i tokës bujqësore) me urdhër përmbardimi sipas nenit 141 (urdhër përmbardimi ndaj pagës) ose sipas nenit 149 të këtij ligji (përmbardim ndaj kërkesës monetare që sipas llogarisë në bankë i takon personit fizik), nuk mund të tejkalojnë 20% të borxhit kryesor dhe kamatës të përcaktuar në dokumentin përmbardues. Në kufizimin e lartësisë së kompensimeve nuk hyjnë shpenzimet për tri dërgesa të kryera nëpërmjet dërgesës postare dhe kompensimi për informatë për llogarinë e transaksionit të debitorit nga Regjistri unik i llogarive të transaksionit.

(7) Përmbarduesi në rastet nga paragrafi (6) të këtij neni, detyrohet të tentojë ta realizojë përmbardimin sipas neneve 141 dhe 149 të këtij ligji para vazhdimit me marrjen e veprimeve tjera përmbarduese.

(8) Oda e Përmbauesve është e obliguar që mendimin për Propozim-Tarifën për shpërblim dhe kompensim të shpenzimeve tjera të përmbauesve nga paragrafi (3) i këtij neni, ta dorëzojnë më së voni në afat prej 15 ditësh, duke llogaritur nga dita e pranimit të propozimit në Odën e Përmbauesve."

Neni 11

Në nenin 48 në paragrafin (2) fjalët pas presjes "ço ditë gjatë tre numrave të njëpasnjëshëm" zëvendësohen me fjalët "si dhe në ueb faqen e Odës".

Në paragrafin (3) pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "prej kur fillojnë të rrjedhin afatet për veprim".

Neni 12

Në nenin 49 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Zëvendëspërmbaues mund të emërohet personi i cili i plotëson kushtet për t'u emëruar si përmbaues të përcaktuara në nenin 33 të këtij ligji."

Neni 13

Në nenin 54 paragrafi (1) alineja 7 ndryshohet si vijon:

"- mbajtje e rregullt dhe me kohë e evidencës për kompensimet për përpunimin e lëndës, shpenzimet, veprimet e zbatuara dhe shpërblimin e përmbauesit, si dhe për arkëtimin e borxhit kryesor, kamatës së borxhit kryesor dhe shpenzimet e procedurës për kamatë".

Në alinenë 13 lidhëza në fund të fjalisë zëvendësohet me presje.

Pas alinesë 13 shtohen dy aline të reja 14 dhe 15, si vijojnë:

"- bartje e mjeteve monetare nga përmbarimi i realizuar nga llogaria e veçantë e përmbauesit në llogarinë e transaksionit të kreditorit sipas nenit 36 paragrafi (5) të këtij ligji,

- kthim i mjeteve monetare të marra nga përmbarimi i realizuar nga llogaria e veçantë e përmbauesit në llogarinë e transaksionit të debitorit në rast të ndërprerjes, ndryshimit, anulimit, shfuqizimit të dokumentit përmbaues ose shfuqizimit të veprimit përmbaues për të cilin janë arkëtuar mjete monetare dhe".

Neni 14

Pas nenit 54 shtohet titull i ri dhe nen i ri 54-a, si vijojnë:

"Mbikëqyrja e jashtëzakonshme mbi punën e përmbauesve

Neni 54-a

(1) Ministria e Drejtësisë, me ankesën e palës, të personit të tretë ose pjesëmarrësit në procedurë, me kërkesë të kryetarit të gjykatës, organit shtetëror ose personit juridik, për një lëndë konkrete mund të kryejë mbikëqyrje të jashtëzakonshme në terren mbi punën e përmbauesit dhe Odës.

(2) Mbikëqyrjen e kryen Komisioni i përbërë nga përfaqësuesit e Ministrisë, i autorizuar nga ministri.

(3) Organizimi, njoftimi dhe mënyra e mbikëqyrjes kryhet në pajtim me dispozitat e nenit 54 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji.

(4) Për mbikëqyrjen e kryer përpilohet procesverbal dhe raport në pajtim me dispozitat e nenit 55 të këtij ligji."

Neni 15

Në nenin 56 paragrafin (2) alineja 4, ndryshohet si vijon:

"- shuma e mjeteve të arkëtuara për: kompensim për përpunimin e lëndës, shpenzimet për veprimet e ndërmarra dhe shpërblimi për dokumentet përmbauese të realizuara."

Neni 16

Në nenin 62 në pikën v) fjalët: "500 deri 5.000" zëvendësohen me fjalët: "250 deri 2.500".

Neni 17

Në nenin 64 alineja 9 ndryshohet si vijon:

"- mospërgjigjia e parashtrësve nga palët, gjykatat dhe organet shtetërore."

Alinetë 10 dhe 11 shlyhen.

Neni 18

Në nenin 65 paragrafi (1), në alinenë 19 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje.

Në alinenë 20 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje.

Pas alinesë 20 shtohen dy aline të reja 21 dhe 22, si vijojnë:

"- jo në kohë të duhur ose të pasakta i dorëzon raportet për punën e tij të përcaktuara me këtë ligj dhe

- me kërkesë të palës nuk përpilon apo përpilon përlllogaritje të pasaktë për arkëtim të kërkesës, kamatës, çmimit për administrim, çmimit për veprimet përmbauese, shpërblimit të përmbauesit si dhe shpenzimeve dhe taksave reale që janë krijuar gjatë realizimit të përmbarimit."

Neni 19

Në nenin 66 në alinenë 4 fjalët: "ose arkëtim jashtë gjyqësor të borxheve" shlyhen.

Neni 20

Në nenin 73 paragrafi 1 në pikën zh) lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikë.

Pika z) shlyhet.

Neni 21

Në nenin 74 paragrafin (1) fjala "menjëherë" shlyhet. Fjalja e tretë ndryshohet si vijon: "Zëvendëspërmbauesi vazhdon të veprojë sipas lëndëve të përmbauesit detyra e të cilit ka pushuar, deri në momentin e dorëzimit të evidencës së përmbauesit të emëruar respektivisht të përcaktuar".

Në fjalinë e parë në paragrafin (2) fjalët: "mendim i marrë" zëvendësohen me fjalët "propozim të". Pas fjalisë së parë shtohet fjali e re si vijon: "Oda propozimin e përcakton me anë të shortit ndërmjet përmbauesve nga rajoni i gjykatave themelore nga ku ka qenë përmbauesi detyra e të cilit ka përfunduar." Fjalja e dytë bëhet e tretë.

Në paragrafin (6) pas fjalëve: "shkresat", shtohen fjalët: "lëndët e përfunduara të arkivuara,".

Neni 22

Në nenin 75 në paragrafin (1) pas pikës shtohet fjali e re, si vijon: "Zëvendëspërmbauesit nuk kanë të drejtë vote në Kuvendin e Odës".

Neni 23

Në nenin 87 në paragrafin (7) fjala "ndërpritet," shlyhet.

Neni 24

Në nenin 93 paragrafi (1) në alinenë 3 presja zëvendësohet me pikë.

Alineja 4 shlyhet.

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

"(3) Nëse debitori para përmbauesit paraqet dëshmi për kërkesën e paguar në tërësi para ose pas paraqitjes së kërkesës për përmbauesin, përmbauesi është i detyruar të kërkojë që kreditori të prononcohet me shkrim për rrjedhën e mëtejshme të veprimit për kërkesën për përmbauesin. Nëse kreditori nuk prononcohet në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të kërkesës së përmbauesit, përmbauesi me konkluzion e ndërpret përmbauesimin.

(4) Nëse debitori ka prezantuar dëshmi për kërkesën e paguar në tërësi para pranimit të urdhrit për përmbauesin, ose kreditori nuk prononcohet për rrjedhën e përmbauesimit në afat të përcaktuar prej 8 ditësh të përcaktuar në paragrafin (3) të këtij neni, shpenzimet e përmbauesimit i bart kreditori."

Neni 25

Titulli para neni 95 dhe neni 95 shlyhen.

Neni 26

Në nenin 103, para fjalës "Njëkohësisht" shtohet numri "(1)".

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Me propozimin e ndonjëres nga palët të përmbauesit, të vlerësuar nga paragrafi (1) i këtij neni do të pranohet edhe në rast të ndërprerjes së përmbauesimit dhe fillimit të një përmbauesimi të ri me kërkesë të kreditorit, nëse vlerësimi në përmbauesimin tjetër kryhet në periudhë të vlerësimit të vlefshëm të vlerës."

Neni 27

Në nenin 116 në pikën 9) lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Pas pikës 9) shtohet pikë e re 10), si vijon:

"10) mjete të paguara si ndihmë humanitare ose kompensim dëmi në situatat e shkaktuara nga fatkeqësitë elementare në kushtet e një vendimi të miratuar për ekzistencën e një situatë krize nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose Kuvendi i Republikës së Maqedonisë dhe".

Pika 10) bëhet pikë 11).

Neni 28

Në nenin 149 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

"(6) Nëse pas urdhrit të përmbauesit bartësi i qarkullimit pagesor i ka bllokuar të ardhurat dhe kompensimet që janë të përjashtuara nga përmbauesimi në pajtim me nenin 116 ose e ka bllokuar llogarinë e transaksionit të personit fizik në tërësi duke mos mbajtur llogari për kufizimet nga neni 117 paragrafi 1, zhbllokimi i llogarisë kryhet në shpenzim të bartësit të qarkullimit pagesor e në rastin e veprimeve të marra në kundërshtim me nenin 116 dhe 117 paragrafi 1 të këtij ligji, përmbauesi nuk ka të drejtë për kompensim të shpenzimeve për veprimet e ndërmarra për bllokimin, përkatësisht zhbllokimin e llogarisë (hartimin e urdhrit për përmbauesin e ngjashëm)".

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Neni 29

Në nenin 169 paragrafi (1) shlyhet.

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (1) dhe (2).

Pas paragrafit (4), i cili bëhet paragraf (3), shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Kreditori për të kërkesën e të cilit më vonë kërket urdhëresë për qasje në përmbauesin mbi patundshmërinë e njëjtë, për maturimin e kërkesave të veta mund të japë propozim që të realizohet përmbauesimi i patundshmërisë duke e mbajtur renditjen e maturimit sipas të cilës urdhëresat janë të regjistruara në regjistrin publik".

Neni 30

Në nenin 176 pas paragrafit (4), shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Me propozim të cilësdo palë për përmbauesin, vlerësimi nga paragrafi (1) i këtij neni do të pranohet edhe në rast të ndërprerjes së përmbauesimit dhe fillimit të përmbauesimit të ri me kërkesë të kreditorit, nëse vlerësimi i patundshmërisë në përmbauesimin tjetër kryhet në periudhë të vlerësimit të vlefshëm të vlerës."

Neni 31

Në nenin 177 para fjalëve "Pas pranimit" shtohet numri "(1)".

Pas paragrafit (1), shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Vlera e përcaktuar e patundshmërisë me konkluzionin e përmbauesit nga paragrafi (1) i këtij neni është me vlefshëm deri në përfundimin e procedurës për përmbauesin."

Neni 32

Në nenin 179 në paragrafin (4) pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "për shkak të sigurimit të të dhënave për tatimin mbi pronë të arritur për vitin e kaluar."

Neni 33

Në nenin 185 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Nëse patundshmëria nuk ka mundur të shitet në ankandin e parë përmbauesi do të caktojë ankand të dytë në të cilin mundet, me propozim të kreditorit, çmimin fillestar ta përcaktojë të zvogëluar së paku për një të tretën nga vlera e përcaktuar."

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Nëse patundshmëria nuk shitet pas kalimit të afateve nga paragrafi (3) i këtij neni, përmbauesi do të caktojë shitje të re, vetëm me propozim të kreditorit. Çmimi fillestar nuk mund të zvogëlohet më shumë se një e treta e vlerës së përcaktuar."

Pas paragrafit (4), shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Propozimin për përcaktimin e shitjes së re, kreditori nuk mund ta vë para kalimit të tre muajve nga dita e ankandit të dytë as pas kalimit të një viti nga ajo ditë."

Neni 34

Në nenin 186 pas paragrafit (6), shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

"(7) Përmbauesi, me kërkesë dhe në barë të blerësit, do ta bëjë ndryshimin e pronësisë pasi që të paguhet tatimi mbi qarkullim pagesor dhe harxhimet tjera të cilat dalin nga ndryshimi i pronësisë."

Neni 35

Pas neni 205 shtohet pikë e re 9. dhe neni i ri 205-a, si vijojnë:

"9. Zbatimi i përmbarimit mbi pronën e patundshme i përshkruar në fletën e parashënimit të ndërtimit

Neni 205-a

(1) Përmbaruesi me konkluzion do ta përcaktojë vlerësuesin që ta vlerësojë pronën e cila është e regjistruar për parashënimin e ndërtimit në pajtim me gjendjen faktike dhe fazën e realizimit të ndërtimit të ardhshëm të përcaktuar me elaboratin gjeodezik për dedikim të veçantë për gjendjen e përcaktuar faktike të ndërtimit të ardhshëm.

(2) Konkluzioni për shitjen e kryer të pjesës së ndërtuar nga pjesa e ardhshme së bashku me të drejtën e ndërtimit, paraqet bazë juridike për arritjen e të drejtës për ndërtim me të gjitha të drejtat dhe obligimet e lidhura me ndërtimin e radhës që paraqet bazë juridike për arritjen e të drejtës së pronësisë mbi bazën e ndërtimit që kryhet. E drejta e ndërtimit bartet të blerësi së bashku me ndërtimin e ardhshëm, në gjendje përkatësisht në fazën e barazimit të ndërtimit të ardhshëm.

(3) Konkluzioni nga paragrafi (2) i këtij neni paraqet bazë juridike për zbatimin e të gjitha ndryshimeve nga dokumentacioni i plotë ndërtimor-teknik, juridik-pronësor etj që ka qenë në emër të debitorit, si dhe baza juridike për regjistrimin e investitorit me të drejtë ndërtimi para organit kompetent.

(4) Gjatë zbatimit të përmbarimit të një pjesë të veçantë të pronës së patundshme (banesë, hapësirë afariste, garazh dhe lokal ndihmës si dhe pronë e cila paraqet pjesë të ndërtimit të ardhshëm në listën e shënimit të ndërtimit), në cilën pjesë është regjistruar vepra juridike për qarkullim të së drejtës së shënuar të pronësisë, blerësi arrin të drejtën juridike për arritjen e pronësisë së asaj pjesë të pronës që është në përmbarim.

(5) Konkluzioni i përmbaruesit për shitje në pjesën e ndërtimit të ardhshëm nga paragrafi (4) i këtij neni paraqet bazë juridike për arritjen e të drejtës së pronësisë mbi pjesën e ndërtimit të ardhshëm.

(6) Konkluzioni nga paragrafi (5) i këtij neni paraqet bazë juridike i cili shënohet në listën e parashënimit si vepër juridike për qarkullim të të drejtës së parashënuar të pronësisë.

(7) Me parashënimin e konkluzionit nga paragrafi (5) i këtij neni në listën për shënimin e ndërtimit, shlyhet vepra juridike e parashënuar për qarkullimin e të drejtës së parashënuar të pronësisë.

(8) Për zbatimin e përmbarimit mbi pronën e përshkruar në listën e parashënimit të ndërtimit që nuk është e rregulluar në këtë nen, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga neni 166 deri 205 të këtij ligji."

Neni 36

Në nenin 214 para fjalës "Nëse" shtohet numri "(1)".

Pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë të rinj (2), (3) dhe (4), si vijojnë:

"(2) Në rastet e paragrafit (1) të këtij neni, përmbaruesi siguron informata nga bartësit tjerë të qarkullimit pagesor për gjendjen e mjeteve të llogarive të debitorit.

(3) Në bazë të dëshmisë së siguruar për prioritet në përmbarim, përmbaruesi me konkluzion mund t'ia imponojë cilitdo bartës të qarkullimit pagesor të bartë një shumë të caktuar nga llogaria e debitorit, në llogarinë e debitorit e cila mbahet te bartësi i qarkullimit pagesor i cili e ka pranuar urdhëresën për përmbarim.

(4) Dispozitat e këtij neni në mënyrë përkatëse zbatohen edhe gjatë zbatimit të përmbarimit kur debitori është person fizik."

Neni 37

Në nenin 221 në paragrafin (1) fjalët: "paragrafi (2)" shlyhen.

Neni 38

Titulli i Kreut njëzet e gjashtë ndryshohet si vijon: "REGJISTRIMI I TË DREJTËS NË REGJISTRIN PUBLIK".

Neni 39

Pas titullit në Kreun e njëzetegjashtë shtohen dy nene të reja 239-a, dhe 239-b, si vijojnë:

"Marrja e veprimeve përmbaruese ndaj pronës së patundshme që ka mbetur me të drejta të paregjistruara pronësore

Neni 239-a

(1) Nëse prona e patundshme ose pjesa e pronës së patundshme, ndërtimeve plotësuese, mbindërtimeve ose objekteve ndaj të cilave kryhet përmbarimi nuk janë të regjistruara në librin publik, përmbaruesi kryen regjistrim të patundshmërisë në fjalë ose të asaj pjesë të patundshmërisë, për çfarë përpilohet procesverbal të cilit i bashkëngjitet elaborati gjeodezik për dedikime të veçanta-identifikim të terrenit.

(2) Në regjistrimin e pronës së patundshme nga paragrafi (1) të këtij neni, përmbaruesi do t'i thirr palët dhe bartësin e të drejtës së pronësisë së tokës në të cilën gjendet prona e patundshme nga paragrafi (1) të këtij neni.

(3) Kur bëhet fjalë për tokë bujqësore përmbaruese krahas palëve, në regjistrim do t'i thirr edhe personat me patundshmëritë e të cilëve kufizohet ajo patundshmëri dhe personat me të drejtën e përparësisë së blerjes.

(4) Procesverbali shënohet në aktzotërimin e parcelës kadastrale të regjistruar me të drejtë pronësie, në të cilën parcelë kadastrale gjendet objekti nga paragrafi (1) të këtij neni, përkatësisht në aktzotërim ku është regjistruar objekti ekzistues nëse bëhet fjalë për regjistrim të pjesës së patundshmërisë-ndërtimit plotësues ose mbindërtimit.

(5) Me shënimin e procesverbalit për regjistrim në aktzotërim sipas paragrafit (4) të këtij neni, nuk kufizohet e drejta e pronësisë e personit tjetër të ndryshëm nga debitori.

(6) Procesverbalin për regjistrim nga paragrafi (1) të këtij neni, përmbaruesi e dorëzon te bartësi i të drejtës së pronësisë të regjistruar në Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive.

(7) Shënimi nga paragrafi (4) të këtij neni shlyhet pas regjistrimit të së drejtës së pronësisë së pronës së patundshme nga paragrafi (1) të këtij neni, me dorëzimin e fletëparaqitjes ose me detyrë zyrtare sipas Ligjit për Kadastër të Patundshmërive.

Mënyra e realizimit të regjistrimit të të drejtave në librin publik kur debitori nuk është regjistruar si pronar

Neni 239-b

(1) Përmbarimi i dokumentit përmbarues për themelimin e së drejtës së patundshmërisë me regjistrimin në regjistrin publik, si dhe bartje, kufizim ose heqje të së drejtës të regjistruar në librin publik, realizohet ashtu që përmbaruesi me urdhëresë urdhëron që në librin publik të kryhet regjistrimi përkatës.

(2) Kur debitori nuk është i regjistruar si pronar i patundshmërisë, e drejta e kreditorit mbi pronësinë e asaj patundshmërie mund të realizohet nëse kreditori, së bashku

me kërkesën për përmbarim para përmbaruesit parashtron dëshmi se paraardhësi juridik i debitorit është personi i cili është i regjistruar si pronar.

(3) Kur sipas dokumentit përmbarues kreditori është i autorizuar ndaj debitorit që të kërkojë regjistrimin e të drejtës së pengut ose ndonjë të drejtë tjetër të patundshmërisë, përveç të drejtës së pronësisë, e debitorit nuk është i regjistruar si pronar i asaj patundshmërie, kreditori mundet me kërkesë për përmbarim te përmbaruesi të kërkojë që e drejta e pronësisë t'i regjistrohet debitorit, ndërsa përmbaruesi të kryejë regjistrimin e të drejtës së kreditorit, nëse paraqet dëshmi se debitorit e ka arritur të drejtën e pronësisë mbi atë patundshmëri."

Neni 40

Titulli i kreut njëzet e shtatë ndryshohet si vijon "Provimi për përmbarues".

Neni 41

Neni 245 ndryshohet si vijon:

"(1) Provimi për përmbarues mund ta japin juristë të diplomuar me arsim të përfunduar katërvjeçar të studimeve juridike VII/1 ose 300 kredi sipas sistemit evropian kredit transfer (SETK) në Republikën e Maqedonisë të cilët kanë së paku pesë vjet përvojë pune në punë juridike.

(2) Kandidatët duhet të dorëzojnë dëshmi për shumën e paguar të mjeteve të parapara për dhënien e provimit.

(3) Ministri e përcakton shumën e harxhimeve të shkaktuara reale për dhënien e provimit të përmbaruesit, të domosdoshme për zbatimin e pjesës së parë dhe të dytë të provimit, përgatitjen e materialit dhe ftesave, vërtetimeve dhe kompensimeve për punën e anëtarëve dhe sekretarit të Komisionit i cili e mban provimin për përgatitjen e vërtetimeve.

(4) Harxhimet për dhënien e provimit paguhen në llogarinë e të hyrave personale të Ministrisë.

(5) Nëse harxhimet nuk paguhen në llogarinë përkatëse të Ministrisë, më së voni shtatë ditë para ditës së përcaktuar për dhënien e provimit, kandidatit nuk do t'i lejohet dhënia e provimit.

(6) Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e pagimit të mjeteve nuk e jep provimin, mjetet e paguara i kthehen në pajtim me ligjin."

Neni 42

Titulli para nenit 246 dhe neni 246 ndryshohen si vijojnë:

"Programi për dhënien e provimit

Neni 246

Provimi për përmbarues jepet sipas programit dhe me të kontrolluhet njohja e dispozitave juridike, që i rregullojnë:

1) Përmbarimin, procedurën kontestimore, procedurën jashtëkontestimore dhe noterinë;

2) Të drejtën penale (pjesa e përgjithshme dhe e veçantë);

3) Të drejtën reale dhe kadastrën;

4) Të drejtën tregtare dhe falimentimin."

Neni 43

Titulli para neneve 247 dhe 248 dhe nenet 247 dhe 248 shlyhen.

Neni 44

Neni 249 ndryshohet si vijon:

"(1) Provimi është gojor dhe me shkrim.

(2) Me pjesën me shkrim të provimit kontrollohet aftësia për zbatimin e ligjeve në praktikë. I njëjti përbëhet nga zbatimi praktik i Ligji për përmbarim në dy lëndë reale.

(3) Për provimin e dhënë Komisioni lëshon vërtetim në afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të provimit.

(4) Programin për dhënien e provimit për përmbarues në të cilin janë të përmblajtur ndërtimi, dispozitat dhe mënyra e organizimit dhe dhënies së provimit për përmbarues, si dhe formën dhe përmblajtjen e vërtetimit nga paragrafi 4 i këtij neni i përcakton ministri."

Neni 45

Titulli para nenit 250 dhe neni 250 shlyhen.

Neni 46

Titulli para nenit 251 dhe neni 251 ndryshohen si vijojnë:

"Komisioni për dhënien e provimit

Neni 251

(1) Provimi për përmbarues jepet para komisionit të formuar nga ministri i Drejtësisë i përbërë nga pesë anëtarë, zëvendës së tyre dhe sekretari.

(2) Anëtarët e Komisionit dhe zëvendësit e tyre i emëron ministri i Drejtësisë, dhe atë një nga radhët e përmbaruesve, noterëve, gjykatësve, profesorëve të fakulteteve juridike të akredituar në Republikën e Maqedonisë dhe nga radhët e të punësuarve në Ministrinë e Drejtësisë të cilët punojnë në sferën përkatëse.

(3) Sekretarin e Komisionit, ministri i Drejtësisë e emëron nga radhët e të punësuarve në Ministrinë e Drejtësisë.

(4) Anëtarët e Komisionit, zëvendësit e tyre dhe sekretari kanë të drejtë në kompensim për punën e tyre për çdo sesion të realizuar të provimeve, të cilin e përcakton ministri i Drejtësisë, varësisht nga pjesëmarrja veçmas për secilin nga anëtarët ose zëvendësit e sesioneve të provimeve të organizuara mbi bazën e procesverbalit të provimit të mbajtur. Anëtarit të Komisionit vendi i punës i të cilit nuk është në Shkup, për pjesëmarrje në provim i pranohet harxhimet rrugore në afërsi të vlerës së biletës kthyesë për shfrytëzimin e transportit të rregullt ndërrurban me autobus."

Neni 47

Titulli para nenit 252 dhe neni 252 shlyhen.

Neni 48

Në nenin 253 në paragrafin (1) fjalët: "1.000 deri 1.500" zëvendësohen me fjalët: "500 deri 750."

Në paragrafin (2) fjalët: "500 deri 1.000" zëvendësohen me fjalët "250 deri 500", ndërsa numri "(11)" zëvendësohet me numrin "(9)".

Neni 49

Neni 254 shlyhet.

Neni 50

Në nenin 255 në paragrafin (1) numri "3.000" zëvendësohet me fjalët: "750 deri 1.500".

Neni 51

Nenet 256, 257, 258, 259 dhe 260 shlyhen.

Neni 52

Përmbartimet e filluara në pajtim me dispozitat e Ligjit për përmbartim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13), dhe Ligjit për përmbartim (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 72/16 dhe 142/16), si dhe përmbartimet e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në pajtim me dispozitat e Ligjit për përmbartim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 72/16 dhe 142/16) do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji. Për veprimet e ndërmarra përmbartuese deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, përmbartuesit e zbatojnë Tarifën që ka qenë në fuqi në momentin e marrjes së veprimeve përmbartuese, ndërsa për veprimet e marra përmbartuese pas ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, zbatohet Tarifa e miratuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji, me ç'rast nuk mund të kërkohet kthim i kompensimeve ose shpërblimeve të paguara.

Neni 53

Procedurat të filluara disiplinore deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundohen në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 54

(1) Përmbartuesit të emëruar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji në pajtim me dispozitat e Ligjit për përmbartim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13) vazhdojnë me punë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

(2) Zëvendëspërmbartuesit të emëruar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji në pajtim me dispozitat e Ligjit për përmbartim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13) vazhdojnë me punë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

(3) Vërtetimet për provimin e dhënë për përmbartues të lëshuara në pajtim me dispozitat e Ligjit për përmbartim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 dhe 187/13), pranohen si vërtetime për provim të dhënë për përmbartues në pajtim me nenin 44 të këtij ligji, me të cilin ndryshohet neni 249 të Ligjit për përmbartim („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 72/16 dhe 142/16).

Neni 55

Aktet nënligjore të përcaktuara në këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 56

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4368.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 декември 2018 година.

Бр. 08-7291/1
18 декември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/1990 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/1991, 23/1997, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), во членот 27 точката 2) се менува и гласи:

„2) надоместок за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели, во висина до 20% од продажната цена на еден литар гориво, според изминатиот километар за возилото кое се користи,“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR RROGË DHE KOMPENSIME TJERA TË PERSONAVE TË ZGJEDHUR DHE TË EMËRUAR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për rrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë („Gazeta Zyrtare e RSM“ numër 39/1990 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 38/1991, 23/1997, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13 dhe 139/14), në nenin 27 pika 2) ndryshohet si vijon:

"2) kompensimi për shfrytëzimin e automobilit në pronësi personale për qëllime zyrtare, në lartësi prej 20% të çmimit shitës të një litri karburanti, sipas kilometrit të kaluar për automjetin që shfrytëzohet,".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Член 4

Доколку со овој закон не е поинаку определено, во постапката за спроведување на овој закон се применуваат одредбите од Законот за кривична постапка и Законот за извршување на санкциите.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR AMNISTI

Neni 1

(1) Me këtë ligj lirohen nga ndjekja penale, ndërpriten procedurat e ngritura penale dhe tërësisht lirohen nga mbajtja e dënimit me burg (në tekstin e mëtejme: "amnistia") personat për të cilët ekziston dyshim i bazuar se kanë kryer vepër penale lidhur me ngjarjet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 27 prill 2017.

(2) Me amnistinë nga paragrafi (1) i këtij neni:

- lirohen nga ndjekja penale sipas Kodit penal dhe ligj tjetër të Republikës së Maqedonisë personat për të cilët ekziston dyshim i bazuar se kanë kryer vepër penale lidhur me ngjarjet në Kuvend më 27 prill 2017,

- ndërpriten procedurat penale për vepra penale sipas Kodit penal dhe ligj tjetër të Republikës së Maqedonisë kundër personave të dyshuar dhe të akuzuar, e në lidhje me ngjarjet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 27 prill 2017 për të cilët ekziston dyshim i bazuar se kanë kryer vepër penale deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji,

- lirohen nga ekzekutimi i dënimit gjykim me kusht dhe lirohen nga mbajtja e dënimit me burg personat që kanë kryer vepra penale sipas Kodit penal dhe ligj tjetër të Republikës së Maqedonisë, e në lidhje me ngjarjet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 27 prill 2017, e të cilët në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë filluar me ekzekutimin e dënimit gjykim me kusht ose mbajtje e dënimit me burg në institucionet ndëshkuese-përmirësuese në Republikën e Maqedonisë.

(3) Dispozitat nga paragrafi (2) alinetë 1, 2 dhe 3 të këtij neni, nuk kanë të bëjnë me persona të dyshuar, të akuzuar, të dënuar në mënyrë të plotfuqishme, si dhe persona që e mbajnë dënimin me burg për ngjarjet lidhur dhe në lidhje me ngjarjet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 27 prill 2017, për të cilët ekziston dyshim i bazuar se kanë marrë pjesë në përgatitjen ose organizimin e ngjarjeve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë ose janë të dënuar në mënyrë të plotfuqishme, e të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë kryer vepër penale "Bashkim për veprimtari armiqësore" nga neni 324 paragrafi 1 i Kodit penal, persona me identitet të fshehtë që kanë përdorur forcë fizike, persona që kanë kryer dhunë, persona që kanë mbajtur në mënyrë të paautorizuar armë ose materiale shpërthyes dhe persona që kanë vepruar në kundërshtim me autorizimet zyrtare gjatë kryerjes së veprës penale "Rrezikim terrorist i rendit kushtetues dhe sigurisë" nga neni 313 i Kodit penal, vepër penale "Vrasje", nga neni 123 i Kodit penal, vepër penale "Dhunë" nga neni 386 i Kodit penal ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/1996, 80/1999,

4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15 dhe 97/17).

(4) Ky përjashtim nuk ka të bëjë me kryerësit e veprës penale "Dhunë" nga neni 386 i Kodit penal, si dhe kryerësit e veprës penale "Bashkim për veprimtari armiqësore" nga neni 324 i Kodit penal në lidhje me nenet 18, 19, 23 dhe 24 të Kodit penal.

(5) Caktohet shlyerja e dënimit dhe ndërpritet pasoja juridike e dënimit përfundimisht me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 2

(1) Procedura për zbatimin e këtij ligji për personat kundër të cilëve në rrjedhë është procedurë penale, ngrihet me kërkesë të personit të dyshuar, të akuzuar dhe të dënuar.

(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni parashtrohet në afat prej 5 (pesë) ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në gjykatën e shkallës së parë në të cilën mbahet procedura, e cila e miraton aktvendimin në afat prej 5 (pesë) ditësh pas pranimit të kërkesës nëse janë përmbushur kushtet e këtij ligji, pas mendimit të marrë paraprakisht nga prokurori publik kompetent.

(3) Procedurën për zbatimin e këtij ligji për personat që janë të dënuar në mënyrë të plotfuqishme, e të cilët nuk kanë filluar me mbajtjen e dënimit me burg, me detyrë zyrtare e ngre gjykata kompetente e shkallës së parë që e ka miratuar aktgjykimin, me kërkesë të prokurorit publik kompetent, me kërkesë të personit të dënuar, ose personit i cili në dobi të të akuzuarit mund të parashtrojë ankesë.

(4) Procedurën për zbatimin e këtij ligji për personat që janë të dënuar në mënyrë të plotfuqishme dhe janë në mbajtjen e dënimit me burg, me detyrë zyrtare e ngre institucioni ndëshkues-përmirësues në të cilin personi i dënuar e mban dënimin me burg.

(5) Aktvendimin për amnistia sipas dispozitave të këtij ligji e miraton gjykata që e ka miratuar vendimin e shkallës së parë, në afat prej pesë (5) ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

Neni 3

(1) Kundër aktvendimeve nga neni 2 i këtij ligji ankesë mund të parashtrojnë personat me të cilët ka të bëjë amnistia dhe personat që në dobinë e tyre mund të paraqesin ankesë në afat prej tri (3) ditësh.

(2) Për ankesën kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë vendosë gjykata më e lartë e drejtpërdrejtë, në afat prej tri (3) ditësh.

Neni 4

Nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe, në procedurën për zbatimin e këtij ligji zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurë penale dhe Ligjit për zbatimin e sanksioneve.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4370.**

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 181/17 и 144/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2018 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ
ЗАКОН*****Член 1**

Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 177/13, 62/15, 111/15, 215/15, 192/16 и 21/17) во член 1 став (1) во точката 1) зборот „Истанбулска“ се заменува со зборот „Истанбулска“, во точката 7) зборот „Истанбулска“ се заменува со зборот „Истанбулска“, а зборот „Истанбул“ се заменува со зборот „Истанбул“.

Во точката 8) зборот „правно“ се брише.

Член 2

Поглавјето 2А се менува и гласи:

**„ПОГЛАВЈЕ 2А
ОВЛАСТЕН ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОР****Глава 1**

Поблиски критериуми за одобрување на статусот на овластен економски оператор

Член 10-а

(1) Кога барателот е физичко лице, критериумот утврден со член 6-б точката а) од Царинскиот закон е исполнет ако во последните три години, барателот и вработениот одговорен за царински прашања доколку таков постои, не се сторители на тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските и даночните прописи и не се сторители на тешко кривично дело во врска со нивната економска дејност.

(2) Кога барателот е правно лице, критериумот утврден со член 6-б точката а) од Царинскиот закон е исполнет кога во последните три години, следниве лица

не се сторители на тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските и даночните прописи и не се сторители на тешко кривично дело во врска со неговата економска дејност:

- а) барателот;
- б) одговорното лице кај барателот или лицето кое има контрола над управувањето со правното лице;
- в) одговорното лице кај барателот за царински прашања.

(3) Критериумот од членот 6-б точка а) од Царинскиот закон е исполнет кога повредата е од занемарлива важност во споредба со бројот или обемот на поразаните операции и царинскиот орган нема сомнеж во добрата намера на барателот.

(4) Кога лицето од став (1) точката б) на овој член е основано или има живеалиште во друга земја, се врши проценка на исполнувањето на критериумот од член 6-б точката а) од Царинскиот закон врз основа на податоците и информациите кои му се достапни.

(5) Ако барателот е основан пред помалку од три години од поднесување на барањето, проценката на исполнувањето на критериумот од член 6-б точка а) од Царинскиот закон се врши врз основа на податоците и информациите за временскиот период за кој истите се достапни.

Член 10-б

(1) Критериумот утврден во член 6-б точката б) од Царинскиот закон е исполнет кога:

а) барателот води сметководствен систем кој соодветствува со општо прифатените сметководствени принципи кои се применуваат во Република Македонија, кој овозможува спроведување на царинска контрола заснована на ревизија и води историски податоци кои овозможуваат ревизорска трага од моментот кога тие податоци се внесени во евиденцијата;

б) евиденцијата која ја води барателот за царински цели е вклучена во неговиот сметководствен систем или овозможува спроведување на вкрстени проверки на информациите со сметководствениот систем;

в) барателот му дозволува на царинскиот орган физички пристап до неговиот сметководствен систем, а кога е применливо до неговата трговска и транспортна евиденција;

г) барателот му дозволува на царинскиот орган електронски пристап до неговиот сметководствен систем, а кога е применливо до неговата трговска и транспортна евиденција кога тие системи или евиденции се чуваат електронски;

д) барателот има логистички систем кој препознава домашна од странска стока и ја означува, а кога е применливо нејзината локација;

ѓ) барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и е погодна за управувањето со движењето на стока, и има внатрешни контроли соодветни за спречување, откривање и исправка на грешки и спречување и откривање на нелегални и неправилни трансакции;

е) барателот има воспоставено задоволителни процедури за управување со дозволи и одобренија издадени во согласност со мерките на трговска политика;

* Со оваа уредба се врши усогласување со Регулатива ЕУ бр. 952/2013 на Европскиот Парламент и на Советот од 9 октомври 2013 година за утврдување на Царинскиот закон на Унијата CELEX бр. 32103R0952, Делегирана Регулатива ЕУ бр. 2015/2446 на Комисијата од 28 јули 2015 година за дополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 952/2013 на Европскиот парламент и на Советот во однос на деталните правила за одредени одредби на Царинскиот закон на Унијата CELEX бр. 32016R2446, Регулатива за спроведување ЕУ 2015/2447 на Комисијата од 24 ноември 2015 година за утврдување на детални правила за спроведување на одредени одредби од Регулатива (ЕУ) бр. 952/2013 на Европскиот парламент и на Советот во однос за утврдување на Царинскиот закон на Унијата CELEX бр. 32015R2447 и Делегирана Регулатива ЕУ бр. 2016/341 на Комисијата од 17 декември 2015 година за дополнување на Регулатива (ЕУ) бр. 952/2013 на Европскиот парламент и на Советот во врска со преодни правила за одредени одредби на Царинскиот закон на Унијата каде соодветните електронски системи се уште не се во функција и за изменување на Делегираната регулатива (ЕУ) 2015/2446 CELEX бр. 32016R0341

ж) барателот има воспоставено задоволителни процедури за архивирање на својата евиденција и информации, како и процедури за заштита од губење на информации;

з) барателот обезбедува дека соодветните вработени се упатени да ги информираат царинските органи секогаш кога ќе се откријат потешкотии со усогласеноста и има воспоставено процедури за информирање на царинските органи за таквите потешкотии;

с) барателот има воспоставено соодветни безбедносни мерки за заштита на неговиот компјутерски систем од неовластен влез како и обезбедување на неговата документација и

и) барателот има воспоставено задоволителни процедури за управување со увозните и извозните дозволи и одобренија поврзани со забрани и ограничувања, вклучувајќи и мерки за разликување на стоката која е предмет на забрани или ограничувања од другата стока и мерки за обезбедување на усогласеност со тие забрани и ограничувања.

(2) Кога барателот има поднесено барање за одобрение за овластен економски оператор за безбедност и сигурност (во понатамошниот текст: ОЕОС) од член 6-а став (2) точка б) од Царинскиот закон, поблискиот критериум утврден во ставот (1) точка д) од овој член не се применува.

Член 10-в

(1) Критериумот утврден во член 6-б точката в) од Царинскиот закон е исполнет кога:

а) барателот не е предмет на постапка на ликвидација;

б) во последните три години пред поднесување на барањето, барателот ги исполнил своите финансиски обврски поврзани со плаќање на царинските давачки и сите други давачки, даноци или трошоци кои се наплатуваат при или во врска со увозот или извозот на стоката и

в) барателот докажува врз основа на евиденцијата и информациите достапни за последните три години пред поднесување на барањето, дека има добра финансиска состојба за исполнување на обврските и задолженијата поврзани со видот и обемот на неговата деловна активност, вклучувајќи и непостоење на негативни нето средства освен ако истите можат да бидат обезбедени.

(2) Ако барателот е основан пред помалку од три години, финансиската солвентност од член 6-б ставот в) од Царинскиот закон се проверува врз основа на евиденцијата и информациите за временскиот период за кој истите се достапни.

Член 10-г

(1) Критериумот утврден во член 6-б точката г) од Царинскиот закон е исполнет кога:

а) барателот или одговорното лице за царински прашања кај барателот исполнува еден од следните практични стандарди за компетенции:

- докажано практично искуство од најмалку три години во царински прашања;

- стандард за квалитет во врска со царинските прашања усвоен од Европско тело за стандардизација; или

б) барателот или одговорното лице за царински прашања кај барателот успешно завршил обука што опфаќа царински прописи, сразмерно и соодветно на степенот на неговата вклученост во царински поврзани активности, потврдена од кој било од следниве:

- царинскиот орган;

- образовна институција признаена, за целите на обезбедување на таква квалификација, од страна на царинскиот орган;

- професионално или трговско здружение, признаено од царинскиот орган, одговорно за давање на таква квалификација.

(2) Кога одговорното лице за царински прашања кај барателот е договорно лице, критериумот утврден со член 6-б точка г) од Царинскиот закон се смета за исполнет доколку договорното лице е овластен економски оператор за царински поедноставувања (во понатамошниот текст: ОЕОЦ) согласно член 6-а став (2) точката а) од Царинскиот закон.

Член 10-д

(1) Критериумот утврден во член 6-б точката д) од Царинскиот закон е исполнет кога:

а) градбите што се употребуваат во врска со операциите поврзани со одобрението ОЕОС обезбедуваат заштита против незаконски пристап и се изградени од материјали кои се отпорни на незаконско влегување;

б) воспоставени се соодветни мерки за спречување од неodobрен пристап до канцелариите, местата за испорака, натовар, подрачјата за товар и други соодветни места;

в) преземени се мерки за ракување со стоката кои вклучуваат заштита од неodobрено внесување или замена, неправилно ракување со стока и мерки против оштетување и менување на товарните единици;

г) барателот презел мерки кои овозможуваат јасна идентификација на неговите деловни партнери и да обезбеди, преку спроведување на соодветни договорни аранжмани или други соодветни мерки во согласност со неговиот деловен модел, дека тие деловни партнери ја гарантираат безбедноста на нивниот дел од меѓународниот синџир на снабдување;

д) барателот спроведува, во рамките на прописите, безбедносни проверки на можни идни вработени кои ќе работат на безбедносно чувствителни позиции и спроведува дополнителни проверки на веќе вработените на такви позиции периодично и кога околностите тоа го бараат;

ѓ) барателот има воспоставено соодветни безбедносни процедури за кои било склучени договори со надворешни даватели на услуги;

е) барателот обезбедува дека неговите вработени со надлежности поврзани со безбедносни прашања редовно учествуваат во програми за зголемување на свесноста за тие безбедносни прашања и

ж) барателот има назначено лице за контакт надлежно за прашања поврзани со безбедноста и сигурноста.

(2) Кога барателот е имател на сертификат за безбедност и сигурност издаден врз основа на меѓународна конвенција или меѓународниот стандард од Меѓународната организација за стандардизација или европскиот стандард од Европското тело за стандардизација, тие сертификати се земаат предвид кога се проверува исполнувањето на критериумот утврден во членот 6-б точка д) од Царинскиот закон. Критериумите од ставот (1) на овој член се сметаат за исполнети доколку се утврди дека критериумите за издавање на сертификатите се идентични или еднакви на тие утврдени во член 6-б точка д) од Царинскиот закон. Критериумите од став (1) на овој член се сметаат за исполнети кога барателот е имател на сертификат за безбедност и сигурност издаден од друга земја со која Република Македонија има склучено договор кој овозможува признавање на тој сертификат.

(3) Кога барателот е регулиран агент или познат испраќач дефиниран во Уредбата за обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Aviation Security) и ги исполнува пропишаните барања од истата, критериумите утврдени во ставот (1) на овој член се сметаат за исполнети во однос на местата и операциите за кои барателот има статус на регулиран агент или познат испраќач доколку издавањето на статусот регулиран агент или познат испраќач се идентични или еднакви на тие утврдени во член 6-б точката д) од Царинскиот закон.

Глава 2

Начин на остварување на правото за поповолен третман

Член 10-ѓ

(1) Кога ОЕОС поднесува царинска декларација согласно член 111 став (2) од оваа уредба пред заминување на стоката, во свое име, не се бараат други податоци освен оние наведени во таа декларација.

(2) Кога ОЕОС поднесува царинска декларација согласно член 111 став (2) од оваа уредба пред заминување на стоката, во име на друго лице, кое исто така е ОЕОС, не се бараат други податоци освен оние наведени во таа декларација.

Член 10-е

(1) Овластениот економски оператор (во понатамошниот текст: ОЕО), подлежи на намалени физички контроли и намалени контроли на документи во однос на другите економски оператори.

(2) Кога ОЕОС поднесува збирна декларација, царинска декларација или збирна декларација за привремено чување, царинската испостава на прв влез каде што пратката е селектирана за физичка контрола го известува ОЕОС за тоа. Известувањето се дава пред пристигнување на стоката во царинското подрачје на Република Македонија. Известувањето се дава и до превозникот доколку е различен од ОЕОС, под услов превозникот да е ОЕОС и да е поврзан со електронскиот систем за декларации на ОЕОС. Известувањето не се дава кога со него може да се загрозат контролите кои треба да се спроведат или резултатите од нив.

(3) Кога ОЕО поднесува збирна декларација или царинска декларација согласно членот 111 став (2) од оваа уредба, надлежната царинска испостава за прием на тие декларации, кога пратката е селектирана за физичка контрола, го известува ОЕО за тоа. Известувањето се дава пред ставањето на увид на стоката кај царинскиот орган. Известувањето не се дава кога со него може да се загрозат контролите кои треба да се спроведат или резултатите од нив.

(4) Кога пратките декларирани од страна на ОЕО се селектирани за физичка контрола или контрола на документи, тие контроли се спроведуваат со приоритет. На барање на ОЕО контролите може да се вршат на место различно од местото каде стоката треба да биде ставена на увид кај царинскиот орган.

(5) Известувањата од ставовите (2) и (3) од овој член не се однесуваат на царинските контроли за збирна декларација за привремено чување или за царинска декларација по ставањето на стоката на увид.

Член 10-ж

(1) За царински контроли поврзани со специфични повисоки нивоа на закана или задолжителни контроли пропишани со други прописи, не се применува начинот на остварување на правото на поповолен третман утврден во член 10-е на оваа уредба.

(2) Царинските органи со приоритет ги спроведуваат неопходните обработки, формалности и контроли на пратките декларирани од ОЕОС.

Глава 3

Одобрение за ОЕО

Член 10-з

(1) Барањето за издавање на одобрение за ОЕО се поднесува на образец даден во Прилог 3-а кој е составен дел од оваа уредба.

(2) Одобрението за ОЕО од став (1) на овој член се издава на образец даден во Прилог 3-б кој е составен дел на оваа уредба.

Член 10-с

(1) Барањето за ОЕО се прифаќа доколку:

- а) барателот е основан во царинското подрачје;
- б) барањето е поднесено кај надлежен царински орган и

в) на барателот не му е укинато или поништено одобрение за овластен економски оператор во последните три години пред поднесување на барањето за ОЕО.

(2) Кон барањето за ОЕО од член 10-з став (1) од оваа уредба се поднесува и прашалник за самооценување.

(3) Барањето за ОЕО ги опфаќа сите деловни единици на барателот во царинското подрачје.

Член 10-и

(1) Барателот на статус овластен економски оператор ги обезбедува сите неопходни информации на надлежниот царински орган за издавање на одобрението.

(2) Врз основа на поднесено барање од член 10-з став (1) од оваа уредба, а најдоцна во рок од 30 дена од приемот на барањето за одобрение, надлежниот царински орган за издавање на одобрението потврдува дали се исполнети поблиските критериуми за прифаќање на барањето од член 10-с ставови (1) и (2) од оваа уредба, и за истото го известува барателот.

(3) Одобрението ОЕО се издава и за тоа се известува барателот во рок од 120 дена од датумот на прифаќање на барањето.

(4) Кога не може да се запази рокот за издавање на одобрението од страна на надлежниот царински орган, се информира барателот пред истекот на тој рок, со наведување на причините за продолжувањето и со назначување на дополнителен рок за издавање на одобрението. Рокот може да се продолжи за уште 60 дена.

(5) Рокот за издавање на одобрението од ставот (3) на овој член може да се продолжи по поднесено барање од барателот за да спроведе прилагодувања за исполнување на пропишаните критериуми. За прилагодувањата и потребниот дополнителен рок за нивно спроведување, барателот го известува надлежниот царински орган кој одлучува за продолжувањето.

(6) Во случај кога се во тек кривични постапки кои доведуваат до сомнеж дали барателот ги исполнува критериумите од член 6-б точка а) од Царинскиот закон, времето за издавање на одобрението може да се продолжи за времето потребно за завршување на тие постапки.

Член 10-ј

(1) Проверката на критериумите пропишани во член 6-б точки б) и д) од Царинскиот закон, се врши на сите простории кои се поврзани со спроведувањето на царинските активности на барателот. Кога барателот има голем број на простории и пропишаниот рок за издавање на одобрение не дозволува проверка на сите, може да се изврши проверка само на репрезентативен дел од тие простории, доколку нема сомнеж дека барателот ги применува истите безбедносни и сигурносни стандарди во сите простории и применува исти стандарди и процедури за водење на евиденцијата во истите.

(2) Резултатите од проценки и ревизии спроведени согласно други прописи може да се земат предвид до онаа мера до која тие се однесуваат на проверка на критериумите пропишани во членот 6-б од Царинскиот закон.

(3) Мислењата од експерти обезбедени од барателот, а поврзани со критериумите пропишани со член 6-б точките б), в) и д) од Царинскиот закон, може да се земат предвид, доколку експертот кој ги изготвил не е поврзан со барателот согласно членот 63 од оваа уредба.

(4) Посебните карактеристики на економските оператори, особено на малите и средните трговски друштва, царинскиот орган ги зема предвид кога ги проверува критериумите пропишани со членот 6-б од Царинскиот закон.

(5) Проверката на критериумите од членот 6-б од Царинскиот закон, како и резултатите од проверката, се документираат од страна на надлежниот царински орган за издавање на одобрението.

Член 10-к

Одбивањето на барањето за ОЕО не влијае на други одобренија на барателот издадени согласно царинските прописи, освен ако издавањето на тие одобренија не се заснова на исполнување на некој од ОЕО критериумите кој не е исполнет при проверка на барањето.

Член 10-л

Кога барателот има право на двата вида на одобренија ОЕОЦ и ОЕОС, се издава едно комбинирано одобрение.

Глава 4

Правни дејствија на одобрението

Член 10-љ

(1) Одобрението ОЕО има правно дејство петтиот ден од датумот на неговото издавање.

(2) Одобрението ОЕО е со неограничен рок на важење.

Член 10-м

(1) Имателот на одобрението го известува царинскиот орган без одложување за сите промени што ќе настанат по издавање на одобрението, а кои може да влијаат на неговата важност или содржина.

(2) Царинскиот орган го следи придржувањето на критериумите кои треба да бидат исполнети од страна на имателот на одобрението, како и исполнувањето на обврските од издаденото одобрение. Кога имателот на одобрението е основан помалку од три години, царинскиот орган внимателно го следи придржувањето на критериумите кои треба да ги исполни во првата година од издавањето на одобрението.

Член 10-н

(1) Повторна проценка на одобрението се спроведува во следниве случаи:

а) при поголеми промени во царинските прописи кои се однесуваат на одобрението;

б) кога е неопходно, како резултат на следењето на исполнетоста на критериумите на одобрението;

в) кога е неопходно, како резултат на добиени информации од имателот на одобрението согласно член 10-м ставот (1) од оваа уредба или од други органи.

(2) За резултатите од повторната проценка се известува имателот на одобрението.

Член 10-њ

Во случаите од член 6-в став (1) точките б) и в) од Царинскиот закон, имателот на одобрението го известува надлежниот царински орган за издавање на одобрението за мерките кои ќе ги преземе за исполнување на критериумите од одобрението или усогласување со обврските, како и потребниот рок во кој ќе ги преземе тие мерки.

Член 10-о

(1) Во случаите од членот член 6-в став (1) точка а) од Царинскиот закон рокот на суспензија треба да соодветствува со потребниот рок во кој се утврдува дали критериумите за поништување, укинување или измена се исполнети. Тој рок не може да биде подолг од 30 дена. Кога царинскиот орган смета дека постои можност имателот на одобрение да не го исполни критериумот пропишан со член 6-б точката а) од Царинскиот закон, одобрението се суспендира додека се утврди дали е сторена тешка повреда или повеќекратни повреди од некое од следниве лица:

- а) имателот на одобрението;
- б) одговорното лице кај имателот на одобрението или лицето кое има контрола над управувањето;
- в) одговорното лице кај имателот на одобрението за царински прашања.

(2) Во случаите од членот 6-в став (1) точките б) и в) од Царинскиот закон, рокот на суспензија соодветствува со рокот даден од имателот на одобрението во согласност со членот 10-њ од оваа уредба. Рокот на суспензија може дополнително да се продолжи на барање на имателот на одобрение. Рокот на суспензија може дополнително да се продолжи за рок потребен на надлежниот царински орган за проверка на мерките со кои се обезбедува исполнувањето на критериумите или усогласеноста со обврските од одобрението. Тој рок не може да биде подолг од 30 дена.

(3) Кога по суспензијата на одобрението надлежниот царински орган има намера да го поништи, укине или измени одобрението, рокот за суспензија утврден со ставовите (1) и (2) од овој член се продолжува до влегувањето во сила на одлуката за поништување, укинување или измена на одобрението.

Член 10-п

(1) Суспензијата на одобрението завршува во рокот за суспензија освен доколку пред истекот на рокот не настане некоја од следниве ситуации:

а) суспензијата е повлечена, во случаите од член 6-в став (1) точката а) од Царинскиот закон кога не постојат основи за поништување, укинување или измена на одобрението, во тој случај суспензијата завршува на датумот на повлекувањето;

б) суспензијата е повлечена, во случаите од член 6-в став (1) точките б) и в) од Царинскиот закон кога имателот на одобрението за исполнување на барањата на надлежниот царински орган, ги презел сите неопходни мерки за обезбедување на исполнувањето на критериумите од одобрението или усогласеност со обврските од одобрението, во тој случај суспензијата завршува на датумот на повлекувањето;

в) суспендираното одобрение е поништено, укинато или изменето, во тој случај суспензијата завршува на датумот на поништување, укинување или изменување на одобрението.

(2) Имателот на одобрение се известува за завршување на суспензијата.

Член 10-р

(1) Кога ОЕО одобрението е суспендирано заради неусогласеност со некој од критериумите од членот 6-б од Царинскиот закон, секое одобрение донесено врз основа на тоа ОЕО одобрение или врз основа на посебен критериум кој довел до суспендирањето на одобрението ОЕО, се суспендира.

(2) Суспензијата на кое било одобрение поврзано со примена на царинските прописи, а донесено врз основа на ОЕО, не доведува до суспензија на ОЕО одобрението по автоматизам.

(3) Кога одобрението кое се однесува на лице кое е истовремено ОЕОС и ОЕОЦ е суспендирано согласно член 6-в ставот (1) од Царинскиот закон, заради неисполнување на критериумите утврдени со член 6-б став (1) точка г) од Царинскиот закон, неговото ОЕОЦ одобрение се суспендира додека неговото ОЕОС одобрение останува во важност. Кога одобрението кое се однесува на лице кое е истовремено ОЕОС и ОЕОЦ е суспендирано согласно член 6-в став (1) од Царинскиот закон, заради неисполнување на критериумите утврдени со член 6-б став (1) точка д) од Царинскиот закон, неговото ОЕОС одобрение се суспендира додека неговото ОЕОЦ одобрение останува во важност.

Член 10-с

(1) Укинувањето на одобрението ОЕО не влијае на други издадени одобренија за исто лице освен ако ОЕО статусот е услов за тоа одобрение или тоа одобрение е засновано на критериум од членот 6-б од Царинскиот закон кој веќе не е исполнет.

(2) Укинувањето или измената на друго претходно издадено одобрение за имателот на одобрението не влијае на ОЕО одобрението по автоматизам.

(3) Кога исто лице истовремено е ОЕОЦ и ОЕОС и се применува член 6-в ставот (2) од Царинскиот закон и имателот не ги исполнува критериумите утврдени со член 6-б точка г) од Царинскиот закон, во тој случај се укинува одобрението ОЕОЦ додека одобрението ОЕОС останува во важност. Кога исто лице истовремено е ОЕОС и ОЕОЦ и се применува член 6-в ставот (2) од Царинскиот закон и имателот не ги исполнува критериумите утврдени со членот 6-б точка д) од Царинскиот закон, во тој случај се укинува одобрението ОЕОС додека одобрението ОЕОЦ останува во важност.

Глава 5

Соработка и размена на информации

Член 10-т

(1) Надлежниот царински орган ги прави достапни сите релевантни информации на располагање на царинските органи од други земји во кои ОЕО спроведува царински поврзани активности и со кои Република Македонија има склучено договор за взаемно признавање.

(2) Кога ОЕОС е регулиран агент или познат испраќач согласно Уредбата за обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Aviation Security), надлежниот царински орган за издавање на одобрението без од-

ложување ги прави достапни на Агенцијата за цивилно воздухопловство следните минимални информации поврзани со статусот ОЕО кои му се на располагање:

а) ОЕОС одобренја, вклучувајќи го името/називот на имателот на одобрение и кога е соодветно, измените, укинувањето и суспендирањето на статусот овластен економски оператор и причините за тоа;

б) информации дали засегнатите места се посетени од царинските органи, датумот на последната посета и дали предмет на посетата е проверка при процесот на давање на одобрение, повторна проценка или надзор;

в) секоја повторна проценка на одобренјата ОЕОС и резултатите од неа.

(3) Царинскиот орган во договор со Агенцијата за цивилно воздухопловство воспоставува начин за размена на секоја информација која не е обезбедена со електронскиот систем.

(4) Добиените информации, Агенцијата за цивилно воздухопловство може да ги употребува само за цели на соодветните програми за регулиран агент или познат испраќач и воспоставува соодветни технички и организациски мерки за обезбедување на сигурноста на тие информации.

Член 10-к

(1) За размена и чување на информации поврзани со барања за одобренија за ОЕО, издадени ОЕО одобренја и секој иден настан или дејствие кое може да влијае на даденото одобрение, вклучувајќи поништување, суспензија, укинување или измена, или резултати од следење или повторна проценка, се воспоставува електронски систем, во кој информациите се достапни без одложување, а најдоцна во рок од седум дена.

(2) Кога е применливо, особено кога ОЕО статусот е основа за издавање одобренија или поволности согласно други прописи, може да се одобри пристап до електронскиот систем од ставот (1) на овој член на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Пристапот е поврзан со следниве информации:

а) ОЕОС одобренја, вклучувајќи име/назив на имателот на одобрение и кога е применливо, нивната измена, укинување или суспендирање на статусот овластен економски оператор и причините за тоа;

б) секоја повторна проценка на ОЕОС одобренјата и резултатите од неа.

(3) Добиените информации, Агенцијата за цивилно воздухопловство може да ги употреби само за цели на соодветните програми за регулиран агент или познат испраќач и ги спроведува соодветните технички и организациски мерки за безбедност на тие информации.

Член 10-у

(1) За издавање на одобрението надлежниот царински орган може да оствари соработка со царински орган од друга земја која е надлежна според местото каде се наоѓаат неопходните информации или каде се спроведуваат контролите за целите на проверка на еден или повеќе критериуми пропишани со членот 6-б од Царинскиот закон, согласно склучен договор за взаемно признавање.

(2) Соработката од ставот (1) на овој член е задолжителна кога:

а) дел од евиденцијата и релевантната документација за барањето за издавање на одобрение се чува во друга земја со која Република Македонија има склучено договор за взаемно признавање;

б) барателот има простории за складирање или има други царински поврзани активности во друга земја.

(3) Процесот на соработка завршува во рок од 80 дена од датумот кога надлежниот царински орган за издавање на одобрението ја почнува комуникацијата за проверка на потребните критериуми кои треба да се проверат од консултираниот царински орган.

(4) Кога царинскиот орган од друга земја со која Република Македонија има склучено договор за взаемно признавање, има информации од значење за одобрување на статусот ОЕО ги доставува тие информации до надлежниот царински орган за издавање на одобрението во рок од 30 дена почнувајќи од датумот на почеток на комуникацијата.“

Член 3

Во членот 100 зборовите во втората реченица „или на прописот за продажба на стока од страна на царинскиот орган согласно“ се заменуваат со сврзникот „и“.

Член 4

Во член 164 ставот (3) зборот „продажба“ во првата реченица се заменува со зборот „одземање“, а зборот „продава“ во втората реченица се заменува со зборот „одзема“.

Член 5

Членот 221 се брише.

Член 6

Во член 226 во ставот (1) вториот потстав се брише. Во ставот (3) бројот „7.000“ се заменува со бројот „10.000“.

Член 7

Во член 228 ставот (5) се брише.

Во ставот (6) кој станува став (5) бројот „7.000“ се заменува со бројот „10.000“.

Член 8

Во член 232 став (2) зборовите „За стока која што се наоѓа на списокот во прилогот 28 од оваа Уредба, или кога“ се заменуваат со зборот „Кога“ и реченицата „Одредбите од овој став не ја исклучуваат примената на член 264 од оваа уредба“ се брише.

Член 9

Во член 233-а став (2) зборовите „и на негов трошок,“ се бришат.

Член 10

Во член 234 во став (2) се додава нов потстав кој гласи:

„Кога од страна на надлежно тело е потврдено дека пломбите се во согласност со меѓународниот стандард ISO 17712:2013 „Контејнери за превоз – механички пломби“, ќе се смета дека пломбите ги исполнуваат барањата наведени во Прилог 35 од оваа уредба“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„Пломбите треба да ги носат следниве ознаки: зборот „ЦАРИНА“ и ознаката „МК“.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 11

Во член 236 став (1) се додава нов потстав кој гласи:

„За пуштањето на стоката појдовната испостава го известува главниот обврзник со употреба на пораката „Ослободено за транзит“.

Член 12

Во член 238 став (1) по зборовите „транзитниот придружен документ - транзитниот придружен документ/документ за сигурност и“ се додаваат зборовите „без непотребно одложување по незгодата“.

Во точката д) зборовите „каков инцидент или“ се заменуваат со зборот „каква“

По точката д) се додава нова точка ф) која гласи:

„ф) кога е изменет кој било елемент од кој зависи добивањето на статус на „едно транспортно средство“ согласно член 230 став (1) од ова уредба.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Превозникот е изземен од обврската да ја стави стоката на увид и на транзитниот придружен документ со внесените потребни податоци кај царинскиот орган од став (1) од овој член во следниве случаи:

- Незгода од став (1) точка в) од овој член, доколку стоката се претовара од превозно средство кое не е пломбирано;

- Незгода од став (1) точка г) од овој член, кога поради технички проблеми едно или повеќе железнички возила или вагони се отстранети од композиција на поврзани железнички возила или вагони;

- Незгода од став (1) точка г), кога доаѓа до промена на влекачот на едно патно возило без притоа да се променат неговите приколки или полуприколки.“

Член 13

Во член 249 точката в) се брише.

Член 14

Членот 250 се менува и гласи:

„(1) Одобрението од член 249 точка а) од оваа уредба, се дава доколку:

а) барателот е регистриран во Република Македонија;

б) барателот не сторил тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските и даночните прописи и не сторил тешко кривично дело во врска со неговата економска дејност и

в) барателот редовно користи транзитна постапка или поседува практични стандарди за компетенции или професионални квалификации директно поврзани активностите кои се извршуваат.

(2) Одобренијата од член 249 точки б), г) и д) од оваа уредба се даваат доколку:

а) барателот е регистриран во Република Македонија;

б) барателот изјавува дека редовно ќе користи транзитни постапки;

в) барателот не сторил тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските и даночните прописи и не сторил тешко кривично дело во врска со неговата економска дејност;

г) барателот покажува висок степен на контрола на неговите операции и на протокот на стока преку систем за управување со комерцијалната и, кога тоа е соодветно, на транспортната евиденција, кој овозможува соодветни царински контроли и

д) барателот поседува практични стандарди за компетенции или професионални квалификации директно поврзани со активностите кои се извршуваат.

(3) Одобренијата од член 249 точка ф) од оваа уредба се даваат доколку:

а) барателот е регистриран на царинското подрачје на Република Македонија, и е железничко претпријатие за одобренија од точка (и) или авиокомпанија за одобренијата од точка (ии);

б) барателот редовно користи транзитни постапки или надлежниот царински орган знае дека е во можност да ги исполни обврските кои произлегуваат од тие постапки и

в) барателот не сторил тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските или даночните прописи.

(4) Одобренијата се даваат само доколку царинскиот орган смета дека ќе биде во можност да врши надзор над заедничката транзитна постапка и да извршува контроли без административни оптоварувања непропорционални со барањата на засегнатото лице.“

Член 15

По член 251 се додава нов член 251-а кој гласи:

„251-а

Без исклучување на можната примена на казнените одредби, лицата кои бараат поедноставувања се одговорни за:

(а) точноста и целосноста на информациите наведени во барањето и

(б) веродостојноста, точноста и валидноста на документите приложени кон барањето.“

Член 16

Во членот 252 пред првиот став се додава ознаката „(1)“ и се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Доколку барањето се одбива, одлуката за одбивање на барањето треба да ги содржи причините за одбивањето.“

Член 17

По член 254 се додаваат четири нови члена 254-а, 254-б, 254-в и 254-г, кои гласат:

„Член 254-а

(1) Повторна проценка на одобренјата од член 249 од оваа уредба се спроведува во следниве случаи:

а) доколку настанале поголеми промени во царинските прописи кои се однесуваат на одобриението;

б) кога е неопходно, како резултат на следењето на исполнетоста на критериумите на одобриението или

в) кога е неопходно, како резултат на добиени информации од имателот на одобриението согласно член 254 став (1) од оваа уредба или од други органи.

(2) За резултатите од повторната проценка се известува имателот на одобриението.

Член 254-б

(1) Одобрението се суспендира, наместо да се поништи, укине или измени, во следниве случаи:

а) кога постојат доволно основи за поништување, укинување или измена на одобриението, но ги нема сите неопходни елементи за да одлучи за поништувањето, укинувањето или измената;

б) кога не се исполнети критериумите за одобриението или кога имателот на одобриението не се придржува до обврските кои произлегуваат од истото и кога е соодветно да се дозволи имателот на одобриението да преземе мерки за да обезбеди исполнување на критериумите или придржување кон обврските или

в) имателот на одобриението бара суспендирање, затоа што привремено е во неможност да ги исполни критериумите пропишани за одобриението или да се придржува кон обврските кои произлегуваат од одобриението.

(2) Во случаите од точките (б) и (в) од ставот (1) од овој член, имателот на одобриението го известува царинскиот орган надлежен за издавање на одобриението за мерките за кои презема обврска да ги спроведе за да обезбеди исполнување на критериумите или придржување кон обврските, како и временскиот период кој му е потребен за да ги спроведе тие мерки.

Член 254-в

(1) Периодот на суспендирање определен од надлежниот царински орган соодветствува со временскиот период што му е потребен на царинскиот орган да утврди дали се исполнети критериумите за поништување, укинување или измена. Доколку, имателот на одобрение не може да ги исполни критериумите утврдени во член 250 став (1) точка б) од оваа уредба, одобриението се суспендира сè додека не се утврди дали биле сторени тешки или повеќекратни повреди од страна на кое било од следниве лица:

а) имателот на одобриението;

б) одговорното лице кај имателот на одобриението или лицето кое има контрола над управувањето;

в) одговорното лице кај имателот на одобриението за царински прашања.

(2) Во случаите од член 254-б став (1) точки (б) и (в) од оваа уредба, периодот на суспендирање соодветствува со временскиот период за кој имателот на одобриението известил во согласност со член 254-б став (2)

од оваа уредба. Периодот на суспендирање може, доколку е соодветно, дополнително да се продолжи на барање на имателот на одобриението. Периодот на суспендирање може дополнително да се продолжи за временскиот период што му е потребен на надлежниот царински орган за да провери дека мерките обезбедуваат исполнување на условите или придржување кон обврските, а тој временски период не смее да биде подолг од 30 дена.

(3) Кога по суспендирањето на одобриението, надлежниот царински орган има намера да го поништи, укине или измени одобриението во согласност со член 254 од оваа уредба, рокот за суспензија утврден со ставовите (1) и (2) од овој член се продолжува, до влегување во сила на одлуката за поништување, укинување или измена на одобриението.

Член 254-г

(1) Суспензијата на одобриението завршува во рокот за суспензија освен доколку пред истекот на рокот не настане некоја од следниве ситуации:

а) суспензијата е повлечена во случаите од член 254-б став (1) точка а) од оваа уредба, кога не постојат основи за поништување, укинување или измена на одобриението согласно член 254 од оваа уредба, во тој случај суспензијата завршува на датумот на повлекувањето;

б) суспензијата е повлечена во случаите од член 254-б став (1) точки б) и в) од оваа уредба, кога имателот на одобриението за исполнување на барањата на надлежниот царински орган, ги презел сите неопходни мерки за обезбедување на исполнувањето на критериумите од одобриението или усогласеност со обврските од одобриението, во тој случај суспензијата завршува на датумот на повлекувањето;

в) суспендираното одобрение е поништено, укинато или изменето, во тој случај суспензијата завршува на датумот на поништување, укинување или изменување на одобриението.

(2) Имателот на одобриението се известува за завршување на суспензијата.“

Член 18

Членот 256 се менува и гласи:

„(1) Главниот обврзник може да употребува општа гаранција, односно изземање од обврската за поднесување на општа гаранција, во натамошниот текст „изземање на гаранција“, до висина на одредениот износ.

(2) Освен доколку не е поинаку пропишано во член 257 од оваа уредба, износот на општата гаранција е еднаков на одредениот износ определен од надлежниот царински орган.

(3) Одредениот износ на општата гаранција соодветствува со износот на царинскиот долг и друг долг кој може да настане за стоката која главниот обврзник ја става во транзитна постапка, во периодот помеѓу ставањето на стоката во транзитна постапка и моментот кога таа постапка се раздолжува. За целите на таа пресметка, во предвид се земаат највисоките увозни да-

вачки и други давачки кои може да се применат на стоката, а домашната стока која се превезува во согласност со оваа уредба ќе се третира како стока која нема статус на домашна стока. Доколку информациите потребни за определување на износот на царинскиот долг и друг долг кој може да настане за некоја транзитна операција не му се достапни на надлежниот царински орган, тогаш тој износ се утврдува на 10.000 евра во денарска противвредност за секоја транзитна операција.

(4) Надлежниот царински орган го утврдува одредениот износ во соработка со главниот обврзник. При определување на одредениот износ, надлежниот царински орган го утврдува тој износ врз основа на информациите за стока ставена во транзитна постапка во претходните 12 месеци и врз основа на процена на обемот на планираните операции како што е наведено, меѓу другото, во комерцијалната документација и евиденцијата на главниот обврзник.

(5) Надлежниот царински орган го преиспитува одредениот износ на сопствена иницијатива или на барање на главниот обврзник и по потреба, истиот го прилагодува.

(6) Секој главен обврзник презема обврска износот кој треба да се плати или можеби ќе треба да се плати да не го надминува одредениот износ, земајќи ги предвид сите транзитни операции за кои постапката сè уште не е завршена. Главниот обврзник го известува надлежниот царински орган кога одредениот износ повеќе не е на ниво доволно за да ги покрие неговите операции.

(7) Надгледувањето на одредениот износ кој го покрива износот на долгот кој може да настане во однос на стоката ставена во транзитна постапка се обезбедува со помош на компјутерскиот систем на царинскиот орган, со следење на секоја транзитна операција од моментот на ставање на стоката во транзитна постапка.“.

Член 19

Членот 257 се менува и гласи:

„(1) На главниот обврзник може да му се одобри користење на општа гаранција со намален износ или изземање од обврската за поднесување на гаранција, во натамошниот текст „изземање на гаранција“.

(2) Износот на општата гаранција може да се намали:

1) на 50% од одредениот износ определен согласно член 256 од оваа уредба кога:

(а) барателот користи сметководствен систем кој е во согласност со општоприфатените сметководствени начела, овозможува ревизорска царинска контрола и води архивска евиденција на податоци која обезбедува следливост за потреби на контрола од моментот на внесување на податоците во досието;

(б) барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и која е соодветна за управување со протоколот на стоки, а има воспоставено и внатрешни контроли кои овозможуваат спречување, откривање и исправка на грешки или спречување и откривање на незаконски или неправилни трансакции;

(в) против барателот не се води стечајна постапка;

(г) во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето, барателот ги исполнувал своите финансиски обврски во однос на плаќање на долгот кој се наплаќа за или во врска со увозот или извозот на стока и

(д) врз основа на расположливата евиденција и информации за претходните три години пред поднесувањето на барањето барателот докажува дека е доволно финансиски солвентен и дека ги исполнува своите обврски, имајќи ги предвид видот и обемот на деловните активности, вклучувајќи да нема загуби, освен доколку истите можат да се покријат.

2) на 30% од одредениот износ определен согласно член 256 од оваа уредба кога:

(а) барателот користи сметководствен систем кој е во склад со општоприфатените сметководствени начела, овозможува ревизорска царинска контрола и води архивска евиденција на податоци која обезбедува следливост за потребите на контрола од моментот на внесување на податоците во досието;

(б) барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и која е соодветна за управување со протоколот на стоки, а има воспоставено и внатрешни контроли кои овозможуваат спречување, откривање и исправка на грешки или спречување и откривање на незаконски или неправилни трансакции;

(в) барателот обезбедува дека надлежните вработени се запознаени со потребата да ги информираат царинските органи секогаш кога ќе се откријат потешкотии околу исполнувањето на царинските барања и воспоставува постапки за информирање на царинските органи за такви потешкотии;

(г) против барателот не се води стечајна постапка;

(д) во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето, барателот ги исполнувал своите финансиски обврски во однос на плаќање на долгот кој се наплаќа за или во врска со увозот или извозот на стока и

(е) врз основа на расположливата евиденција и информации за претходните три години пред поднесувањето на барањето барателот докажува дека е доволно финансиски солвентен и дека ги исполнува своите обврски, имајќи ги предвид видот и обемот на деловните активности, вклучувајќи да нема загуби, освен доколку истите можат да се покријат.

3) на 0% од одредениот износ, согласно член 256 од оваа уредба кога:

(а) барателот користи сметководствен систем кој е во склад со општо прифатените сметководствени начела, овозможува ревизорска царинска контрола и води архивска евиденција на податоци која обезбедува следливост за потребите на контрола од моментот на внесување на податоците во досието;

(б) барателот му дозволува на царинскиот орган физички пристап до неговиот сметководствен систем и доколку е применливо, до неговата комерцијална и транспортна евиденција;

(в) барателот има логистички систем кој ја идентификува стоката како домашна стока или како странска стока и ја наведува, кога е соодветно, и нејзината локација;

(г) барателот има административна организација која соодветствува со видот и обемот на деловните активности и која е соодветна за управување со протокот на стоки, а има воспоставено и внатрешни контроли кои овозможуваат спречување, откривање и исправка на грешки или спречување и откривање на незаконски или неправилни трансакции;

(д) кога е применливо, барателот има воспоставено задоволителни постапки за управување со дозволи и одобренија кои се издадени во согласност со мерките на трговската политика или кои се однесуваат на трговијата со земјоделски производи;

(ѓ) барателот има воспоставено задоволителни постапки за архивирање на својата евиденција и податоци, како и за заштита од губење на податоците;

(е) барателот обезбедува дека надлежните вработени се запознаени со потребата да ги информираат царинските органи секогаш кога ќе се откријат потешкотии околу исполнувањето на царинските барања и воспоставува постапки за информирање на царинските органи за такви потешкотии;

(ж) барателот има воспоставено соодветни сигурносни мерки за заштита на својот компјутерски систем од неовластен пристап како и да ја обезбеди својата документација;

(з) против барателот не се води стечајна постапка;

(с) во текот на последните три години пред поднесувањето на барањето, барателот ги исполнувал своите финансиски обврски во однос на плаќање на долгот кој се наплаќа за или во врска со увозот или извозот на стока и

(и) врз основа на расположливата евиденција и информации за претходните три години пред поднесувањето на барањето барателот докажува дека е доволно финансиски солвентен и дека ги исполнува своите обврски, имајќи ги предвид видот и обемот на деловните активности, вклучувајќи да нема загуби, освен доколку истите можат да се покријат.

(3) Кога се проверува дали барателот е доволно финансиски солвентен за целите на издавање на одобрение за употреба на општа гаранција со намален износ или за изземање од употреба на гаранција, согласно став (2) точка 1) алинеја (д), точка 2) алинеја (ѓ) и точка 3) алинеја (и) од овој член, царинскиот орган ја зема предвид способноста на барателот да ги исполни своите обврски за плаќање на долгот што може да настане, а кој што не е покриен со таа гаранција. Доколку е оправдано, царинскиот орган може да го земе предвид и ризикот за настанување на тој долг, имајќи го предвид видот и обемот на царинските деловни активности на барателот и видот на стоката за која е потребна гаранцијата.

(4) Доколку барателот е регистриран пред помалку од три години, барањата од став (2) точка 1), алинеја (д), точка 2) алинеја (д) и точка 3) алинеја (с) од овој член, се проверуваат врз основа на расположливата евиденција и податоци.“

Член 20

Во член 257-а последната реченица се менува и гласи:

„На барање на лицето кое ја обезбедило гаранцијата, гарантната царинска испостава доделува една или повеќе дополнителни шифри за пристап кон оваа гаранција, кои ќе ги користи тоа лице или неговите застапници.“

Член 21

Членот 258 се брише.

Член 22

Во членот 263 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Надлежниот царински орган ја надгледува употребата на пломбите од посебен вид од страна на лица одобрени во согласност со став (1) од овој член.“

Член 23

Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 3, Пододделот 5 и членот 264 се бришат.

Член 24

Во член 266 во точка г) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додава нова точка д) која гласи:

„д) оперативните и контролните мерки кон кои овластениот испраќач мора да се придржува и доколку е применливо, кои било посебни услови поврзани со транзитните постапки спроведени по истекот на вообичаеното работно време на појдовната испостава.“

Член 25

Во член 273 во точка в) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додава нова точка г) која гласи:

„г) оперативните и контролните мерки кон кои овластениот примач мора да се придржува и доколку е применливо, кои било посебни услови поврзани со транзитните постапки спроведени по истекот на вообичаеното работно време на одредишната испостава.“

Член 26

Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 3, насловот на Пододделот 8 се менува и гласи „Поедноставени постапки за стока која се превезува со железница“

Член 27

Во член 279 пред првиот став се додава број „(1)“ и се додаваат два нови става (2) и (3) кои гласат:

„(2) Царинскиот орган треба да има пристап до податоците во книговодствените простории на изведувачот на железничките транспортни операции.

(3) За целите на спроведување царинска контрола, изведувачот на железничките транспортни операции треба да ги стави на располагање на царинскиот орган сите товарни листови ЦИМ, кои се употребени како транзитна декларација за стока превезувана со железница.“

Член 28

Во член 284 став (2) втората реченица се брише.
Ставот (3) се брише.
Во став (4) кој станува став (3) втората реченица се брише.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (4) и (5).

Член 29

Во член 285 во ставот (1) зборовите „став (5)“ се заменуваат со зборовите „став (4)“.
Ставот (3) се брише.

Член 30

Во член 286 ставовите (3) и (4) се бришат.
Ставот (5) станува став (3).
Ставот (6) се брише.

Член 31

Во член 287 ставот (2) се брише.
Во став (3) кој станува став (2) втората реченица се брише.
Во став (4) кој станува став (3) третата реченица се брише.
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Член 32

Во член 288 ставот (3) се брише.
Во став (4) кој станува став (3) втората реченица се брише.
Ставот (5) се брише.

Член 33

Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 3, Пододделот 8, делот Б. Одредби кои се однесуваат на стока превезувана со големи контејнери и членовите 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 297-а, 298, 299, 300 и 301, се бришат.

Член 34

Во член 302 став (1) во првата реченица зборовите „или предавниот лист ТР“ и во втората реченица зборовите „или предавниот лист ТР, во зависност од случајот“, се бришат.
Во став (2) зборовите „или предавниот лист ТР преставуваат нивен“ се заменуваат со зборот „претставуваат“.

Член 35

Во член 303 ставот (1) зборовите „или 293 или 296“ се бришат.

Во ставот (2) во првиот потстав во првата реченица зборовите „или предавниот лист ТР“ се бришат.

Во ставот (2) во вториот потстав зборовите „или листовите 1 и 2 од предавниот лист ТР“ се бришат.

Ставот (3) се брише.

Член 36

Во член 304 став (1) зборовите „277 до 303“ се заменуваат со зборовите „277 до 289, 302 и 303“, а зборовите „или предавниот лист ТР“ и зборовите „или копиите број 1, број 2, број 3А и број 3Б од предавниот лист ТР“, се бришат.

Во став (2) зборовите „или број 1, број 2 и број 3А од Предавниот лист ТР“ се бришат.

Член 37

Членот 325 се брише.

Член 38

Во членот 464 ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 39

Прилозите 28 и 37 се бришат.

Член 40

Прилозите 31, 32, 35 и 42 се заменуваат со нови прилози 31, 32, 35 и 42 кои се составен дел на оваа уредба.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 41

Царинските пломби од член 234 и пломбите од посебен вид од член 263 кои се во согласност со Прилог 35, може да продолжат да се употребуваат до исцрпувањето на залихите, а најдоцна до 1 мај 2019 година.

Член 42

Во Уредбата за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/17) во членот 1 зборовите „31 декември 2018 година“ се заменуваат со зборовите „30 јуни 2019 година“.

Член 43

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10973/1

11 декември 2018 година

Скопје

Заменик на претседателот

на Владата на Република

Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Прилог 3(а)

Барање за ОЕО одобрение

(Член 10-з))

Забелешка: При пополнување на образецот ве молиме да се придржувате кон појаснувачките забелешки

1. Барател		резервирано за царински цели
2. Правен статус на барателот		3. Датум на основање
4. Адреса при основање		
5. Локација на главното деловно место		
6. Контакт лице (име и презиме, телефон, факс, електронска пошта)		7. Адреса за кореспонденција
8. Даночен број	9. Идентификациски број на правниот субјект	10. Службен број при регистрација
11. Баран вид на одобрение ☐ одобрение ОЕО – Царински поедноставувања ☐ одобрение ОЕО - Безбедност и сигурност ☐ одобрение ОЕО - Царински поедноставувања / безбедност и сигурност		
12. Економски сектор на дејност		13. Земји каде се вршат царинските дејности
14. Податоци за гранични премини		15. Поедноставувања или олеснувања кои претходно се одобрени и/или одобрен статус на регулиран агент или познат испраќач
16. Место во кое се чува царинската документацијата		
17. Место кое е одговорно за обезбедување на сета царинска документација		
18. Место во кое се чува главното книговодство		
19. Потпис: Датум:..... Име и презиме:..... Број на прилози:		

Појаснувачки забелешки

1. Барател:
Се запишува целиот назив на барателот - економскиот оператор.
2. Правен статус:
Се запишува правниот статус наведен во документот за основање.
3. Дата на основање:
Се запишува – со броеви – ден, месец и година на основање.
4. Адреса при основање:
Се запишува полната адреса на местото каде субјектот бил основан, вклучувајќи ја и државата.
5. Локација на главното деловно место
Се запишува полната адреса на деловното место каде се спроведуваат главните активности.
6. Контакт лице
Се запишува целото име и презиме, телефонскиот број и број на факсот, како и адресата на електронската пошта на контакт лицето определено од компанијата за контакт со царинскиот орган, додека се разгледува барањето.
7. Адреса за кореспонденција:
Се запишува само доколку се разликува од адресата при основање.
- 8., 9. и 10. Даночен број; Идентификациски број на правниот субјект; Службен број при регистрација:
Се запишуваат бараните броеви.
Идентификациски број на правниот субјект е бројот регистриран од царинските органи.
Службен број при регистрација е бројот доделен од канцеларијата за регистрирање.
Ако овие броеви се исти, се запишува само даночниот број.
Ако барателот не поседува идентификациски број, рубриката се остава празна.
11. Бараниот вид на одобрение:
Се става “х” во соодветното квадратче.
12. Економскиот сектор на дејноста:
Се опишува својата дејност.
13. Земји каде се вршат царинските дејности:
Се запишуваат соодветните ИСО алфа-2 кодови на земјите.
14. Податоци за гранични премини:
Се запишуваат имињата на царинските испостави кои редовно се користат како гранични премини.
15. Поедноставувања или олеснувања кои претходно се одобрени, уверенија од член 10 (д) став (2):
Во случај на одобрени поедноставувања, се запишува видот на поедноставувањето, соодветната царинска постапка и бројот на одобрението. Соодветните царински постапки се запишуваат во облик на шифрите кои се употребуваат во втората или третата подрубрика во рубрика 1 во ЕЦД.
Во случај кога барателот е имател на едно или повеќе одобренија наведени погоре, се назначува видот и бројот на одобренија.
- 16., 17. и 18. Место во кое се чува царинската документација/главното книговодство:
Се запишуваат полните адреси на соодветните места. Доколку имаат иста адреса, се пополнува само рубрика 16.

19. Име и презиме, датум и потпис на барателот:

Потпис: Потписник треба да биде лицето кое го застапува барателот во целина.

Име и презиме: Се запишува името и презимето на потписникот и неговата службена позиција.

Број на прилози: Барателот ги дава следните општи информации:

1. Преглед на главните сопственици и иматели на акции наведувајќи ги нивните имиња и презимиња, називи и адреси, како и нивните пропорционални делови на сопственост или акции. Преглед на членовите на раководниот орган или органите на управување. Дали сопствениците им се познати на царинските органи заради непочитување на барањата на царинските органи за спроведување на царинските формалности?
2. Податоци и информации за лицето кое кај барателот е одговорно за работи од областа на царината.
3. Опис на економските активности на барателот.
4. Спецификација на локацијата на различните места на барателот и краток опис на дејностите на сите места поединечно. Спецификацијата за тоа дали барателот на секое од местата во синцирот на снабдување делува во свое име и за своја сметка, или делува во свое име и за сметка на друго лице или делува во име и за сметка на друго лице.
5. Спецификација за тоа дали стоката е купена или снабдена од трговски друштва кои се поврзани со барателот.
6. Опис на внатрешната структура на организацијата на барателот. Се приложуваат, доколку постојат, документи за функциите/надлежностите за секој оддел или функција.
7. Податоци за бројот на вработени (вкупно и посебно за секој оддел).
8. Имињата и презимињата на носителите на клучните работни места (директори, раководители на одделенија, сметководстводители и книговодители, раководител на оддел за царина, итн.). Опис на процедурите во ситуации кога надлежниот вработен не е присутен, моментално или долгорочно.
9. Имињата и презимињата и позицијата во организацијата на барателот на лицата кои имаат посебни царински познавања. Проценка на нивото на знаење на овие лица во ИТ технологијата во царината и комерцијалните процеси и општите комерцијални работи.
10. Согласување или несогласување за објавување на информациите од одобрението ОЕО во списокот на овластени економски оператори.

Прилог 3(б)

Одобрение ОЕО

	(Број на одобрение)
1. Имател на одобрение ОЕО	2. Орган издавач

Имателот од рубрика 1 на ова уверение е:

Овластен економски оператор

- ☐ - Царински поедноставувања
- ☐ - Безбедност и сигурност
- ☐ - Царински поедноставувања / безбедност и сигурност

3. Датум од кога одобрението стапува во сила

Појаснувачки забелешки :

Број на одобрение:

Бројот на одобрение секогаш започнува со ИСО алфа-2 кодот на земјата издавач ("МК" за Република Македонија), а по неа следи една од следниве шифри:

АЕОС за одобрение ОЕО – Царински поедноставувања

АЕОС за одобрение ОЕО - Безбедност и сигурност

АЕОФ за одобрение ОЕО - Царински поедноставувања / безбедност и сигурност

1. Имател на одобрение ОЕО:

Се запишува целиот назив на имателот, како што е наведено во рубрика 1 од образецот на барањето од Прилог 3(а), како и даночниот број како што е наведено во рубрика 8 од образецот на барањето, а доколку е потребно и идентификацискиот број на правниот субјект, како што е наведено во рубрика 9 од образецот на барањето и службениот број при регистрација, како што е наведено во рубриката 10 од образецот на барањето.

2. Орган издавач:

Се потпишува од одговорното лице на царинскиот орган, се наведува називот на царинскиот орган и се става царинскиот печат.

Означување на видот на одобрение

Се става "х" во соодветното квадратче.

Датум од кога одобрението стапува во сила:

Се запишува денот, месецот и годината

ПРИЛОГ 31 (член 228)

ТРАНЗИТНА ПОСТАПКА

ПОЕДИНЕЧНА ГАРАНЦИЈА ВО ОБЛИК НА ВАУЧЕРИ

*I. Преземање на обврска од гарантот*1. Долупотпишаниот ⁽¹⁾.....со седиште ⁽²⁾.....

со ова солидарно и посебно гарантира, кај гарантната испостава.....

во корист на Република Македонија, за секој износ на главниот обврзник, за понатамошните обврски, издатоци и непредвидени издатоци, но не и за парични казни, за кои главниот обврзник може да биде или ќе биде одговорен према Република Македонија за долг во вид на увозни давачки, други давачки и даноци кои се применуваат на долунаведената стока ставена во транзитна постапка, а во поглед на која долупотпишаниот презема обврска да издаде ваучери на поединечна гаранција до максимален износ од 10.000 ЕВРА во денарска противвредност по ваучер.

2. Долупотпишаниот се обврзува дека ќе изврши плаќање без одлагање и без приговор, на првото писмено барање од страна на надлежниот царински орган, најкасно во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за бараниот износ до 10.000 ЕВРА во денарска противвредност по ваучер на поединечна гаранција, освен ако тоа лице или било кое друго засегнато лице, на начин прифатлив за надлежниот царински орган, пред истекот на рокот не докаже дека постапката е завршена.

На барање на долупотпишаниот и од било кои причини кои се признаваат како важечки, надлежниот царински орган може да го продолжи рокот од 30 дена од денот на поднесување на барањето за плаќање за рок во кој тој е должен да го плати бараниот износ. Трошоците настанати како резултат на одобрување на тој дополнителен рок, особено каматата, мораат да се пресметаат така што износот да биде еднаков со оној кој би бил наплатен под слични околности согласно важечките прописи.

3. Ова превземање на обврската важи од денот на нејзиното прифаќање од страна на гарантната испостава. Долупотпишаниот се обврзува за плаќање на било кој долг кој настанува за време на транзитната постапка која е опфатена со ова преземање на обврската и започнала пред почетокот на важност на било какво укинување или откажување на гаранцијата, дури и тогаш кога барањето за плаќање е поднесено после тој ден.

¹ Презиме и име или назив на гарантот² Полна адреса

4. Долупотпишаниот потврдува дека целата кореспонденција и сите известувања и формалности или постапки кои се однесуваат на ова преземање на обврската и кои се насловени или составени во писмена форма на негова адреса ќе бидат прифатени како правилно доставени.

Долупотпишаниот презема обврска дека нема да ја менува својата адреса која ја дал или, ако мора да ја промени адресата, однапред ќе ја извести гарантната испостава.

Составено во..... на

.....
(Потпис) ⁽³⁾

II. Прифаќање од страна на гарантната испостава

Гарантна испостава

Датум на прифаќање на превземената обврска од страна на гарантот.....

.....
(Печат и потпис)

³ Лицето кое го потпишува документот мора пред потпишување своерачно да го напише следното:

„Важи како ваучер за гаранција“

ПРИЛОГ 32 (член 228)
ВАУЧЕР НА ПОЕДИНЕЧНА ГАРАНЦИЈА

(Предна страна)

ТЦ 32 - ВАУЧЕР НА ПОЕДИНЕЧНА ГАРАНЦИЈА

А 000 000

издаден од

.....

(Име/назив и адреса/седиште на гарантот)

(прифаќање на обврска од гарантот на ден

од страна на гарантната испостава)

Овој ваучер, издаден на ден е важечки за износ до 10.000 ЕВРА, во денарска противвредност, за транзитна операција која е започната не подоцна од во поглед на која главен обврзник е

.....

(Име/назив и адреса/седиште)

.....
(Потпис на главниот обврзник)¹

.....
(Потпис и печат на гарантот)

¹ Потписот не е задолжителен

(Задна страна)

Се пополнува од страна на појдовниот царинскиот орган

Транзитна операција спроведена врз основа на транзитен документ

евидентен на ден под број

од страна на царинската испостава

.....
(Службен печат)

.....
(Потпис)

ПРИЛОГ 35 (член 234)

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОМБИТЕ

Пломбите од член 234 од оваа Уредба треба да ги имаат најмалку следните карактеристики и треба да го исполнуваат следниот технички опис:

(а) Основни карактеристики:

Пломбите мора:

1. да останат неоштетени и безбедно прицврстени при редовната употреба;
2. лесно да се проверуваат и препознаваат;
3. да се изработени на начин кој што овозможува секое кршење, неовластено менување или отстранување да остава траги видливи со голо око;
4. да се направени за еднократна употреба или, ако се наменети за повеќекратна употреба, да бидат изработени на начин кој што овозможува при секоја повторна употреба да даваат јасна идентификациска ознака;
5. да содржат единствени идентификациски ознаки кои се трајни, лесно читливи и нумерирани со единствен број.

(б) Технички опис:

1. обликот и димензиите на пломбата можат да варираат зависно од употребениот начин на пломбирање, но димензиите мораат да бидат такви што ќе осигураат лесно читање на идентификациските ознаки;
2. идентификациските ознаки на пломбите мора да биде така направени да е невозможно да се фалсификуваат и да не се едноставни за повторна изработка;
3. користениот материјал мора да биде отпорен на случајно кршење и таков да спречува незабележливо фалсификување или повторна употреба.

ПРИЛОГ 42

(член 281)

НАЛЕПНИЦА

(транзит со железница)



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4371.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-146/18 од 15.10.2018 година на Друштвото за производство, трговија и услуги ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 14.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ИВЕРПЛАСТ”.

2. Привремената лиценца за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 12-146/18
14 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на привремената лиценца

Друштво за производство, трговија и услуги ИВЕРПЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. Мице Козар бр.45 Прилеп,

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремената лиценца

ЕЕ - 347.01.1/18

4. Единствен матичен број 5373247

5. Единствен даночен број 4021000126022

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, се смета производство на електрична енергија што носителот ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

Техничките карактеристики на производниот капацитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа привремена лиценца.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала “ИВЕРПЛАСТ” со локација на КП 162/3 и КП 163/5, КО Инче општина Македонски Брод.

8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на привремената лиценца има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

9. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца

Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

Прилог 2

Податоци за фотонапонска електроцентрала

1. име на фотоволтаичен систем – ИВЕРПЛАСТ со планирана моќност 999,9kW;

2. општи податоци – изјавата ќе биде коригирана и дополнително доставена во однос на роковите за изградба согласно на доставеното одобрение за градење:
- година на почеток на градба - 2018 година,

- година на завршеток на градба - 2019 година,
- година на почеток на работа - 2019 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 35 години.

3. податоци за опрема:

- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – CHINALAND SOLAR ENERGY 300 W Поликристални панели 300W;

- број на фотоволтаични модули – 3333 x 300,
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќност на модул: 300 W,
- Напон на модул: 37,30 V,
- Струја на модул: 8,85 A,
- Вкупна инсталирана моќност: 1 kW.

4. тип, производител и номинални податоци на инвертор; – CMA TL 25000 W

- број на инвертори - 40 x 25000 W

5. годишно сончево зрачење на таа локација – 1670kWh/m²;

6. очекувано производство на електрична енергија – 1670 MWh;

4372.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 42 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-150/18 од 19.10.2018 година на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица издавачка дејност, производство, трговија и услуги ПРОПОИНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 14.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за вработување на инвалидни лица издавачка дејност, производство, трговија и услуги ПРОПОИНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје му се издава привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ПРОПОИНТ”.

2. Привремената лиценца за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности, ќе донесе одлука за издавање на лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со кој овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 12-150/18

14 декември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на привремената лиценца

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица издавачка дејност, производство, трговија и услуги ПРОПОИНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. 1520 бр.12А, Кисела Вода,

2. Енергетската дејност за која се издава привремена лиценца

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на привремената лиценца

ЕЕ - 346.01.1/18

4. Единствен матичен број 4321936

5. Единствен даночен број 4030992133660

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, се смета производство на електрична енергија што носителот ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

Техничките карактеристики на производниот капацитет се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа привремена лиценца.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на привремената лиценца, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала “ПРОПОИНТ” со локација на КП 2294, КО Горно Лисиче општина Кисела Вода.

8. Право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на привремената лиценцата има право на приклучување и пристап на системот за дистрибуција на електрична енергија заради исполнување на условите за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со Законот за енергетика, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

9. Права, обврски и одговорности на носителот на привремена лиценца

Правата, обврските и одговорностите на носителот на привремената лиценца во врска со вршењето на енергетската дејност, неговото учество на пазарот на електрична енергија, начинот и постапката за доставување на извештаи за финансиското работење и начинот на извршување на дејноста, како и начинот и постапката за доставување на извештаи, информации и други податоци потребни за следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија ќе бидат уредени со лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.

Прилог 2**Податоци за фотонапонска електроцентра**

1. име на мала хидроелектрична централа – ПРО-ПОИНТ СОЛАР со планирана моќност 400,5 kW;
2. општи податоци:
 - година на почеток на градба - 2018 година,
 - година на завршеток на градба - 2019 година,
 - година на почеток на работа - 2019 година,
 - проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 35 години.
3. податоци за опрема:
 - тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – LONGI SOLAR LR6-60 PE 300,
 - број на фотоволтаични модули – 1335 x 300,
 - Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
 - Моќност на модул: 300 W,
 - Напон на модул: 39,10 V,
 - Струја на модул: 9,96 A,
 - Вкупна инсталирана моќност: 400,5 kW.
4. тип, производител и номинални податоци на инвертор; – Refusol 40 K - број на инвертори - 8 x 40000 W
5. годишно сончево зрачење на таа локација – 1290kWh/m2;
6. очекувано производство на електрична енергија – 491,368 MWh;

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА**

4373.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-6 од 12.01.2018 година, согласно Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година поднесено од Министерството за животна средина и просторно планирање бр. 08-173/1 од 5.1.2018 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 23.1.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-6 од 12.1.2018 година, поднесено од

страна на Министерството за животна средина и просторно планирање како давател на државната помош, утврди дека мерките:

1.1 Мерката содржана во Член 4 точка 1 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Изработка на техничка документација и изградба на канализациони системи и системи за одведување и прочистување на отпадни води во износ од 45.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош;

1.2 Мерката содржана во Член 4 точка 2 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и биолошката разновидност во износ од 4.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош;

1.3 Мерката содржана во Член 4 точка 3 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина во износ од 8.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош;

1.4 Мерката содржана во Член 4 точка 4 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми и проекти за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 6.000.000,00 денари претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за животна средина и просторно планирање, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за заштита на животната средина согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 15 и член 22 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на РМ, бр. 03/14), само во случаевите кога станува збор за финансирање на студии, програми, проекти и други слични активности за користење на обновливи извори на енергија;

1.5 Мерката содржана во Член 4 точка 5 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Кофинансирање на Проект за Развивање на капацитети за обезбедување на одржливост на Дојранското Езеро во износ од 2.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош;

1.6 Мерката содржана во Член 4 точка 6 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Кофинансирање на Проект за подготовка на техничка документација за приоритетна комунална инфраструктура во Општина Сарај во висина од 2.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош;

1.7 Мерката содржана во Член 4 точка 7 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Поддршка на мерки и активности за намалување на загадувањето на воздухот во Република Македонија во износ од 10.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош

1.8 Мерката содржана во Член 4 точка 8 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Реализација на проекти и активности одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2015, 2016 и 2017 година во износ од 18.000.000,00 денари е оценета со Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр.10-190 од 24.12.2014 „10-77_од 28.12.2015 и 10-8 од 9.2.2017 година;

1.9 Мерката содржана во Член 4 точка 9 од Програмата за инвестирање во животна средина за 2018 година под наслов Трошоци за спроведување на програмата во износ од 3.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Уп. бр. 10-6
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4374.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-12 од 5.2.2018 година, согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година поднесено од Министерството за економија бр. 18-817/1 од 26.1.2018 година, на седницата одржана на 13.2.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-12 од 5.2.2018 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на државна помош, за планирано доделување на помош преку Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година, утврди дека:

Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош.

1. Мерката 1 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Поддршка на занаетчиството во Република Македонија во вкупен износ од 3.410.000,00 денари која ќе се реализира преку следниве активности:

1.1 Субвенционирање на трошоци на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност во вкупен износ од 2.200.000,00 денари при што предмет на мерката е субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска

дејност, преку кофинансирање до 70% од докажаните трошоци но не повеќе од 150.000,00 денари, направени за активностите: набавка на опрема и алати; уредување и подобрување на деловниот простор; изработка на визуелен идентитет на производот/услугата (веб страна, дизајн на логотип, рекламен материјал); дизајн на производ; надоместување на трошоци за добивање со титула мајстор и стручно оспособување на занаетчиите.

1.2 Кофинансирање на проекти на занаетчиските комори и фондации и здруженија на граѓани за развој и промоција на занаетчиството во Република Македонија во вкупен износ од 1.210.000,00 денари при што предмет на мерката е кофинансирање на проекти на занаетчиските комори и фондации и здруженија на граѓани кои се однесуваат на развој и промоција на занаетчиството во Република Македонија. Максималниот износ на кофинансирање на трошоците по проект изнесува 150.000,00 денари при што финансиската поддршка се однесува за следните видови на проекти: организирање на обуки, организирање на форуми, консултантски услуги и промотивни активности (организирање на саеми и манифестации)

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

2. Мерката 2 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 20.000.000,00 денари при што предмет на мерката е субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија основани од државјани на Република Македонија, кои вработуваат над три лица преку субвенционирање на 70% од докажаните трошоци но не повеќе од 300.000,00 денари, направени за следните намени: набавка на опрема и алати; дизајн на производ и изработка на визуелен идентитет на производот/услугата, веб страна, дизајн на логотип, рекламен материјал (70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари); и учество на домашни саеми во текот на 2017 година (70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари)

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

3. Мерката 3 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Финансиска поддршка за женско претприемништво во вкупен износ од 2.000.000,00 денари при што предмет на мерката е субвенционирање на претпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени, државјани на Република Македонија, преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци но не повеќе од 150.000,00 денари, направени за следниве намени:

- набавка на опрема и алати ;
- уредување / подобрување на деловниот простор и
- дизајн на производ и изработка на визуелен идентитет на производот/услугата, веб страна, дизајн на логотип, рекламен материјал (70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000,00 денари)

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

4. Мерката 4 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди во вкупен износ од 800.000,00 денари при што предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди и тоа 70% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 100.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за економија, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за иновативни советодавни услуги и за услуги за иновативна поддршка согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 11 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија, бр. 03/14).

5. Мерката 5 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Финансиска поддршка за воведување и сертификација на ХАЛАЛ систем во вкупен износ од 2.200.000,00 денари при што предмет на мерката е финансиска поддршка за воведување и сертификација

на ХАЛАЛ систем, и тоа 70% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 200.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект- барател на средствата е државна помош на која не се применува Законот за контрола на државната помош согласно член 3 став (2) од истиот бидејќи се доделува во областа на земјоделството и рибарството.

6. Мерката 6 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Кофинансирање на проекти за развој и поддршка на МСП и промоција на претприемништвото во Република Македонија во вкупен износ од 2.000.000,00 денари при што предмет на мерката е кофинансирање на проекти на фондации и здруженија на граѓани кои се однесуваат на развој и поддршка на МСП како и проекти за промоција на претприемништвото во Република Македонија. Максималниот износ на кофинансирање на трошоците по проект изнесува 200.000,00 денари, при што финансиската поддршка се однесува за следните видови на проекти:

- промоција и обуки за алтернативни извори на финансирање на МСП;
- промоција, обуки и форуми за женско претприемништво;
- Б2Б средби;
- вмрежување и
- промотивни активности (организирање на саеми и манифестации)

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

7. Мерката 7 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Кофинансирање на проекти за програмски активности на мрежите на бизнис ангели во вкупен износ од 1.000.000,00 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на активности на мрежите на бизнис ангели во Република Македонија кои се во насока на промовирање на концептот на бизнис ангели како алтернативен инструмент за финансирање на малите и средните претпријатија и тоа 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 500.000,00 денари поединечно за секој барател

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на по-

мошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

8. Мерката 8 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Финансиска поддршка за основање на 1 (еден) нов технолошки парк во рамките на универзитетите во Република Македонија во вкупен износ од 1.500.000,00 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на трошоци за основање на технолошки парк во рамките на универзитетите и тоа 75% од потребните средства но не повеќе од 1.500.000,00 денари

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

9. Мерката 9 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Кофинансирање на дел од трошоците за одобрени проекти по ЕУ програмите COSME во вкупен износ од 1.000.000,00 денари, при што предмет на мерката е кофинансирање на конзорциуми/компаниии кои аплицираат или аплицирале во ЕУ Програмата COSME на проекти за поддршка на мали и средни претпријатија и тоа во висина до 20% од средствата потребни за кофинансирање на проектот од страна на апликантот но не повеќе од 1.000.000,00 денари

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

10. Мерката 10 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Финансиска поддршка за МСП за користење на консултантски услуги во вкупен износ од 1.200.000,00 денари, при што предмет на мерката е поддршка на консултантски услуги за решавање на „тесни грла“ во производниот процес како и за подготовка на апликации, проекти врзани со развојот на малите и средните претпријатија или економскиот развој, во износ од 600.000,00 денари и тоа 70% од докажаните средства но не повеќе од 60.000 денари

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република

Македонија, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

11. Мерката 11 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Кофинансирање на претпријатија за дел од трошоците за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на занимања во вкупен износ од 2.400.000,00 денари, при што предмет на финансиската поддршка е кофинансирање на претпријатија за дел од трошоците за купување на опрема, инструменти, алати кои ќе послужат и ќе се користат исклучиво за обука, настава на лица за стекнување на занимања и тоа до 50% од докажаните средства но не повеќе од 1.200.000,00 денари поединечно

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

12. Мерката 12 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Кофинансирање на дел од трошоците за едукација на вработени лица кои ќе посетат обуки значајни за нивната професионална надградба но и важна за развојот на претпријатието во вкупен износ од 600.000 денари, при што со мерката ќе се кофинансират трошоци во висина од 50% од докажаните трошоци но не повеќе од 12.000,00 денари поединечно

претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош е дозволена како помош за обука согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 35 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија, бр. 03/14).

13. Мерката 13 од дел II, област А. Поддршка и развој на мали и средни претпријатија од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Промотивни активности во вкупен износ од 280.000,00 денари, при што предмет на мерката е промовирање на оваа програма преку организирање презентации во осумте плански региони, не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-12
13 февруари 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4375.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-12 од 5.2.2018 година, согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година поднесено од Министерството за економија бр. 18-817/1 од 26.1.2018 година, на седницата одржана на 13.2.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-12 од 5.2.2018 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на државна помош, за планирано доделување на помош преку Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година, утврди дека:

Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош.

1. Мерката 1 од дел II, област Б. Имплементација на индустриската политика од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачката индустрија во вкупен износ од 2.500.000,00 денари која ќе се реализира преку следниве мерки:

1.1 Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар во вкупен износ од 2.500.000,00 денари, при што предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти во износ од 75% од докажаните трошоци на деловните субјекти, но не повеќе од 180.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средства за следните активности:

1.1.1 изработка на техничка документација за нов производ односно за подобрување на постојниот производ и/или изработка на индустриски дизајн/редизајн на производ;

1.1.2 изработка на идејно решение и/или печатење на: нова амбалажа, етикетање, лого на производ и промотивни печатени материјали;

1.1.3 изработка на студии за истражување на пазарот и/или маркетинг стратегија и/или активности за развој на бренд;

1.1.4 изработка на проекти за енергетска ефикасност и/или воведување на стандард за енергетски менаџмент ISO 50001;

1.1.5 набавка на специфичен софтвер од значење за унапредување на деловните активности на претпријатието;

1.1.6 кофинансирање на дел од трошоци за обезбедување на сертификат за сообразност на производ;

1.1.7 изработка на техничка-проектна документација или студија за техничка изводливост за: планирани инвестициски проекти, подготовка на претпријатието за зголемување на енергетската ефикасност, воспоставување внатрешен систем за управување со отпад и систем за заштита на животната средина

претставува државна помош на која не се применува Законот за контрола на државната помош согласно член 3 став (2) од истиот закон бидејќи таквата помош се доделува во областа на земјоделството и рибарството т.е. преработувачката индустрија

1.2 Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки – длабински и детални технолошки обуки во следните сектори: автомобилска, текстилна, прехранбена и металопреработувачка индустрија во вкупен износ од 600.000,00 денари при што Министерството за економија кофинансира и ги надоместува трошоците на организаторите и реализаторите на обуките во висина од 75% од докажаните трошоци за организирање и реализација на обуките

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

2. Мерката 2 од дел II, област Б. Имплементација на индустриската политика од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Изработка на стратешки документи и анализи за потребите на индустријата, во вкупен износ од 700.000,00 денари, при што мерката вклучува ангажирање на консултант за изработка на потребните стратешки документи и анализи во постапка која ќе се реализира преку процедура за јавни набавки

не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, бидејќи истата претставува мерка од општ карактер.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-12

13 февруари 2018 година

Скопје

Претседател,

Благој Чурлинов, с.р.

4376.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-12 од 5.2.2018 година, согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година поднесено од Министерството за економија бр. 18-817/1 од 26.1.2018 година, на седницата одржана на 13.2.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-12 од 5.2.2018 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на државна помош, за планирано доделување на помош преку Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година, утврди дека:

Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош.

1. Мерката 1 од дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското здружување од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018 година под наслов Поддршка на проекти од кластерските здруженија „Кластери за иновативни и меѓународно ориентирани бизниси,“ во износ од 5.000.000,00 денари при што Министерството за економија надоместува дел од трошоците во висина од 75% од проект, но не повеќе од 1.000.000,00 денари поединечно за секој барател на апликација, направени за следниве намени:

- развој на заеднички услуги на кластерите;
- набавка на специфична опрема која ќе се користи од членките на кластерите;
- соработка на кластерите со универзитетите;
- развој на брендирани производи во рамките на кластерот (географско потекло);
- изработка или реализација на заеднички иновативни проекти кои се однесуваат на развој на нови или подобрени производи, процеси или услуги;
- усовршување на кластерите и нивните членки преку организирање на специјализирани обуки, работилници и семинари за поттикнување и размена на знаење и

- промотивни активности на кластерите претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-12
13 февруари 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4377.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-13 од 8.10.2018 поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на министерот без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска, за доделување на дополнителна планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с. Алинци, Прилеп, на седницата одржана на 9.10.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-13 од 8.10.2018, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на министерот без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска, за доделување на дополнителна планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИК Македонија ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп со седиште на Адреса Технолошко-индустриска развојна зона бб-с.Алинци, Прилеп како корисник на државната помош, утврди дека дополнителните мерки:

-исплата на финансиска поддршка во износ до 10%, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност од износот за реализирани почетни или дополнителни инвестициски вложувања за набавка на нови машини и опрема или за инвестиции во објекти и земјиште неопходни за дејноста на корисникот на државната помош, во период од 5 години сметано од датумот на почетокот на инвестицискиот проект и

-исплата на финансиска поддршка во износ до 10% од износот на реализираните оправдани инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност, во период од 5 години од датумот на почеток на инвестицискиот проект

претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на електрични апарати за домаќинство и претставуваат регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-13
9 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4378.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на државна помош бр. 10-14 од 13.2.2018 година, согласно Програмата за развој на туризмот за 2018 година поднесено од страна на Министерството за економија бр. 13-1296/1 од 12.2.2018 година, на седницата одржана на 23.2.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката содржана во дел II точка 1 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Меѓународна и билатерална соработка во туризмот во износ од 2.500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2. Мерката содржана во дел II точка 2 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Едукација и тренинг обуки во туризмот и угостителството во вкупен износ од 1.000.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011).

3. Мерката содржана во дел II точка 3 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Продолжување на Проектот за уредување на излезите и рекламите во Старата Скопска чаршија, Охридска, Битолска и Струшка чаршија во вкупен износ од 16.500.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011).

4. Мерката содржана во дел II точка 4 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Организирање на Меѓународна конферекција за Спа, велнес и бањски туризам, Винскиот туризам како и поддршка на зимскиот туризам преку организирање на регионална конференција во вкупен износ од

1.500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

5. Мерката содржана во дел II точка 5 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Субвенции за разни туристички проекти, манифестации и форуми во вкупен износ од 3.000.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011).

6. Мерката содржана во дел II точка 6 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Изготвување на Студија за Пештерите во Република Македонија како туристичка атракција во вкупен износ од 500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

7. Мерката содржана во дел II точка 7 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Постапување на унифицирана Туристичка сигнализација низ целата држава во купен износ од 1.500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

8. Мерката содржана во дел II точка 8 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Субвенции за туристички цели на селски домаќинства во вкупен износ од 1.500.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011).

9. Мерката содржана во дел II точка 9 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Финансиска поддршка за бизнис идеи за туризам креирани од студенти на факултетите за туризам во вкупен износ од 500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

10. Мерката содржана во дел II точка 10 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Субвенционирање на седум општини за изработка на локални стратегии за развој на туризмот во вкупен износ од 1.700.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

11. Мерката содржана во дел II точка 11 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Проект „Планински велосипедски патеки“ во вкупен износ од 2.000.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

12. Мерката содржана во дел II точка 12 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Надградба на системот за електронско следење на регистрите во вкупен износ од 500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

13. Мерката содржана во дел II точка 13 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Одбележување на Светскиот ден на туризмот со доделување на признанија за најуспешните од областа на туризмот во вкупен износ од 500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

14. Мерката содржана во дел II точка 14 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот во вкупен износ од 1.000.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

15. Мерката содржана во дел II точка 15 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Подготовка на Гастрономски водич за Македонија во вкупен износ од 500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

16. Мерката содржана во дел II точка 16 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Набавка на Дигитални инфо пунктови во вкупен износ од 2.500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

17. Мерката содржана во дел II точка 17 од Програмата за развој на туризмот за 2018 година под наслов Набавка на мобилна апликација „Visit Macedonia“ во вкупен износ од 1.500.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-14

23 февруари 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4379.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош бр. 08-3739/1 од 15.3.2018 година на Министерството за труд и социјална политика, на седницата одржана на 29.3.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош.

I. Програми и мерки за вработување

1. Претприемништво

1.1. Програма Поддршка за самовработување (претприемништво) содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, со која се планира доделување на средства во вкупен износ од 382.415.418 денари, од кои 364.143.783 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија (ABPM) – Потсметка активни програми и мерки, кон УНДП и 18.271.635 денари од УНДП (нереализирани средства од ОП 2017 година), наменети за вработување на 1.176 невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија (ABPM) за целта поддршка за невработените да започнат сопствен бизнис, и која мерка ќе се реализира во следните форми:

- финансиска поддршка од 246.000 до 307.500 денари или до 615.000 денари (доколку се основа правен субјект од два содружника) не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата

- финансиската поддршка кои правните субјекти основани преку програмата за Самовработување ќе го добиваат за дополнително вработување на едно лице, односно за дополнителни вработувања до две лица за фирмите основани од инвалидни лица, се додека опфатот на лицата да достигне до планирани 156 вработувања, претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не е државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/2011).

2. Поддршка за креирање нови работни места

2.1 Субвенционирање на плати содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, со која се планира доделување на средства во вкупен износ од 59.964.000 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија (ABPM) – Потсметка активни програми и мерки и 5.000.000 денари од буџетот на Министерство за труд и социјална политика (МТСП) - кредит од Светска банка, која има за цел поддршка за вработување на невработени лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот.

чуваат на пазарот на трудот¹, и тоа 570 невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ), при што на микро, мали и средни фирми, социјални претпријатија и граѓански (непрофитни) организации што се занимаваат со економска активност при вршење на својата дејност ќе им се доделува финансиска поддршка во висина од 18.000 денари како субвенција на платата на вработеното лице и 1.000 денари за направените трошоци за подготовка на лицето во работниот процес за следниот период на времетраење на работниот однос:

- од 3 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува 57.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи лицето во работен однос по завршување на периодот за субвенционирање за дополнителни 6 месеци (вкупен период на вработување 9 месеци)

- од 6 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува 114.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи лицето во работен однос по завршување на периодот за субвенционирање за дополнителни 12 месеци (вкупен период на вработување 18 месеци)

- од 12 месеци, финансиската поддршка ќе изнесува 228.000 денари, со обврска работодавачот да го задржи лицето во работен однос по завршување на периодот за субвенционирање за дополнителни 18 месеци (вкупен период на вработување 30 месеци)

претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, и истата е помош за вработување на лица кои активно бараат работа во форма на субвенции на плата согласно член 30 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 03/14) при што доделувањето на истата е дозволено. Доделувањето на помошта за вработување во форма на субвенции на плата треба да се врши во согласност со глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

2.2. Вработување и раст на правни субјекти содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ од 36.862.500 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка активни програми и мерки, која има за цел поддршка во креирање нови работни места во микро, мали и средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации за вкупно 300 невработени лица евидентирани во АВРМ, со предност на млади лица до 29 години, при што во зависност од возраста и од бројот на одобрени вработувања (кој максимално може да биде до 5 вработени) висината на грантот за имплементација на мерката ќе се реализира на следниот начин:

- грантот за вработување на едно лице на возраст над 29 години ќе изнесува 92.000 денари

- грантот за вработување на едно лице на возраст до 29 години ќе изнесува 153.750 денари

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не е државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011).

2.3 Поддршка за вработување на инвалидни лица содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ од 231.200.000 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка на Посебниот фонд за лицата со инвалидност, која има за цел зголемување на вработливоста и можностите за вработување на евидентирани невработени лица со инвалидност за вкупно 260 невработени лица евидентирани во АВРМ, при што висината на финансиските средства ќе се доделува согласно Законот за вработување инвалидни лица („Службен весник на РМ,, бр. 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009, 136/2011, 129/2015, 147/2015, 27/2016) и Правилникот за критериумите и начинот на доделување неповратни средства од Посебниот фонд („Службен весник на Република Македонија,, бр. 156/2008 и 163/2015) на следниот начин:

- вработување на инвалидно лице на неопределено време за што се доделуваат 20 просечни нето плати исплатени во РМ за претходната година пред вработувањето, односно 40 просечни нето-плати исплатени во РМ за претходната година пред вработувањето доколку станува збор за слепо лице или за инвалидно лице што се движи со помош на инвалидска количка;

- адаптација на работното место за што се доделуваат средства во висина до 100.000 денари;

- набавка на опрема за што се доделуваат средства во висина до 200 просечни нето-плати исплатени во РМ во претходната година, при што основен критериум за висината на доделените средства е бројот на вработени инвалидни лица;

- работно оспособување вработени и невработени инвалидни лица

претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, и истата е помош за вработување на инвалидизирани лица согласно член 29 и член 31 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 03/14) при што доделувањето на истата е дозволено. Доделувањето на помошта за вработување на инвалидизирани лица во форма на субвенции на плата и за надоместување на дополнителните трошоци за вработување на инвалидизирани лица

¹ - долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години); млади лица до 29 години; лица постари од 50 години; лица корисници на социјална помош или на паричен надоместок по основ на невработеност; лица што биле корисници на Програмата условен паричен надоместок за средно образование; лица што имале статус на деца без родители и родителска грижа; жртви на семејно насилство; инвалидни лица; жени припадници на помалите етнички заедници; лица припадници на ромската етничка заедница; самохрани родители; родители на деца со пречки во развојот; родители на 3 и повеќе деца; родители на деца на улица; осудени лица по отпуштање од казнено поправна установа; бездомни лица; поранешни корисници на дрога; лица со незавршено средно или пониско образование

треба да се врши во согласност со глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

3. Обуки

3.1 Обука на работното место за познат работодавач содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ од 3.000.000 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка активни програми и мерки, која има за цел стекнување вештини на невработените лица за извршување на работните задачи во согласност со потребите на работодавачот за вкупно 100 невработени лица евидентирани во АВРМ, при што:

- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување во случај на несреќа на работното место и персонален данок на доход за времетраењето на обуката од 3 месеци;

- на работодавачот ќе му биде исплатен еднократен износ од 3.000 денари по обучувано лице по завршена обука, со обврска истиот да вработи најмалку 50% од лицата вклучени во обуката со полно работно време и да не го намали вкупниот број на вработени лица на неопределено време во период од 6 месеци од денот на вработувањето, освен ако причините за престанокот на работниот однос е по вина и волја на работникот, остварување на право на пензија, смрт, неспособност за работа, а не како резултат на деловни причини

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/2011).

3.2 Обука за стручни квалификации според барање на работодавачот содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ од 5.985.000 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка активни програми и мерки, кон УНДП, која има за цел обезбедување обука за стручни квалификации според барањата на работодавачите (со обврска работодавачот да вработува минимум 50% од лицата што успешно ја завршиле обуката) за вкупно 100 невработени лица евидентирани во АВРМ, при што:

- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување во случај на несреќа на работното место и персонален данок на доход за времетраењето на обуката;

- на спроведувачите на обука (центри за стручна обука и/или средните стручни училишта и други спроведувачи) ќе добијат надоместок во висина од 30.000 денари за лице на обука

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/2011).

3.3 Обуки за побарувани занимања и занаети содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ од 21.600.000 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка активни програми и мерки и 3.000.000 денари од буџетот на Министерството за труд и социјална политика/УПН Проект (Светска банка), која има за цел преку обука да се задоволат потребите од побарувани занимања и занаети, персонална асистенција за инвалидни лица, квалификации што водат до „зелени работни места“, (пр. занимања и занаети од областа на енергетската ефикасност, зачувување на животната средина и справување со отпад и други побарувања за соодветната квалификувана работна сила) за вкупно 400 невработени лица од евиденцијата на АВРМ, при што:

- на лицата кои ќе посетуваат обука ќе им се додели месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување во случај на несреќа на работното место и персонален данок на доход за времетраењето на обуката;

- спроведувачите на обука ќе добијат надоместок за обука во времетраење не помало од 3 месеци во висина од 30.000 денари по обучено лице

не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

3.4 Обуки за стекнување на вештини содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ од 21.750.000 денари од буџетот на МТСП/ УПН Проект (Светска банка), која има за цел невработените лица да се стекнат со вештини во согласност со утврдените потреби од профилирањето и индивидуалниот план за вработување, при што обуките може да бидат на основно и напредно ниво и да се однесуваат на: компјутерски вештини, односно дигитална писменост, странски јазици, банкарство и др. за вкупно 850 невработени лица евидентирани во АВРМ

не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Во случај обуката да се спроведе по барање на работодавач, при што:

- истиот се обврзува да вработи најмалку 50% од обучените лица на неопределено работно време и да ги задржи во период од најмалку 6 месеци (освен ако при-

чините за престанокот на работниот однос е по вина и волја на работникот, остварување на право на пензија, смрт, неспособност за работа, а не како резултат на деловни причини), тогаш таквата помош за спроведување обука по барање на работодавач претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/2011).

3.5 Практиканство содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ од 44.064.000 денари од буџетот на Министерството за труд и социјална политика (кредит од СБ), која има за цел стекнување практични знаења и вештини потребни за извршување работни задачи на одредени работни места за вкупно 1.088 невработени лица евидентирани во АВРМ, и тоа невработени млади лица до 29 години и невработени лица до 34 години со минимум завршено средно образование, при што на истите ќе им се доделува месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување во случај на несреќа на работното место и персонален данок на доход за времетраењето на практичната за период од 3 до 6 месеци, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

4. Програма за работно ангажирање

4.1 Општинско-корисна работа содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ од 35.752.500 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка активни програми и мерки, кон УНДП и 567.000 денари од УНДП, која има за цел зголемување на вработливоста преку работно ангажирање невработени лица, насочени кон обезбедување социјални услуги на локално ниво, за вкупно 500 невработени лица евидентирани во АВРМ, и на истите ќе им се доделува по 9.000 денари месечно за секое работно ангажирано лице во период од 6 до 9 месеци за 20 работни часа неделен ангажман (со вклучен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување), при што максималниот број поддржани лица по општина е 20, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

4.2 Јавни работи содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, во вкупен износ од

4.400.000 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка активни програми и мерки, која има за цел вклучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво, за вкупно 500 невработени лица евидентирани во АВРМ и на истите ќе им се доделува по 400 денари дневно за секое работно ангажирано лице (со вклучен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување), при што максималниот број поддржани лица по општина е 50, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

II. Услуги за вработување

Услуги за вработување содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, кои се планират да се реализираат преку следниве категории:

- помош при барање работа во вкупен износ од 3.360.000 денари од буџетот на АВРМ за 10.000 лица, кој опфаќа подготовка на Индивидуален план за вработување, советување за вработување, обезбедување информации за состојбите и барањата на пазарот на трудот, односно слободните работни места, како и информации за активните програми и мерки за вработување и услугите што ги обезбедува АВРМ

- мотивациски обуки во вкупен износ од 1.344.000 денари од буџетот на АВРМ за 4.000 лица, кој опфаќа организирање еднодневни групни обуки во центрите за вработување, со цел поголема информираност, како и мотивираност за вклучување во активните програми и мерки за вработување

- обуки „подготовка за вработување и за работа“, во вкупен износ од 336.000 денари од буџетот на АВРМ за 1.000 лица, кој опфаќа спроведување на повеќедневни обуки за млади невработени лица до 29 години според програмата „Подготовка за вработување и за работа“ за следните модули: воведен модул, личен развој, вештини за барање работа, комуникациски вештини, соодветно однесување на работното место, тимска работа и лидерство, безбедност, права и обврски на работа и финансиски вештини

- професионална ориентација и кариерно советување во вкупен износ од 403.200 денари од буџетот на АВРМ за 1.200 лица, која опфаќа активности за информирање, групно и индивидуално кариерно советување и др., при што невработените лица можат да бидат вклучени во повеќе активности во рамките на услугата, во согласност со нивните интереси и потреби

- активација на невработени Роми во вкупен износ од 1.575.000 денари од нереализирани средства од ОП 2017 година за 500 лица, насочена кон сите невработени Роми, при што невработените лица ќе имаат пристап до тимот на ментори, кои ќе бидат ангажирани во локалните заедници

- посредување при вработување во вкупен износ од 1.008.000 денари од буџетот на АВРМ за 3.000 лица, која опфаќа советување и помош на работодавачите

преку пребарување кандидати за слободни работни места од евиденцијата на невработени лица на АВРМ, спроведување на претселекција, упатување на невработените лица кај работодавачите на интервју за вработување и др

- услуги за работодавачи во вкупен износ од 1.680.000 денари од буџетот на АВРМ за 5.000 работодавачи, која опфаќа информирање, советување и обезбедување можности за користење на услугите и активните програми и мерки за вработување и други можности за вработување на невработени лица што се достапни преку АВРМ, едукација за користење на онлајн услугите на АВРМ, информации и совети од областа на трудовото законодавство, учество во заеднички настани како што се форумите за работодавачи и др.

- анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот во вкупен износ од 180.000 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка активни програми и мерки, за 20 лица, која опфаќа анкетирање на работодавачите од приватниот сектор за да се обезбедат информации за нивните потреби од нови вработувања во период од 6 до 12 месеци.

не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

III. Гаранција за млади (ГМ)

Гаранција за млади (ГМ) содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, како пилот програма која има за цел да им обезбеди на младите лица (15-29) во период од четири месеци понуда за вработување, континуирано образование и обука не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што за реализација на ваквите активности во рамките на ГМ не се планирани финансиски средства.

Се задолжува Министерството за труд и социјална политика и другите државни органи надлежни за имплементирање на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година да водат сметка истиот корисник на државна помош за иста намена да не добива државна помош од два различни извори поради фактот што таквата помош не е дозволена.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-24
29 март 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4380.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија, бр. 145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош поднесено од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, на седницата одржана на 29.3.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Средствата доделени од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во вкупен износ од 116.500.000,00 денари од Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2018 година („Службен весник на Република Македонија, бр. 21/18) за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет врз основа на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите („Службен весник на Република Македонија, бр. 53/13, 147/14, 50/15 и 32/16) за остварување на субвенции за туроператори и туристички агенции за престој на странски туристи во РМ, и тоа за:

- престој во Македонија со најмалку остварени три ноќевања со доручек, во сместувачки капацитети кои имаат важечко решение за категоризација ;

- организиран групен превоз, со посебно закупени автобуси, авиони и возови, или закупени минимум десет места во наведените превозни средства, од местото на поаѓање на групата до местото на користење на услугата во сместувачкиот објект и враќање на групата на иста релација (возењето со автобус, авион, или воз, за време на престојот во Македонија не се вклучени);

- организиран групен превоз на редовни авионски линии или редовен железнички и автобуски сообраќај со доаѓање и враќање на групата (најмалку десет лица во група) ;

- комбинирана тура – организиран групен превоз во комбинација со две превозни средства како главни превозни средства (авион, автобус или воз) при што, превозното средство во доаѓање на одредената дестинација се смета за главно и за него се поднесува барање и

- кружни тури (со минимум едно ноќевање во трета земја) кои се организираат во земјите од регионот (најмалку десет лица во група) со организиран превоз при поаѓање и заминување на авион, автобус или воз до колку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во Република Македонија

претставуваат државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и чие доделување е дозволено согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош бидејќи се работи за помош наменета за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-28
29 март 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4381.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16) и член 124 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15) постапувајќи по предлогот за огласување на решение за ништовно доставен од Дирекција за технолошки индустриски развојни зони, на седница одржана на ден 4.4.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Предлогот Уп.бр.10-30 од 28.3.2018 година (бр. 13-399/10 од 28.03.2018 година) на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за огласување за ништовно на Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.10-64 од 29.12.2016 година, СЕ ПРИФАКА.

2. Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп. бр. 10-64 од 29.12.2016 година, СЕ ОГЛАСУВА ЗА НИШТОВНО БИДЕЛКИ НЕГОВОТО ИЗВРШУВАЊЕ ВООПШТО НЕ Е МОЖНО.

Уп. бр. 10-30
4 април 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4382.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-34 од 10.4.2018, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Александар Младеновски, за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, на седницата одржана на 17.4.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-34 од 10.4.2018, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Александар Младеновски, за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

Охрид со седиште на Адреса „Населено место без уличен систем Косел“ Охрид, Република Македонија, како корисник на државната помош, утврди дека мерките:

- готовински грант во износ до 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршувањето но не повеќе од 1.000.000 ЕУР (еден милион евра) во денарска противвредност;

- дополнителна помош во износ до 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци но не повеќе од 1.000.000 ЕУР годишно која ќе биде исплаќана во три годишни транши по исполнување на условите предвидени во Договорот;

- помош за креирање на нови работни места за вработените кои се вработени на неопределено време со полно работно време, со основна нето месечна плата од најмалку 18.000 денари (осумнаесет илјади денари) во максимален износ од 750.000 ЕУР (седумстотини и педесет илјади евра) во денарска противвредност за 350 вработени, при што државната помош за едно работно место за првите 300 (триста) вработени ќе биде 2.000 ЕУР (две илјади евра) во денарска противвредност, а државната помош за следните 50 (педесет) вработени ќе биде 3.000 ЕУР (три илјади евра) во денарска противвредност;

- плаќање на корисникот на државната помош во износ на персоналниот данок на доход по основ на плата на вработените, пресметан и платен од корисникот на државната помош согласно Законот за персоналниот данок на доход на Република Македонија, во период до 10 (десет) години, почнувајќи од 1 јануари 2019 година и

- плаќање на корисникот на државната помош во износ на данокот на добивка, платен од корисникот на државната помош согласно Законот за данокот на добивка на Република Македонија, во период до 10 (десет) години, почнувајќи од 1 јануари 2019 година

претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила и претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-34
17 април 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4383.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-42 од 15.5.2018, поднесено од страна на Фондот за иновации и технолошки развој како давател на државна помош за доделување на планирана државна помош преку Правилникот за инструментот за поддршка –Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста, на седницата одржана на 23.5.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Правилникот за инструментот за поддршка –Кофинансирани грантови за подобрување на иновативноста со кој се планира финансиска поддршка за развој и примена на иновативни претпријатија претставува шема на државна помош во смисла на член 4 став (1) точка 1 и член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, и истата е помош за истражувачки и развојни проекти согласно член 6 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија„ бр. 03/14) при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-42
23 мај 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4384.

Врз основа на член 10, член 13 став (1) и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија„ бр. 145/2010) и член 2 став (1) од Уредбата за начинот и постапката за поднесување на известување за доделување на државна помош, како и постапката за вршење надзор на постојната државна помош („Службен весник на Република Македонија„ бр. 142/2011), Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за доделување на државна помош поднесено од Министерството за економија бр. 10-45 од 22.5.2018 година на седницата одржана на 14.6.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека мерките содржани во Известувањето за доделување на државна помош поднесено од Министерството за економија бр. 18-3436/1 од 21.5.2018 година претставуваат државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, кои ќе се доделуваат врз основа на Законот за финансиска поддршка на инвестиции како шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош, и доделувањето на истите е дозволено само ако се доделуваат во согласност со законодавството за државна помош.

2. Се задолжува Министерството за економија да подготви извештаи за доделената државна помош во тековната година и истите да ги достави до Комисијата за заштита на конкуренцијата во законски предвидениот рок.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-45
14 јуни 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4385.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија„ бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-50 од 13.06.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Александар Младеновски, за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги Баумер ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 16.7.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-50 од 13.6.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Александар Младеновски, за планирано доделување на регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги Баумер ДООЕЛ Скопје, со седиште ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3-Соравија Ц./7-ми кат, Скопје-Центар, Република Македонија како корисник на државната помош, утврди дека мерките:

1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за период до 10 години;

2. Ослободување од плаќање на персонален данок на доход по основ на исплатени плати на вработените за период до 10 години;

3. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на увозот на добра во ТИРЗ, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да не се наменети за крајна потрошувачка;

4. Царински ослободувања и олеснувања;

5. Ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште;

6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царински долг кој настанал или може да настане по утврдувањето на царинските дозволените активности или употреба на добрата за време на вршењето на дејност во зоната

претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко - индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки – индустриски развојни зони како

шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко – индустриските развојни зони основани од Владата на Република Македонија.

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-50 од 13.6.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Александар Младеновски, за планирано доделување на регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги Баумер ДООЕЛ Скопје, со седиште ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3-Соравија Ц./7-ми кат, Скопје-Центар, Република Македонија, како корисник на државната помош, утврди дека мерката:

- Помош во висина до 10% од потрошениот износ на оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и/или за изградба на зграда во зоната направени до датумот на завршувањето на инвестицискиот проект, но не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност

претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на инструменти и апарати за мерење, испитување и навигација претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-50
16 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4386.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-53 од 22.6.2018 година поднесено од страна на Владата на Република Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на министерот без ресор задолжена за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 2.7.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации

за формата за известување за регионална помош бр. 10-53 од 22.6.2018 година поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана од страна на министерот без ресор задолжена за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса Булевар 8-ми Септември бр.16-кат 2, Скопје, Карпош, како корисник на државната помош, утврди дека мерките:

-плаќање во износ на персонален данок на доход по основ на плати на вработените за период од десет години;

-плаќање во износ на данок на добивка за период од десет години;

-плаќање во форма на готовински грант во износ до 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра во денарска противвредност;

- плаќање во форма на готовински грант за креирање на нови работни места, по вработен, за кој се плаќа месечна нето плата повисока за најмалку 50% од висината на минималната нето плата пропишана со Законот за минимална плата, во период од 4 години од Датумот на почеток

- дополнителна државна помош во износ до 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирана до датумот на завршување но не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност, во период од 5 години од Датумот на почеток

претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на електрични кабли за автомобилска индустрија и претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-53
2 јули 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4387.

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по поедноставеното известување бр.10-60 од 26.7.2018, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на министерот без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска, за доделување на дополнителна планирана регионална помош на компанијата Кранфилд Фаундри ДООЕЛ - Скопје, на седницата одржана на 09.8.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на поедноставеното известување бр. 10-60 од 26.7.2018 поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на министерот без ресор задолжен за привлекување на странски инвестиции Зорица Апостолска, за доделување на дополнителна планирана регионална помош на компанијата Кранфилд Фаундри ДООЕЛ - Скопје со седиште на Булевар „8-ми септември“ бр. 16 – Хипериум Бизнис Центар 2 кат, Скопје, Р.Македонија, како корисник на државна помош, утврди дека дополнителните мерки:

- Исплата на кеш грант за креирање на нови работни места, по вработен, за кој се исплаќа месечна нето плата повисока за најмалку 50% од висината на минималната нето плата пропишана со Законот за минимална плата, и тоа во висина од 2.000 евра по работно место во период од 4 години од датумот на почеток;

- Исплата на кеш грант во износ до 10% од износот на оправданите трошоци реализирани од страна на корисникот на државната помош, но не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност и

- Дополнителна државна помош во износ до 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани до Датумот на завршување, но не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност, во период од 5 години од Датумот на почеток, независно од друга државна помош добиена согласно постоечкиот Договор.

претставуваат државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект кој опфаќа изградба на современа леарница која ќе биде лоцирана во индустриската зона Пробиштип вон опфат на технолошко – индустриска развојна зона претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-60

9 август 2018 година

Скопје

Претседател,

Благој Чурлинов, с.р.

4388.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010), постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-63 од 1.8.2018 година поднесено од страна на Фондот за иновации и технолошки развој како давател на државна помош, за доделување на планирана државна помош преку Правилникот за инструментот за поддршка-кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори, на седницата одржана на 31.8.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Правилникот за инструментот за поддршка-кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори со кој се планира воспоставување и работење на акцелератор, имплементација на пред-инвестициска програма и инвестиции од страна на Фондот за иновации и технолошки развој, со цел обезбедување финансиска поддршка за воспоставување, работење и инвестирање на деловно-технолошките акцелератори во согласност со одредбите на Законот за иновацииска дејност, од кои деловно-технолошки акцелератори се очекува да ја играат клучната улога во националниот систем за иновации преку обезбедување на ресурси кои ќе придонесат за забрзан и одржлив раст и развој на новооснованите стартап претпријатија претставува шема на државна помош во смисла на член 4 став (1) точка 1 и член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош како помош за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија, согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-63

31 август 2018 година

Скопје

Претседател,

Благој Чурлинов, с.р.

4389.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош поднесено од страна на Министерството за труд и социјална политика врз основа на Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија, на седницата одржана на 18.9.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 140/2018) претставува шема на помош и истиот се одобрува.

Финансиската поддршка за раст на платите во висок износ од минималната плата која ќе му се доделува на работодавачот по работник во висина од:

- 30% од разликата помеѓу бруто платата на работникот во тековниот месец и просечната бруто плата на работникот исплатена во месеците октомври, ноември и декември 2017 година, а најмногу до 1.200 денари по работник месечно

претставува државна помош чие доделување може да се дозволи бидејќи се работи за помош наменета за отстранување на потешкотиите во домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош.

Се задолжува Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија да подготви извештаи за доделената државна помош за планираниот период на спроведувањето на мерката за раст на платите во повисок износ од минималната плата и истите да ги достави до Комисијата за заштита на конкуренцијата во законски предвидениот рок.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-67

18 септември 2018 година
СкопјеПретседател,
Благој Чурлинов, с.р.**4390.**

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-69 од 14.9.2018 година поднесено од страна на Владата на Република Македонија како давател на државна помош, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ОДВ - Електрик ДООЕЛ с. Мислешево Струга, на седницата одржана на 27.9.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-69 од 14.9.2018 година поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ОДВ - Електрик ДООЕЛ с. Мислешево Струга со седиште на адреса Населено место без уличен систем бр. ТИРЗ, Мислешево, Струга, како корисник на државната помош, утврди дека мерките:

1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за период до 10 години;

2. Ослободување од плаќање на персонален данок на доход по основ на исплатени плати на вработените за период до 10 години;

3. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на увозот на добра во ТИРЗ, под услов доброта да не се пуштени во слободен промет, односно да не се наменети за крајна потрошувачка;

4. Царински ослободувања и олеснувања;

5. Ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште и

6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по утврдувањето на царински дозволените активности или употреба на доброта за време на вршењето на дејност во зоната

претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко - индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки - индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко - индустриските развојни зони основани од Владата на Република Македонија.

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-69 од 14.9.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, застапувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони преку директорот Александар Младеновски за доделување на планирана регионална помош на друштвото за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ОДВ - Електрик ДООЕЛ, с. Мислешево Струга со седиште на адреса Населено место без уличен систем бр. ТИРЗ, Мислешево, Струга, како корисник на државната помош, утврди дека мерката:

- Помош во висина до 10% од потрошениот износ на оправдани инвестициски трошоци за набавка на нови машини и/или за изградба на зграда во зоната направени до датумот на завршувањето на инвестицискиот проект, но не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност и

- Дополнителна државна помош во висина до 10% од инвестираниот износ како Оправдани инвестициски трошоци потребни за вториот инвестициски проект направени од Датумот на завршување до 01.06.2023 година, по исполнување на посебни услови, но не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност

претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на инструменти и апарати за мерење, испитување и навигација претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-69

27 септември 2018 година
СкопјеПретседател,
Благој Чурлинов, с.р.

4391.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-72 од 21.9.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Александар Младеновски, за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 4.10.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-72 од 21.9.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Александар Младеновски, за планирано доделување на регионална помош на Друштвото за производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр.98, Скопје, Република Македонија како корисник на државната помош, утврди дека мерките:

1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за период од 10 (десет) години;
2. Ослободување од плаќање на персонален данок на доход врз основа на плати на вработените за период од 10 (десет) години;
3. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на увозот на стоки во Зоната, под услов стоката да не е ставена во слободен промет, односно да не е наменета за крајна употреба во Република Македонија;
4. Царински ослободувања и олеснувања;
5. Ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште;
6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царински долг кој настанал или може да настане по одредувањето на царински дозволено постапување или употреба на стоката додека работи во Зоната

претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко - индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошки - индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко - индустриските развојни зони основани од Владата на Република Македонија.

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-72 од 21.9.2018 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Александар Младеновски, за планирано доделување на регионална помош на Друштвото за производство и трговија ДУРА АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр.98, Скопје, Република Македонија, како корисник на државната помош, утврди дека мерките:

- Државна помош во висина од 10% од износот на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување, но не повеќе од 1.000.000 евра (еден милион евра) во денарска противвредност;
- Државна помош за создавање нови работни места, за вработените за кои месечната нето плата ќе биде најмалку 50% повисока од износот на минималната нето плата пропишана согласно Законот за минимална плата во Република Македонија на датумот на Договорот и
- Дополнителна државна помош во висина од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци остварени до датумот на завршување, но не повеќе од 1.800.000 евра (еден милион и осумстотини илјади евра) во денарска противвредност, под посебни услови предвидени во Договорот.

претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-72
4 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018233